

XXII СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ



2018



СОДРЖИНА

1. Дневен ред	3	12. Предлог Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2017 година	225
2. Годишна сметка на Друштвото за 2017 година	5	13. Предлог Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2017 година	226
3. Посебни финансиски извештаи на Друштвото за 2017 година и Извештај на независните ревизори	53	14. Предлог Одлука за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулирана добивка на Друштвото	227
4. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2017 до 31.12.2017 година и Извештајот на независните ревизори	92	15. Предлог Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2017 година	228
5. Консолидирана Годишна сметка на Друштвото за 2017 година	93	16. Предлог Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2017 година (дивиденден календар)	229
6. Консолидирани финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2017 година и Извештај на независните ревизори	141	17. Предлог Одлука за стекнување сопствени акции со откуп	230
7. Предлог Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2017 до 31.12.2017 година и Извештајот на независните ревизори	180	18. Предлог Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2018 година	231
8. Годишни извештаи на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2017 година	181	19. Известување на членовите на Управниот одбор до Надзорниот одбор на Друштвото	232
9. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2017 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2017 година	208	20. Известување на членовите на Надзорниот одбор до Собранието на акционери на Друштвото	233
10. Годишен извештај на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2017 година	209	21.Извештај за ангажман за уверување во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна на Друштвото	235
11. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2017 година	224	22. Предлог Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна	251

ДНЕВЕН РЕД

I ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

- Избор на Претседавач на Собранието на Друштвото;
- Определување бројач/и на гласови;
- Верификација на список на присутни акционери, односно на нивни полномошници;
- Утврдување на бројот на гласови за работа и одлучување на Собранието (кворум) на Друштвото;

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Расправа за Годишната сметка, Финансиските извештаи и Годишниот извештај за 2017 година на Друштвото

1.1. Разгледување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за 2017 година и Извештајот на независните ревизори

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиските извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2017 до 31.12.2017 година и Извештајот на независните ревизори;

1.2. Разгледување на Консолидираната годишна сметка, Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2017 година и Извештајот на независните ревизори

- Предлог: Одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка, Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2017 до 31.12.2017 година и Извештајот на независните ревизори

1.3. Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2017 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2017 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2017 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2017 година

1.4. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2017 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2017 година;
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2017 година;
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2017 година

2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2017 година

- Предлог: Одлука за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулирана добивка на Друштвото;
- Предлог: Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2017 година;
- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2017 година (дивиденден календар);
- Предлог: Одлука за стекнување сопствени акции со откуп

3. Определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2018 година

- Предлог: Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2018 година

4. Одобрување на зделка со заинтересирана страна

- Предлог: Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна



"МАКПЕТРОЛ"
Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтени деривати
Бр. 0504-1942/4
07. 03. 2018 20 год.
СКОПЈЕ 5

ГОДИШНА СМЕТКА

2017



[][][]			[][][][][][][][][][]								[][][][][][][][][][][][][][][]					
1 2 3			0 4 0 5 7 6 4 3								0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси					
			Период								Контролор					

Назив на друштвото

Макпетрол А.Д. Скопје

Адреса, седиште и телефон

ул. Св. Кирил и Методиј број 4

Скопје

3146-117

Адреса за е-пошта

normativa@makpetrol.com.mk

Единствен даночен број

4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12. 2017 година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Основа на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА:				
	А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	001		5.871.261.699	5.702.461.579
	(002+009+020+021+031)				
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	002		14.244.836	20.686.106
	(003+004+005+006+007+008)				
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		13.480.906	19.922.176
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007		763.930	763.930
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	009		3.851.511.985	3.667.872.471
	(010+013+014+015+016+017+018+019)				
10.	Недвижности (011+012)	010		2.839.427.882	2.845.029.296
10.а.	Земјиште	011		860.986.769	852.019.965
10.б.	Градежни објекти	012		1.978.441.113	1.993.009.331
11.	Постројки и опрема	013		386.994.206	414.446.835
12.	Транспортни средства	014		28.352.328	23.726.098
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		220.852.911	186.879.996

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017		35.443.042	22.651.693
16.	Материјални средства во подготовка	018		334.228.886	168.925.823
17.	Останати материјални средства	019		6.212.730	6.212.730
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		2.005.504.878	2.013.903.002
20.	Вложувања во подружници	022		285.611.087	290.917.983
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		373.605.389	536.990.150
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		33.161.313	35.538.891
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		1.313.127.089	1.150.455.978
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		1.313.127.089	1.150.455.978
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031		0	0
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		1.773.481.987	1.708.446.073
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		798.536.734	820.024.509
33.	Залихи на сировини и материјали	038		164.446.633	149.098.927
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		74.518	73.457
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		2.163.227	2.163.227
36.	Залихи на готови производи	041		190.158	190.158
37.	Залихи на трговски стоки	042		631.662.198	668.498.740
38.	Залихи на биолошки средства	043			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Санака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		628.384.189	587.164.459
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		37.881.259	44.047.534
42.	Побарувања од купувачи	047		439.729.740	455.818.651
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		132.390.823	73.605.762
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		6.898.632	6.941.657
45.	Побарувања од вработените	050		11.411.404	6.607.061
46.	Останати краткорочни побарувања	051		72.331	143.794
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		247	461
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		247	461
48.а.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055		247	461
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057			
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		346.560.817	301.256.644
52.а.	Парични средства	060		189.625.817	137.717.644
52.б.	Парични еквиваленти	061		156.935.000	163.539.000
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062		153.579.125	100.198.889
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		7.798.322.811	7.511.106.541
55.	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064		3.108.547.840	3.129.688.911
56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		3.874.660.560	3.831.098.413
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		3.483.842.000	3.483.842.000
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067		9.647.138	
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068		110.484.000	
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070			713.650
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		189.849.763	0
63.	Законски резерви	072		18.839.408	
64.	Статутарни резерви	073		171.010.355	
65.	Останати резерви	074			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075			
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076			30.245.391
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		301.805.659	376.788.154
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		0	0
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		3.820.590.514	3.598.691.664
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		1.814.280	2.234.300
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083		1.814.280	2.234.300
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		0	0
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	Обврски по заеми и кредити	090			
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до108)	095		3.818.776.234	3.596.457.364
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096		33.103.273	30.307.236
88.	Обврски спрема добавувачи	097		824.816.642	1.835.408.411
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		78.394.102	37.850.066
90.	Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата	099		22.654.394	22.071.443
91.	Обврски кон вработените	100		47.358.056	46.184.784
92.	Тековни даночни обврски	101		18.396.962	21.315.982
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
95.	Обврски по заеми и кредити	104		2.523.020.419	1.336.349.550

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АСП	Број на Белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
96.	Обврски по хартии од вредност	105		257.710.476	257.153.643
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106		13.314.287	9.801.387
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108		7.623	14.862
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		103.071.737	81.316.464
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		7.798.322.811	7.511.106.541
103.	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112		3.108.547.840	3.129.688.911

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Радмила Шуманска Гашевска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0100859

Потпис

Во,

Скопје

Во

Скопје

На ден

15.03 2018 година

На ден

15.03 2018 година

Одобрил:

Саша Лекиќ

Потпис



Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на Билешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		46.559.607	45.213.623
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		225.964.611	220.955.309
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		44.867.386	42.581.142
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		214.061.926	210.144.838
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		55.875.882	12.400.626
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221		1.814.280	2.234.300
17.	Останати расходи од работењето	222		58.891.808	68.451.604
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		82.349.360	81.249.614
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		48.703.376	10.818.656
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225		48.430.658	5.317.855
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226		272.718	5.500.801
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229		7.382	
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		30.128.774	65.218.210
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		3.299.824	5.007.331
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233		210.004	205.417
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		77.172.400	102.214.493
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		16.650	32.009
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236		16.650	32.009
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		71.382.889	98.898.700
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		5.772.861	3.283.784

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на ЛОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
31.	Останати финансиски расходи	243			
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244			
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245)	246		328.953.288	410.699.218
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244)	247		0	0
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			
37.	Нето загуба од прекинати работења	249			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		328.953.288	410.699.218
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		0	0
40.	Данок на добивка	252		27.147.629	33.911.064
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		301.805.659	376.788.154
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		0	0
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		1.700	1.716
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		301.805.659	376.788.154
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		301.805.659	376.788.154
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264		2.711,57	
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265		2.711,57	
48.б.	Вкупно разводнета заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
48.г.	Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	268			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОФАТНА ДОБИВКА
за периодот од 01.01. до 31.12. 2017 година

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		301.805.659	376.788.154
2.	Загуба за годината	270		0	0
3.	Останата сеофатна добивка (273+275+277+279+281+283) -(274+276+278+280+282+284)	271		0	367.950
4.	Останата сеофатна загуба (274+276+278+280+282+284) - 273+275+277+279+281+283)	272		713.650	0
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274			
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275			367.950
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276		713.650	
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеофатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеофатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеофатна добивка	285			
18.	Нето останата сеофатна добивка (271-285)	286		0	367.950
19.	Нето останата сеофатна загуба (285-271) или (272+285)	287		713.650	
20.	Вкупна сеофатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		301.092.009	377.156.104
20.а.	Сеофатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		301.092.009	377.156.104
20.б.	Сеофатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеофатна загуба за годината (270-286) или (287-269)	291		0	0
21.а.	Сеофатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21.б.	Сеофатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД

Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници

ДЕЈНОСТ-

4 7 3 0

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтерскиот систем - Службен весник на Република Македонија бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13)


Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Радмила Шуманска Гашевска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0100859

Потпис



Во,

Скопје

Во

Скопје

На ден

15.03 2018 година

На ден

15.03 2018 година

Одобрил:

Саша Лекиќ

Потпис



Образец „ДЕ“

[][][]			[][][][][][][][][]								[][][]				
			Период								Контролор				
[][][]	[0 4 0 5 7 6 4 3]	[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]													
1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26													
Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)	Резервни кодекси													

Назив на субјектот **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за субјектите кои
не применуваат посебни сметковни планови
(големи, средни, мали и микро субјекти)

за 2017 година

(во денари)

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на ЛОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	601	0	0
1.1		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	602		
1.2		Трошоци за материјали и услуги ¹ користени или потрошени при развојот на интерен проект	603		
1.3		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	604		
1.4		Амортизација на патенти и лиценци, користени при развојот на интерен проект	605		
2	008д	Вредносно усогласување на издатоци за развој за сопствени цели	606		

¹ Трошоци за суровини и материјали, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги за развојот на интерен проект.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
3.	009д	Акумулирана амортизација на издатоци за развој за сопствени цели	607		
4.		Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	608	0	0
5.	003д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	609	11.078.672	11.078.672
6.	008д	Вредносно усогласување на софтвер со лиценца	610		
7.	009д	Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	611	10.711.525	10.194.617
8.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	612	367.147	884.055
9.		Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	613		
10.	008д	Вредносно усогласување на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	614		
11.	009д	Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	615		
12.		Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	616	0	0
13.	003д	Набавна вредност на купени бази на податоци	617		
14.	008д	Вредносно усогласување на набавени бази на податоци	618		
15.	009д	Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	619		
16.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	620	0	0
17.	003д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	621		
18.	008д	Вредносно усогласување на бази на податоци развиени за сопствена употреба	622		
19.	009д	Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	624	0	0
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
21.	010д	Земјишта	625	860.986.769	852.019.965
22.	014д	Шуми	626		

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
23.	011д	Набавна вредност на станови и станбени згради	627		
24.	018д	Вредносно усогласување на станови и станбени згради	628		
25.	019д	Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	629		
26.		Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	630	0	0
27.	011д	Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	631	3.416.203.778	3.366.962.725
28.	018д	Вредносно усогласување на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	632		
29.	019д	Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	633	1.752.360.726	1.687.441.665
30.		Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност ²⁾ (< или = АОП 012 од БС)	634	1.663.843.052	1.679.521.060
31.	011д	Набавна вредност на објекти од нискоградба ³⁾	635	672.841.107	667.402.992
32.	018д	Вредносно усогласување на објекти од нискоградба	636		
33.	019д	Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	637	358.243.046	353.914.721
34.		Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	638	314.598.061	313.488.271
35.	012д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ⁴⁾	639		
36.	018д	Вредносно усогласување на информациска и телекомуникациска опрема	640		

²⁾ Објекти кои во својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно одат во висина, како: административни згради, фабрички згради, хали, работилници, складишта, силоси, сушални, продавници, мотели, ресторани, одморалишта, градежни објекти за земјоделие и сточарство, градежни објекти за рудници итн.

³⁾ Објекти коишто претежно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патишта, железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн.

⁴⁾ Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
37.	019д	Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	641		
38.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	642	0	0
39.	012д	Набавна вредност на компјутерска опрема ⁵⁾	643	166.601.398	164.245.499
40.	018д	Вредносно усогласување на компјутерска опрема	644		
41.	019д	Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	645	138.722.139	134.122.091
42.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	646	27.879.259	30.123.408
43.	014д	Набавна вредност на повеќегодишните насади	647		
44.	018д	Вредносно усогласување на повеќегодишните насади	648		
45.	019д	Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	649		
46.		Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	650	0	0
47.	014д	Набавна вредност на основното стадо	651		
48.	018д	Вредносно усогласување на основното стадо	652		
49.	019д	Акумулирана амортизација на основното стадо	653		
50.		Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	654	0	0
51.	015д	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста	655		
52.	015д	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично	656	6.194.930	6.194.930
53.	015д	Драгоцени метали и камења	657		
54.	015д	Антиквитети и дрги уметнички дела	658		
55.	015д	Други скапоцености	659		
56.	016д	Вложувања во природни богатства во подготовка	660		
57.	016д	Подобрување на земјиштето	661		

⁵⁾ Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		В. СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			
58.	160, 162, 168д	Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 052 од БС)	662		
59.	162, 168д	Краткорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷ (< или = АОП 052 од БС)	663		
60.	032д (во земјата) 033д (во земјата) 041д (во земјата) 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	664	687.887	223.730
61.	032д (во земјата) 041д, 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷	665	3.274.498	5.898.629
		Г. СРЕДСТВА ВО АКЦИИ И УДЕЛИ			
62.	030д, 031д, 035д, 036д, 165д	Вложувања во акции издадени од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 021 од БС)	666	1.700.637.571	1.700.617.729
63.	030д, 031д	Вложувања во удели во трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	667	285.611.087	290.917.983

⁶ Се однесува на сите трговски друштва, освен на трговските друштва од финансискиот сектор (банки, лизинг друштва, пензиски и инвестициски фондови, осигурителни друштва, брокерски друштва и т.н.).

⁷ Финансиските релации со физичките и правните лица од странство не се предмет на известување.

⁸ Стопанска интересна заедница, здруженија и фондации, други облици на здружување, политички партии, верски заедници, религиозни групи, Црвен крст на Република Македонија, странски и меѓународни организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикати и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Д. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА			
64.	005, 017, 027, 037д (во земјата), 040д (во земјата), 044д, 046д, 110, 112, 116д (во земјата), 120д, 122д, 124д (во земјата)	Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	668	55.369.103	24.325.454
65.	037д, 044д, 046д, 120д, 122д, 138д	Трговски кредити и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	669	5.905.051	1.641.780
66.	037д, 038д (во земјата), 044д, 046д, 120д, 122д	Трговски кредити и аванси дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷	670		
67.	045д, 047д, 114д, 118, 125д, 126д, 127д, 151д, 152д, 153д, 154, 157д, 158д, 168д, 19д, 030д (побарувања за дивиденди), 031д (побарувања за дивиденди)	Останати побарувања од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	671	909.372.640	938.913.733
68.	045д, 047д, 05, 125д, 126д, 127д, 13 (без 138 и 139), 151д, 152д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	672	41.602.411	14.958.489
69.	045д, 047д, 114д, 125д, 126д, 127д, 14 (без 149), 151д, 152д, 153д, 154д, 157д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷	673	35.273.482	26.990.777
		Ѓ. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			
70.	260, 262д, 266д	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 095 од БС)	674		
71.	262д, 266д	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷ (< или = АОП 095 од БС)	675		

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
72.	285д (во земјата), 286д (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 085 од БС)	676		
73.	286д (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷ (< или = АОП 085 од БС)	677		
		Е. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ			
74.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	678	1.186.596.585	1.080.339.404
75.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	679	2.297.245.415	2.403.502.596
76.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< од АОП 065 од БС)	680		
77.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	681		

⁹ Нето вредност на основна главнина = запишана уплатена основна главнина минус запишана, а неуплатена основна главнина минус сопствени акции и удели т.е. 90д = (900д - 901д - 902д)

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Ж. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ			
78.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	682		
79.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< од АОП 065 од БС)	683		
80.	210д, 212, 220д, 222д, 224д, 262, 280д (во земјата), 281д (во земјата), 282д, 284д (во земјата), 216д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	684	73.036.822	27.953.061
81.	220д, 222д, 224д, 282д, 284д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	685		
82.	220д, 222д, 224д, 282д, 284д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷	686		
83.	214, 216, 218, 225д, 229д, 253д, 254д, 255д, 259д, 262д, 269д, 285д (во земјата), 286д (во земјата), 288д, 29д	Останати обврски кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	687	257.753.243	257.153.798
84.	225д, 229д, 23, 253д, 259д, 269д, 288д, 289, 29д	Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	688	41.281.580	43.680.271

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
85.	225д, 229д, 24, 251, 252, 253д, 254д, 255д, 259д, 262д, 265д (во земјата), 269д, 286д (во земјата), 288д, 29д	Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷	689	60.670.880	55.984.708
		З. ПРИХОДИ			
		I. Приходи од продажба			
86.	73д и 74д	Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	690	18.542.806.094	16.226.029.130
87.	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	691	53.489.409	48.021.413
88.	730, 740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	692	17.747.385.993	15.672.863.111
89.	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	693	812.313.591	596.925.364
90.	731д и 742д	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ ¹⁰ (< или = АОП 202 од БУ)	694	549.221.620	541.915.712
91.	745д	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	695		
92.	747	Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	696	45.859.987	42.054.119
93.	747д	Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	697		
94.	748	Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	698		
		II. Останати приходи			
95.	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	699	470.119	10.914.723
96.	761	Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	700		
97.	762	Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	701		1.468.930
10 Белгија, Германија, Италија, Ликсембург, Франција, Холандија, Данска, Ирска, Велика Британија, Грција, Португалија, Шпанија, Австрија, Финска, Шведска, Кипар, Естонија, Унгарија, Чешка, Летонија, Литванија, Латвија, Малта, Полска, Словачка, Словенија, Бугарија, Романија и Хрватска.					

Реден број	Група на сметки, сметка д = дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
98.	763	Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	702	1.125.358	599.507
99.	764	Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	703	63.126.413	66.033.799
100.	765	Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	704	2.360.328	2.541.109
101.	766	Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	705		
102.	767	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	706		
103.	767д	Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	707		
104.	767д	Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	708		
105.	768	Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	709		
106.	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	710	48.332.920	81.394.544
107.	769д	Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	711		
108.	769д	Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	712	6.911.046	5.902.994
109.	769д	Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	713		
110.	769д	Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	714		
		III. Финансиски приходи			
111.	773д и 776д	Приходи од дивиденди	715	48.430.658	5.317.855
		S. РАСХОДИ			
112.	700	Расходи на продадени производи и услуги	716	6.316.417	18.285.954
		I. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар			
113.	400д	Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	717	32.817.879	26.720.421
114.	400д	Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	718	8.330.155	7.850.739
115.	400д	Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	719	6.316.417	4.880.573

Реден број	Група на сметки, сметка д = дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
116.	400д	Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	720	8.851.139	8.758.750
117.	400д	Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	721		
118.	400д	Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	722	8.711.723	5.422.496
119.	400д	Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	723	4.758.216	4.328.086
120.	400д	Вода (< или = АОП 208 од БУ)	724	9.341.750	7.044.808
121.	402д и 403д	Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	725	56.971.636	60.541.415
122.	402д и 403д	Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	726	5.725.986	2.895.194
123.	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	727	1.335.514	1.492.105
124.	407	Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	728		
		II. Трошоци за услуги			
125.	410д	Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	729	217.455.062	207.323.899
126.	410д	Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	730		
127.	411д	ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	731	28.049.593	30.655.567
128.	411д	ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	732		
129.	412д	Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	733		
130.	412д	Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	734		
131.	414д	Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	735	1.044.648	629.929
132.	414д	Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	736	26.023.743	24.002.884
133.	414д	Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	737		
134.	416д	Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	738		
135.	416д	Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	739		

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		III. Надомести на трошоците за вработените*			
136.	420д, 421д	Вкалкуирани надомести за време на боледување	740	7.091.316	5.931.819
137.	422д	Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	741	2.346.576	2.512.830
138.	422д	Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	742		
139.	422д	Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	743		
140.	422д	Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	744	23.075.000	22.093.162
141.	422д	Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	745	973.203	2.367.424
142.	449д	Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	746		
		IV. Останати трошоци од работењето *			
143.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	747	9.033.860	7.407.020
144.	440д	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	748	4.568.154	2.138.981
145.	441	Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	749	5.964.729	5.244.674
146.	441д	Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	750		
147.	441д	Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	751		
148.	441д	Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	752		
149.	441д	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	753		
150.	441д	Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	754	474.009	532.828
151.	441д	Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	755	2.017.191	1.593.589
152.	441д	Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	756	1.471.326	1.292.493
153.	442	Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	757		

* Износите во позициите од поглавјето III. Надоместоци на трошоците на вработените и IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
154.	443	Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	758	12.874.546	10.284.707
155.	444	Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	759	16.140.330	12.509.737
156.	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	760	40.434.506	43.077.387
157.	446	Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	761	37.804.372	31.446.540
158.	447д	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	762	5.925.730	6.145.846
159.	447д	Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	763	8.765.729	10.190.495
160.	447д	Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	764	3.744.560	3.519.617
161.	449	Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	765	15.688.757	37.300.430
		V. Останати расходи			
162.	468	Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	766	104.613	340.219
163.	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	767	19.048	42.890
		VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања			
164.	476	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	768		
		VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите и реинвестирана добивка			
165.		Исплатени дивиденди	769	111.975.900	
166.		Реинвестирана добивка	770		
		И. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
167.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	771	1.737	1.716

Во Скопје
На ден 15.03 2018 година

Лице одговорно за составување
на образецот
Радмила Шуманска Гацевска

Одобрил:

Саша Лениќ

Дата на приемот во ЦРМ

Контролата ја извршиле:



[][][]			[][][][][][][]							[][][][][][][][][][]						[][][][][][][][][][][][][][][]					
1 2 3			4 5 6 7 8 9 10 11							12 13 14 15 16 17 18 19 20						21 22 23 24 25 26					
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)							Резервни кодекси											

Назив на субјектот **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса на е-пошта normativa@makpetrol.com.mk

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од **01.01.** до **31.12.** 2017 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. број	Класа ¹	Назив ²	
1.	33.19	Поправка на останата опрема	1.512.744
2.	35.23	Трговија на гас преку дистрибутивни системи	925.390.967
3.	43.21	Електроинсталатерски работи	896.457
4.	45.11	Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија	61.328.588
5.	45.20	Одржување и поправка на моторни возила	4.468.972
6.	45.31	Трговија на големо со делови и прибор за моторни возила	24.186.214
7.	45.32	Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила	89.295.369
8.	45.40	Трговија со мотоцикли, и делови и прибор за мотоцикли, одржување и поправка на мотоцикли	21.129.560
9.	46.51	Трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и софтвер	164.965.220
10.	46.61	Трговија на големо со земјоделски машини, прибор и опрема	1.411.051
11.	46.69	Трговија на големо со други машини и опрема	1.878.260
12.	46.71	Трговија на големо со цврсти, течни и гасовитогорива и слични производи	2.806.094.465
13.	46.73	Трговија на големо со дрва, градежни материјали и санитарна опрема	1.618.924
14.	46.75	Трговија на големо со хемиски производи	1.932.850
15.	46.76	Трговија на големо со останати полупроизводи	485.434
16.	46.77	Трговија на големо со отпадоци и остатоци	1.125.358
17.	47.11	Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалоци и тутун	17.178.473
18.	47.22	Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници	3.197.854
19.	47.24	Трговија на мало со леб, пецива, колачи и слатки во специјализирани продавници	28.271.591
20.	47.25	Трговија на мало со пијалоци во специјализирани продавници	164.429.453

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. број	Класа ¹	Назив ²	
21.	47.26	Трговија на мало со производи од тутун во специјализирани продавници	818.169.182
22.	47.29	Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници	240.348.961
23.	47.30	Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници	13.267.505.917
24.	47.52	Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници	25.624.610
25.	47.54	Трговија на мало со електрични апарати за домаќинствата во специјализирани продавници	273.987
26.	47.62	Трговија на мало со весници и канцелариски прибор во специјализирани продавници	1.968.557
27.	47.71	Трговија на мало со облека во специјализирани продавници	590.625
28.	47.72	Трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници	832.713
29.	47.75	Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати во специјализирани продавници	33.202.000
30.	52.29	Останати придружни дејности во превозот	11.511.239
31.	55.10	Хотели и слични објекти за сместување	31.469.451
32.	62.09	Останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите	2.106.468
33.	68.10	Купување и продажба на сопствен недвижен имот	2.782.785
34.	68.20	Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	46.545.272
35.	71.20	Техничко испитување и анализа	3.645.717
36.	95.11	Поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерска) опрема	3.272.106
ВКУПНО ПРИХОДИ (збир од АОП 201 + 223 + 244 од Билансот на успех)			18.810.647.394

- 1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.
- 2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.
- 3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

4 7 3 0

Трговија на мало со моторни горива и мазива со специјализирани продавници

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници _____ ДЕЈНОСТ-

4 7 3 0

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме _____ Радмила Шуманска Гашевска _____

Потпис _____

Во _____ Скопје _____

М.П. _____

На ден _____ 15.03 _____ 2018 година _____

Потпис _____





ГОДИШНА СМЕТКА 2017 ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ



Назив на друштвото	Макпетрол А.Д. Скопје
Адреса	ул. Св. Кирил и Методиј број 4
Седиште	Скопје
Телефон	3146-117
Единствен даночен број	4030954258093

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

за 2017 година

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Назив на друштвото	Макпетрол А.Д. Скопје		
Форма на трговско друштво	Акционерско друштво		
Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар	30120110044629		
Седиште	ул. Св. Кирил и Методиј број 4	Скопје	
Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување			
Позначајни дејности кои ги извршува	Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници		
	Трговија на големо со моторни горива и мазива		
Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество)	МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ		
	ТЕЛМА ДООЕЛ		
	ШАМПИОН ДООЕЛ		
	ПЕТРОЛМАК А.Д.		
	МАКПЕТРОЛ ДОО		
	ОИЛКО КДА		
	ГА-МА А.Д.		
Број на вработени према степен на образование	Основно	Средно	Високо
	84	1220	433
Сопственичка структура	Правни лица - 34,06% Физички лица - 65,94%		
Други релевантни информации за друштвото			

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка)	Меѓународни стандарди за финансиско известување и Меѓународни сметководствени стандарди/, објавени во Правилникот за водење сметководство
Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана	Поединечна
Валута на презентација	МКД

3 . СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Општи правила за водење сметководство

Друштвото има обврска уредно да води сметководство, трговски книги и годишни сметки на начин определен со закони , прописи за сметководство и даночни прописи.

Друштвото , во согласност со принципите на правилно водено сметководство, води трговски книги на начин што ги прави видливи сите преземени трговски правни работи, состојбата на средствата, обврските , главнината , приходите и расходите.

Трговските книги се водат по системот на двојно книговодство (дневник, главна книга и аналитички евиденции)

Трговските книги по системот на двојно книговодство се водат со примена на единствени сметки пропишани со сметковен план.

Трговските книги се водат на македонски јазик , со арапски цифри и со арапски цифри и со вредности изразени во денари. Ако се користи кратенки, кодови, знајќи или симболи , тој мора јасно да го објасни нивното значење.

Сите податоци регистрирани во трговските книги мора да бидат целосни и комплетирани, навремени ажурирани и да бидат презентирани хронолошки, односно точно да го одразуваат временскиот редослед на нивното настанување.

Сметководствено финансиската евиденција во Друштвото ја води Дирекцијата за финансии и тоа трговските книги ги води врз основи на оформени и веродостојни сметководствени документи за кои одговара доносителот на документите.

Друштвото известува согласно со Меѓународните стандарди за финансиски известување,утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ , бр. 159/09, 164/10 и 107/11), кои ги содржат:

- Меѓународните сметководствени стандарди - МСС ,
- Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ,
- Толкувањата на Постојниот комитет за толкување - ИКТ и
- Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување - КТМФИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара раководството на

Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи

3.1 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

3.2 Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (“Денари”) по средниот курс на Пародната Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување.

3.3 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и резервирањето поради оштетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2003 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Не се пресметува амортизација на земјиштето и инвестициите во тек. Амортизацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, по стапски дадени во поменклатурата на средства за амортизација објавени во Уредбата за начинот на пресметка на амортизацијата во Сл. весник 64/2002 со цел, да се распредели

набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Погонска опрема	10 години
Останата опрема и моторни возила	4 - 5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се коретираат, на секој датум на известување. Кога евидентираној износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираној износ. Разликите се вклучени во извештајот за сепаратната добивка во периодот кога настануваат.

3.4 Нематеријални средства

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи, контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

Останати нематеријални средства

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

3.5 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираној износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираној износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

3.6 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, дадени позајмици како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се било креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Почетно признавање на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка.

Непризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Последователно мерење на финансиски средства

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатната добивка како останати нето добивки / загуби. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во капиталот.

Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања.

Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи и кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котираните вложувања се базираат на тековните цени на котирација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотираните хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

Признавање на оштетувањето на финансиските средства

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиска состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатната добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се надоместуваат преку Извештајот за сеопфатната добивка.

3.7 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондерирани просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

3.8 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се опишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно опишаните износи се признава како тековна добивка во извештајот за сеопфатната добивка.

3.9 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

3.10 Капитал, резерви и акумулирани добивки

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на приливите.

(в) Собствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како собствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(г) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за собствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

(д) Акумулирани добивки

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

3.11 Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

3.12 Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трансакциони трошоци. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има неусловено право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на известување.

3.13 Тековен и одложен данок од добивка

Согласно промените во законската регулатива за данок од добивка кои се применуваат од 1 јануари 2015 година со утврдување на добивката за деловната 2014 година, данокот од добивка по стапка од 10%, се плаќа на добивката која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди, корегирани за непризнаени расходи за даночни цели и за даночниот кредит. Нераспределената добивка не се оданочува.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок од добивка се терети или одобрува во Извештајот за сеопфатнатата добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го теретат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

3.14 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Друштвото врши резервирање за пресметани посебни минимални износи за пензионирање на вработените.

3.15 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во билансот на состојба.

3.16 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

3.17 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Приходи од продажба

Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Продажба на мало

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од камата

Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот принос на средствата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

3.18 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

3.19 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

3.20 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

3.21 Настани по периодот на известување

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

4. Користени проценки

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираниите сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурности во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правеење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

5. Промена на сметководствени политики и корекција на грешки

Сметководствените политики се применуваат од период до период на конзистентна основа. Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на МСФИ.

По исклучок, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи. За промените во сметководствените политики одлучува Друштвото.

При ретроспективна промена во сметководствената политика, ентитетот ја применува новата сметководствена политика на компаративните информации за претходните периоди до најраниот датум кога е тоа изводливо, исто како новата сметководствена политика да била применета отсекогаш. Кога е непрактично да се одредат ефектите на поединечните периоди на промена во сметководствената политика на компаративните информации за еден или повеќе презентирани периоди, Друштвото ја применува новата сметководствена политика на сметководствените вредности за средствата и обврските на почетокот на најраниот период за кој е изводлива ретроспективна примена, што пак може да биде тековниот период и ги прави соодветните корекции на почетно салдо на секоја засегната компонента на главницата за тој период.

Согласно МСФИ, колку што е тоа изводливо, Друштвото ретроспективно ја исправа материјалната грешка од претходен период во првиот финансиски извештај одобрен за објавување, откако истата била откриена, така што

а) повторно ги прикажува компаративните износи за претходниот презентирани период(и) кога грешката се појавила, или

б) доколку грешката се појавила пред да биде презентирани најраниот претходен период, повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот претходно презентирани период.

Кога е непрактично да се одредат ефектите на грешката за специфичен период врз компаративните информации за еден или повеќе претходно презентирани периоди, ентитетот повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот период за кој е изводливо ретроспективно повторно прикажување (што може да биде и тековниот период).

6. Управување со ризик

6.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

6.2 Ризик од кредитирање

Друштвото нема значителна концентрација на ризик од кредитирање. Друштвото има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на извештајот на финансиската состојба.

6.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

6.4 Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монстарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 10%. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 10%.

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

6.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенфиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	ВКУПНО
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2017 (тековна година)	24.256.163	0	11.078.672	53.982.232	763.930	90.080.997
Зголемување	0		0	855.919	855.919	1.711.838
Намалување	0		0	0	855.919	855.919
Салдо на 31 Декември 2017 (тековна година)	24.256.163	0	11.078.672	54.838.151	763.930	90.936.916
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2017 (тековна година)	24.195.877	0	10.194.617	35.004.397	0	69.394.891
Амортизација	30.132		516.908	6.750.149		7.297.189
Намалување	0		0	0		0
Салдо на 31 Декември 2017 (тековна година)	24.226.009	0	10.711.525	41.754.546	0	76.692.080
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2017 (тековна година)	30.154	0	367.147	13.083.605	763.930	14.244.836
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2017 (тековна година)	60.286	0	884.055	18.977.835	763.930	20.686.106

Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2016 (претходна година)	24.256.163	0	11.078.672	53.718.892	763.930	89.817.657
Зголемување				263.340		263.340
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2016 (претходна година)	24.256.163	0	11.078.672	53.982.232	763.930	90.080.997
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2016 (претходна година)	23.357.367	0	8.978.956	26.515.057		58.851.380
Амортизација	838.510		1.215.661	8.489.340		10.543.511
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2016 (претходна година)	24.195.877	0	10.194.617	35.004.397	0	69.394.891
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2016	60.286	0	884.055	18.977.835	763.930	20.686.106
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2016 (претходна година)	898.796		2.099.716	27.203.835	763.930	30.966.277

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2017 (тековна година)	852.019.965	4.034.365.717	2.347.808.258	191.577.516	7.425.771.456
Зголемување	8.966.804	79.351.368	124.996.562	566.717.424	880.032.158
Намалување	0	24.672.200	31.715.742	488.623.012	545.010.954
Салдо на 31 Декември 2017 (тековна година)	860.986.769	4.089.044.885	2.441.089.078	369.671.928	7.760.792.660
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2017 (тековна година)	0	2.041.356.386	1.716.542.599	0	3.757.898.985
Амортизација		93.919.586	112.845.153		206.764.739
Намалување		24.672.200	30.710.849		55.383.049
Салдо на 31 Декември 2017 (тековна година)	0	2.110.603.772	1.798.676.903	0	3.909.280.675
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2017 (тековна година)	860.986.769	1.978.441.113	642.412.175	369.671.928	3.851.511.985
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2017 (тековна година)	852.019.965	1.993.009.331	631.265.659	191.577.516	3.667.872.471

Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2016 (претходна година)	828.314.495	3.951.510.737	2.293.462.660	110.085.699	7.183.373.591
Зголемување	26.379.802	95.576.137	104.169.304	432.955.043	659.080.286
Намалување	2.674.332	12.721.157	49.823.706	351.463.226	416.682.421
Салдо на 31 Декември 2016 (претходна година)	852.019.965	4.034.365.717	2.347.808.258	191.577.516	7.425.771.456
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2016 (претходна година)		1.954.254.631	1.657.463.277		3.611.717.908
Амортизација		91.652.894	107.962.070		199.614.964
Намалување		4.551.139	48.882.748		53.433.887
Салдо на 31 Декември 2016 (претходна година)	0	2.041.356.386	1.716.542.599	0	3.757.898.985
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2016 (претходна година)	852.019.965	1.993.009.331	631.265.659	191.577.516	3.667.872.471
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2016 (претходна година)	828.314.495	1.997.256.106	635.999.383	110.085.699	3.571.655.683

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

2016	Недовршени земјоделски производи	Основно стадо	Обртно стадо	Повеќегодишни насади	Средства во подготовка	ВКУПНО
Состојба на 1 Јануари 2016 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2016 (тековна година)						0
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства						0
2015						
Состојба на 1 Јануари 2015 (претходна година)						0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2015 (претходна година)						0
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства						0

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Вложување во конвертибилни обврзници		
Вкупно:		

Број на конвертибилни обврзници:

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

--

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	394.901.314	372.142.840
Побарувања од купувачи во странство	60.326.575	54.522.265
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	943.426.863	951.187.633
Ведносно усогласување на побарувања	958.925.012	922.034.087
Вкупно:	439.729.740	455.818.651

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	117.587.431	58.496.635
Парични средства во денарска благајна	66.468.311	48.637.930
Девизна сметка	5.510.814	4.684.546
Девизна благајна	59.261	118.898
Вкупно:	189.625.817	111.938.009

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на	01.01.2017	%	Состојба		31.12.2017	%
				зголем.	намал.		
2017 (тековна година)							
Обични акции	Физички лица	2.403.523.000	68,99%		106.237.000	2.297.286.000	65,94%
	Правни лица	1.080.319.000	31,01%		4.247.000	1.076.072.000	30,89%
	Откупени сопствени акции			110.484.000		110.484.000	3,17%
Приоритетни акции	ФПИО					0	
Вкупно:		3.483.842.000	100%	110.484.000	110.484.000	3.483.842.000	100%
2016 (претходна година)							
		01.01.2016	%	Состојба		31.12.2016	%
				зголем.	намал.		
Обични акции	Физички лица	2.366.447.000	67,93%	37.076.000		2.403.523.000	68,99%
	Правни лица	1.117.395.000	32,07%		37.076.000	1.080.319.000	31,01%
	Откупени сопствени акции					0	
Приоритетни акции	ФПИО					0	
Вкупно:		3.483.842.000	100%	37.076.000	37.076.000	3.483.842.000	100%

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска:	Вид на обезбедување:		
Обврски спрема поврзани друштва			
Обврски кон добавувачи			
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити			
Обврски по основ на кредити			
Обврски по основ на заеми			
Останати долгорочни обврски			
Вкупно:		0	0

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	735.008.929	1.764.760.440
Добавувачи во странство	89.775.254	72.462.824
Добавувачи за нефактурирани стоки	32.459	-1.814.853
Вкупно:	824.816.642	1.835.408.411

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0	
Краткорочни кредити во земјата	2.523.020.419	1.336.349.550
Краткорочни кредити во странство	0	
Вкупно:	2.523.020.419	1.336.349.550

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	17.755.833.314	15.675.561.654
Приходи од продажба во странство	812.314.953	596.925.364
Вкупно:	18.568.148.267	16.272.487.018

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	45.859.987	42.054.119
Приходи од наплатени отпишани побарувања	2.360.328	2.541.109
Приходи од државни поддршки	0	
Вкупно:	48.220.315	44.595.228

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	217.455.062	207.323.899
Трошоци за саеми	231.794	
Наемнина	27.068.391	24.632.813
Дневници за службени патувања и патни трошоци	9.033.860	7.407.020
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	4.405.982	4.422.513
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	104.215.832	78.820.949
Премии за осигурување	45.722.804	48.267.719
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	37.804.373	32.296.770
Трошоци за ревизија	1.543.085	1.545.395
Трошоци за останати интелектуални услуги	12.908.520	33.180.232
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	54.428.792	12.728.656
Загуби од отуѓување на нетековни средства		
Останати расходи	305.003.670	295.402.574
Вкупно останати оперативни расходи	819.822.165	746.028.540

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи	37.881.259	44.047.534
Обврски по основ на купопродажни односи	33.103.273	30.063.739
Приходи од продажба на готови производи	686.174	512.896
Приходи од продажба на стоки	483.315.797	370.300.146

Во, СкопјеНа ден 15.03.2018 годинаЛице одговорно за составување на извештајот:
Радмила Шуманска Гашевска

М.П.

Одобрил:
Саша Лејлик





Посебни финансиски извештаи
и Извештај на независниот ревизор

Макпетрол а.д., Скопје

31 декември 2017 година

Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1
Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатната добивка	4
Извештај за промените во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон посебните финансиски извештаи	7
Прилози	



Извештај на независниот ревизор

До Раководството и Акционерите на
Макпетрол а.д., Скопје

Grant Thornton DOO
1000 Skopje
Ul. Sv. Kiril i Metodij 52 b - 1/20
Macedonia

T +389 2 3214 700
F +389 2 3214 710
www.grant-thornton.com.mk

Извештај за посебните финансиски извештаи

Извршивме ревизија на придружните посебни финансиски извештаи на Макпетрол а.д., Скопје (“Друштвото”), составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2017 година, Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 37.

Одговорност на Раководството за посебните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на посебни финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие посебни финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од процената на ревизорот, и истите вклучуваат процена на ризиците од материјално погрешно прикажување во посебните финансиски извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефикасноста на внатрешната контрола на Друштвото.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на посебните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, посебните финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото Макпетрол а.д., Скопје на ден 31 декември 2017 година, како и резултатот од неговото работење и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2017 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај работењето на Друштвото за 2017 година, со историските финансиски информации објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2017, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија², како и во согласност со барањата на член 34 став 1, точка (А) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2017.

Скопје,
12 март 2018 година

Грант Торнтон ДОО, Скопје


Управител
Марјан Андонов




Овластен ревизор
Марјан Андонов

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Посебни финансиски извештаи
31 декември 2017

Извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2017 000 мкд	31 декември 2016 000 мкд
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	3,851,512	3,667,872
Нематеријални средства	6	14,244	20,686
Вложувања во подружници	8	285,613	290,919
Вложувања во придружени друштва	8	536,118	536,118
Финансиски средства расположливи за продажба	9	1,150,614	1,151,328
Финансиски побарувања	10	1,751	2,923
		5,839,852	5,669,846
Тековни средства			
Финансиски побарувања	10	31,410	32,616
Залихи	11	798,537	820,025
Побарувања за данок на добивка		6,201	-
Побарувања од купувачи и останати побарувања	12	775,761	687,363
Парични средства и еквиваленти	13	346,561	301,257
		1,958,470	1,841,261
Вкупно средства		7,798,322	7,511,107
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал	14	3,363,005	3,483,842
Резерви	14	189,849	714
Акумулирани добивки		301,807	346,543
		3,874,661	3,831,099
Обврски			
Тековни обврски			
Позајмици	15	2,523,020	1,336,350
Обврски за данок од добивка		2,916	18,054
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	16	1,397,725	2,325,804
		3,923,661	3,680,008
Вкупно капитал и обврски		7,798,322	7,511,107

Овие посебни финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на ден 09 март 2018 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Андреја Јосифовски,
Претседател на Управен Одбор



Г-дин Саша Лекиќ
Директор на Дирекција за финансии

Придружните белешки се составен дел на овие посебни финансиски извештаи

Извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2017 000 мкд	31 декември 2016 000 мкд
Приходи од продажба	17	18,614,008	16,317,524
Останати деловни приходи	18	162,728	167,671
Потрошени материјали		(137,022)	(124,606)
Набавна вредност на продадени стоки		(16,385,715)	(14,128,565)
Трошоци за користи на вработените	19	(896,805)	(868,044)
Амортизација и депрецијација	5,6	(214,061)	(210,218)
Останати деловни трошоци	20	(770,917)	(703,375)
Промени во залихите		-	(13,405)
Добивка од работење		372,216	436,982
Финансиски приходи	21	33,911	75,932
Финансиски расходи	21	(77,172)	(102,215)
Финансиски (расходи), нето		(43,261)	(26,283)
Добивка пред оданочување		328,955	410,699
Данок на добивка	22	(27,148)	(33,911)
Добивка за годината		301,807	376,788
Останата сеопфатна добивка за годината:			
Промена на објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба	9,14	(714)	368
Вкупна сеопфатна добивка за годината		301,093	377,156
Заработувачка по акција (Денари по акција)	23		
- Основна и разводнета		2,712	3,353

Извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал				Акумулиран и Добивки/ (Загуби) 000 мкд	Вкупно 000 мкд
	Акции во оптек 000 мкд	Сопствени акции 000 мкд	Премии 000 мкд	Резерви 000 мкд		
На 01 јануари 2017 година	3,483,842	-	-	714	346,543	3,831,099
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Распоред на акумулирани добивки	-	-	-	189,849	(189,849)	-
Распоред за дивиденди и награди	-	-	-	-	(156,694)	(156,694)
Откуп на сопствени акции	-	(110,484)	9,647	-	-	(100,837)
Вкупно трансакции со сопствениците	-	(110,484)	9,647	189,849	(346,543)	(257,531)
Добивка за годината	-	-	-	-	301,807	301,807
Останата сеопфатна добивка (Бел. 9,14)	-	-	-	(714)	-	(714)
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>(714)</i>	<i>301,807</i>	<i>301,093</i>
На 31 декември 2017 година	3,483,842	(110,484)	9,647	189,849	301,807	3,874,661
На 01 јануари 2016 година	3,483,842	-	-	346	(30,245)	3,453,943
<i>Трансакции со сопствениците</i>	-	-	-	-	-	-
Добивка за годината	-	-	-	-	376,788	376,788
Останата сеопфатна добивка (Бел. 9,14)	-	-	-	368	-	368
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>368</i>	<i>376,788</i>	<i>377,156</i>
На 1 декември 2016 година	3,483,842	-	-	714	346,543	3,831,099

Извештај за паричните текови

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2017 000 мкд	31 декември 2016 000 мкд
Деловни активности			
Приливи од купувачи		18,648,129	17,095,487
Исплати на добавувачи и вработени		(19,135,110)	(16,255,216)
		(486,981)	840,271
Платена камата		(77,665)	(98,931)
Платен данок од добивка		(48,487)	(34,148)
		(613,133)	707,192
Инвестициони активности			
Прилив од продадени вложувања		-	1,469
Набавка на недвижности, постројки и опрема		(361,074)	(236,362)
Набавка на нематеријални средства		(855)	(263)
Продадени недвижности, постројки и опрема		2,783	32,726
Вложувања во подружници		-	(228,329)
Прилив од наплата на финансиски позајмици		3,260	176,872
Одобрени финансиски позајмици		(1,100)	(58,856)
Прилив од камати		34,339	70,924
Приливи од дивиденди		48,438	5,318
		(274,209)	(236,501)
Финансиски активности			
Платени дивиденди		(153,187)	(106)
Откупени сопствени акции		(100,837)	-
(Отплата) на кредити		(6,608,097)	(6,618,471)
Приливи од кредити		7,794,767	6,165,061
		932,646	(453,516)
Нето промена на парични средства и еквиваленти		45,304	17,175
Парични средства и еквиваленти на почетокот		301,257	284,082
Парични средства и еквиваленти на крајот	13	346,561	301,257

Белешки кон посебните финансиски извештаи

1 Општи информации

Макпетрол а.д., Скопје (“Друштвото”) е Акционерско Друштво основано во Република Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е: Ул. “Св. Кирил и Методиј”, бр.4, 1000 Скопје, Република Македонија.

Друштвото е најголем специјализиран дистрибутер со нафтени деривати и гас во Република Македонија. Тековните активности на Друштвото исто така вклучуваат и продажба на големо и мало на различни видови стока, како и ексклузивно застапништво и дистрибуција за неколку марки, како што се: Хонда, Валволине, Goodyear и Dell. Друштвото има деловни активности и на меѓународните пазари.

Друштвото поседува лиценци издадени од релевантни регулаторни тела за извршување на следниве дејности: трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, складирање нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт, со биогорива, намешување на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогориво, производство на биогориво, и трговија со природен гас.

Со состојба на датумот на овој извештај Друштвото вработува 1,750 лица (2016: 1,723 лица). Од 2002, акциите на Друштвото котираат на официјалниот пазар на Берзата на Долгорочни Хартии од Вредност на Република Македонија и учествуваат во формирањето на Македонскиот Берзански Индекс.

Друштвото го претставува мнозинството на Групацијата Макпетрол а.д., Скопје и подружниците. Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2017 и 2016, подружниците учествуваат со помалку од 1% во вкупните приходи и вкупната актива на Групацијата.

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Овие посебни финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004 ... 61/2016) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Основа за подготовка (продолжува)

Посебните финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие финансиски извештаи претставуваат посебни финансиски извештаи на Матичното Друштво и не ги вклучуваат финансиските извештаи на неговите подружници. Вложувањето на Матичното Друштво во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност.

Посебните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2017 и 2016 година. Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите посебни финансиски извештаи во локална валута, односно во Македонски Денар (МКД), што претставува функционална и презентациска валута на Друштвото. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие посебни финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2 Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (“Денари”) по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2017	31 декември 2016
1 УСД	51.2722 Денари	58.3258 Денари
1 ЕУР	61.4907 Денари	61.4812 Денари
1 ЦХФ	52.5472 Денари	57.2504 Денари
1 GBP	69.3087 Денари	71.8071 Денари
1 ЦАД	40.8875 Денари	43.3332 Денари
1 АУД	40.0695 Денари	42.1220 Денари
1 JPY	0.4555 Денари	0.4982 Денари

2.3 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради општетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок во периодот на настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува правопрпорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Погонска опрема	10 години
Останата опрема и моторни возила	4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

2.4 Нематеријални средства

Нематеријални средства стекнати од страна на Друштвото се состојат од права и лиценци со дефиниран век на употреба. Тие се измерени според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација. Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Овие средства се амортизираат користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

2.5 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.6 Вложувања во подружници и придружени друштва

Подружници

Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вложувањето на Друштвото во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност.

Придружени друштва

Придружени друштва се субјекти врз кои Друштвото има значително влијание, но не ги контролира истите. Постоенето на значително влијание се утврдува преку следното: застапеност во одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации, и каде учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 50% од гласачките права. Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според набавна вредност.

2.7 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи, финансиски побарувања и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Признавање и мерење на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивки / загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во останатата сеопфатна добивка се вклучува како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност во периодот на кој се однесуваат. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во добивки/загуби како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Депризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Оштетувањето на финансиските средства

а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност
На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

**Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Финансиски средства (продолжува)**

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена. Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба се намалува преку тековните добивки или загуби.

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од сеопфатната добивка и се признава како добивка или загуба за периодот.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, загубата поради оштетување се намалува преку тековните добивки или загуби.

2.8 Пребивање на финансиските средства и обврски

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.9 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

2.10 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени стоки во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања (продолжува)

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на плаќања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираните износ на средството со признавање на поврзаните загуби со признавање на резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки/загуби. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка.

2.11 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на стекнување.

2.12 Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции. Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување (нето од данокот) на приливите од емисијата.

(в) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(г) Резерви

Резервите, кои се состојат од законски и други статутарни резерви, се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

(д) Акумулирани добивки/загуби

Акумулираните добивки/загуби ги вклучуваат задржаните добивки/загуби од тековниот и претходните периоди.

2.13 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата останати финансиски обврски евидентирани по нивната амортизирана набавна вредност. Тие се состојат од примени позајмици, обврски кон добавувачи и останати обврски.

**Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Финансиски обврски (продолжува)***Обврски кон добавувачи и други обврски*

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот.

Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.14 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба. Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

2.15 Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Со состојба на 31 декември 2017 година Друштвото нема класифицирани средства во оваа категорија.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Наем (продолжува)

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на пропорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Друштвото како закуподавач

Наемот каде Друштвото како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во извештајот за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

2.16 Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот или останатата сеопфатна добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот или во останатата сеопфатна добивка соодветно.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. Со состојба на 31 декември 2017 и 2016, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.17 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

**Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Надомести за вработени (продолжува)***Обврски при пензионирање на вработените*

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото пресмета и евидентира резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.18 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

2.19 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна процена на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.20 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Приходи од продажба*Продажба на големо*

Приходот од продажба на стоки на големо се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Продажба на мало

Приходот од продажба на стоки на мало се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираните приходи е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Признавање на приходите и расходите (продолжува)

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на пропорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.21 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

2.22 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна процена на износот на загубата.

2.23 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.24 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиската состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во посебните финансиски извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

3 Управување со финансиски ризици

3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитен ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2 Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Друштвото доколку корисникот или договорната страна на финансискиот инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски. Кредитниот ризик настанува од побарувања од купувачи, депозити во банки и парични средства и парични еквиваленти.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е под влијание од страна на индивидуални карактеристики на секој клиент. Друштвото има воспоставени политики, за да се осигура дека продажбата на стоки и услуги е извршена на корисници со соодветна кредитна историја, односно Друштвото има воспоставени политики според кои кредибилитетот на секој дилер и клиент со поголеми нарачки е анализиран пред потпишување на договорот, додека малопродажбата целосно е однапред планирана. Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на извештајот на финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела (во 000 мкд):

	2017	2016
Класи на финанс.средства - евидентирана вредност		
Финансиски средства расположливи за продажба		
Удели во капиталот во домашни некотирани друштва	1,150,614	1,151,328
Кредити и побарувања		
Финансиски побарувања	33,161	35,539
Побарувања од купувачи, нето	259,146	273,263
Побарувања по камати на купувачите, нето	12,729	42,110
Побарувања од продажба на платежни картички	206,044	184,493
Побарувања од вработени	11,410	6,607
Останати побарувања	73	143
Парични средства и еквиваленти	346,561	301,257
	2,019,738	1,994,740

3.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Ризик од ликвидност (продолжува)

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски (000 мкд).

	31 декември 2017		31 декември 2016	
	Тековни До 1 год.	Нетековни	Тековни До 1 год.	Нетековни
Обврски од добавувачи	857,919	-	1,865,715	-
Дивиденди	13,321	-	9,814	-
Позајмици со камата	2,523,020	-	1,336,350	-
	3,394,260	-	3,211,879	-

3.4 Пазарни ризици

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијае на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи (000 мкд):

	2017	2016
Средства		
ЕУР	12,015	25,967
УСД	65,345	126,663
	77,360	152,630
Обврски		
ЕУР	65,807	70,733
ЈПУ	-	96
ГБП	5,588	2,002
УСД	23,270	14,268
	94,665	87,099

Анализа на сензитивноста

	Промени во 2016	Промени во 2015	2017	2016
			Добивка или загуба (000 мкд)	
ЕУР	1%	1%	(538)	(448)
ЈПУ	1%	1%	-	(1)
ГБП	1%	1%	(56)	(20)
УСД	5%	5%	2,104	5,620

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД. Негативен износ погоре означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако Денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД. При намалување на вредноста на Денарот во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак, како што е прикажано во табелата погоре (во илјади Денари).

Макпетрол АД, Скопје

21

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)

Ризик од каматни стапки врз паричните текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и паричните текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

	2017 (000 мкд)	2016 (000 мкд)
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Фин. средства расположливи за продажба	1,150,614	1,151,328
Побарувања од купувачи, нето	259,146	273,263
Побарувања по камати на купувачите, нето	12,729	42,110
Побарувања од продажба на картички	206,044	184,493
Побарувања од вработени	11,410	6,607
Останати побарувања	73	143
Парични средства и еквиваленти	266,097	238,076
	1,906,113	1,896,020
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Финансиски побарувања	33,161	35,539
Парични средства и еквиваленти	80,464	63,181
	113,625	98,720
	2,019,738	1,994,740
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски од добавувачи	857,919	1,865,715
Дивиденди	13,321	9,814
	871,240	1,875,529
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Позајмици со камата	1,723,020	1,336,350
<i>Со варијабилна каматна стапка</i>		
Позајмици со камата	800,000	-
	3,394,260	3,211,879

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

			2017
Со променлива каматна стапка	Нето износ	2%	-2%
	(800,000)	(16,000)	16,000
Со променлива каматна стапка	Нето износ	2%	-2%
	-	-	-

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со своите деловни активности според принципот на континуитет со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците обелоденети во Белешка 15, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, законски резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти. Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2017 (000 мкд)	2016 (000 мкд)
Позајмици	2,523,020	1,336,350
Парични средства и парични еквиваленти	(346,561)	(301,257)
Нето обврски	2,176,459	1,035,093
Капитал – вкупно	3,874,661	3,831,099
	0.56	0.27

3.6 Прцена на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.6.1 Финансиски средства и обврски евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Процена на објективна вредност (продолжува)

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската состојба се состојат од удели во капиталот кај домашни некотиран правни субјекти. Согласно претходно презентирани нивоа на хиреархија, сите средства се групирани во Ниво 2.

	2017 (000 мкд)	2016 (000 мкд)
Финансиските средства евидентирани по објект. вредност		
Удели во капиталот кај домашни некотиран субјекти – Ниво 2	1,150,614	1,151,328

Усогласувањето на салдата на овие средства помеѓу двата датума на известување е објавено во Белешката 9.

3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Сметководствената и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2017	2016	2017	2016
Средства				
Финансиски побарувања	33,161	35,539	33,161	35,539
Побарувања од купувачи, нето	259,146	273,263	259,146	273,263
Побарувања од пресметани камати на купувачите, нето	12,729	42,110	12,729	42,110
Побарувања од продажба на платежни картички	206,044	184,493	206,044	184,493
Побарувања од вработени	11,410	6,607	11,410	6,607
Останати побарувања	73	143	73	143
Парични средства и еквиваленти	346,561	301,257	346,561	301,257
Вкупни средства	869,124	843,412	869,124	843,412
Обврски				
Позајмици со камата	2,523,020	1,336,350	2,523,020	1,336,350
Обврски од добавувачи	857,919	1,865,715	857,919	1,865,715
Дивиденди	13,321	9,814	13,321	9,814
Вкупни обврски	3,394,260	3,211,879	3,394,260	3,211,879

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради нивната краткорочна достасаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната објективна вредност, поради нивното краткорочно доспевање.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на процена на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При процена на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, процената се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2017 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5 и 6. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Значајни сметководствени проценки (продолжува)

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за процена. Во примената на техниките за процена, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5 Недвижности, постројки и опрема

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и останати и средства	Аванси за, инвест.во тек	Вкупно
На 01 јануари 2016 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	828,315	3,951,511	2,293,462	110,086	7,183,374
Исправка на вредноста	-	(1,954,372)	(1,657,346)	-	(3,611,718)
Нето евидентирана вредност	828,315	1,997,139	636,116	110,086	3,571,656
Промени во текот на 2016 година					
Почетна нето евидентирана вредност	828,315	1,997,139	636,116	110,086	3,571,656
Набавки, нето од пренос од инв. во тек	26,380	84,272	103,466	22,244	236,362
Трансфер во нематеријални средства	-	-	-	(263)	(263)
Интерни трансфери	-	(249)	249	-	-
Трансфер од залихи	-	-	-	63,600	63,600
Вишоци по попис	-	11,304	454	-	11,758
Корекција на основна грешка	-	1	35	-	36
(Продажби и расходувања – набавна вредност)	(2,674)	(12,472)	(49,824)	(4,090)	(69,060)
(Продажби и расходувања – исправка на вредноста)	-	4,551	48,883	-	53,434
(Депрецијација) за годината	-	(91,654)	(107,997)	-	(199,651)
Крајна нето евидентирана вредност	852,021	1,992,892	631,382	191,577	3,667,872
На 01 јануари 2017 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	852,021	4,034,366	2,347,807	191,577	7,425,771
Исправка на вредноста	-	(2,041,474)	(1,716,425)	-	(3,757,899)
Нето евидентирана вредност	852,021	1,992,892	631,382	191,577	3,667,872
Промени во текот на 2017 година					
Почетна нето евидентирана вредност	852,021	1,992,892	631,382	191,577	3,667,872
Набавки, нето од пренос од инв. во тек	8,966	79,353	124,717	148,038	361,074
Трансфер од залихи	-	-	-	30,056	30,056
(Продажби и расходувања – набавна вредност)	-	(24,672)	(31,437)	-	(56,109)
(Продажби и расходувања – исправка на вредноста)	-	24,672	30,711	-	55,383
(Депрецијација) за годината	-	(93,805)	(112,959)	-	(206,764)
Крајна нето евидентирана вредност	860,987	1,978,440	642,414	369,671	3,851,512
На 31 декември 2017 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	860,987	4,089,047	2,441,087	369,671	7,760,792
Исправка на вредноста	-	(2,110,607)	(1,798,673)	-	(3,909,280)
Нето евидентирана вредност	860,987	1,978,440	642,414	369,671	3,851,512

Продажби и расходувања

Во текот на 2017 година, Друштвото продаде и расходува дел од своите недвижности, постројки и опрема чија нето евидентирана вредност изнесува 726 илјади Денари (2016: 15,626 илјади Денари) (види Белешка 20). Продажната вредност на делот кој се однесува на продадените средства изнесува 2,783 илјади Денари (2016: 32,726 илјади Денари) (види Белешка 18).

Макпетрол АД, Скопје

27

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Инвестиции во тек

На 31 декември 2017 и 2016 година, авансите за, и инвестициите во тек се состојат од:

	2017	2016
Вложувања во бензиски станици и инсталации за деривати	309,972	160,196
Аванси на добавувачи	35,443	22,651
Полница Миладиновци	9,645	905
Вложувања во хотел – Струга	-	849
Вложувања во административна зграда	6,452	296
Вложувања во хотел – Маврово	151	25
Останати вложувања	8,008	6,655
	369,671	191,577

Залог врз недвижности, постројки и опрема

На 31 декември 2017 Друштвото има заложено дел од своите недвижности како обезбедување за примени позајмици со камата и издадени платежни гаранции од страна на домашни финансиски институции, како и обезбедување за набавка на нафтени деривати. Нивната проценета вредност, утврдена од независни надворешни проценители, изнесува Еур 41,492,190 (види Белешка 15 и 24).

6 Нематеријални средства

	Права и лиценци	Останати нематеријални средства	Вкупно
На 01 јануари 2016 година			
Набавна или ревалоризирана вредност	76,919	12,899	89,818
Исправка на вредноста	(46,717)	(12,135)	(58,852)
Нето евидентирана вредност	30,202	764	30,966
Промени во текот на 2016 година			
Почетна нето евидентирана вредност	30,202	764	30,966
Корекции од минати години	24	-	24
Трансфер од материјални средства (Амортизација) за годината	263	-	263
	(10,567)	-	(10,567)
Крајна нето евидентирана вредност	19,922	764	20,686
На 01 јануари 2017 година			
Набавна или ревалоризирана вредност	77,182	12,899	90,081
Исправка на вредноста	(57,260)	(12,135)	(69,395)
Нето евидентирана вредност	19,922	764	20,686
Промени во текот на 2017 година			
Почетна нето евидентирана вредност	19,922	764	20,686
Набавки во текот на годината	855	-	855
(Амортизација) за годината	(7,297)	-	(7,297)
Крајна нето евидентирана вредност	13,480	764	14,244
На 31 декември 2017 година			
Набавна или ревалоризирана вредност	78,037	12,899	90,936
Исправка на вредноста	(64,557)	(12,135)	(76,692)
Нето евидентирана вредност	13,480	764	14,244

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

7 Финансиски инструменти по категории

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	2017	2016
Средства според Извештајот за финансиската состојба		
Финансиски средства расположливи за продажба		
Удели во капиталот во домашни некотирани друштва	1,150,614	1,151,328
	1,150,614	1,151,328
Кредити и побарувања		
Финансиски побарувања	33,161	35,539
Побарувања од купувачи, нето	259,146	273,263
Побарувања од пресметани камати на купувачите, нето	12,729	42,110
Побарувања од продажба на платежни картички	206,044	184,493
Побарувања од вработени	11,410	6,607
Останати побарувања	73	143
Парични средства и еквиваленти	346,561	301,257
	869,124	843,412
	2,019,738	1,994,740
Обврски според Извештајот за финансиската состојба		
Останати финансиски обврски по амортизирани набавки		
Позајмици	2,523,020	1,336,350
Обврски спрема добавувачи	857,919	1,865,715
Обврски по дивиденди	13,321	9,814
	3,394,260	3,211,879

8 Вложувања во подружници и придружени друштва

Подружници

Следната табела ја прикажува вредноста и учеството на Друштвото во капиталот на неговите подружници на датумите на известување:

	% од учест.	Земја на основање	Валута	31 декември 2017		31 декември 2016	
				Износ во вал.	(000 МКД)	Износ во вал.	(000 МКД)
Макпетрол – Телма	100.00	Македонија	МКД	-	200,310	-	205,616
Шампион							
Макпетрол	100.00	Македонија	МКД	-	372	-	372
Пром-гас	100.00	Македонија	МКД	-	10,000	-	10,000
Макпетрол доо	100.00	Србија	УСД	452,500	25,075	452,500	25,075
Петролмак							
Грција	100.00	Грција	ЕУР	810,000	49,856	810,000	49,856
					285,613		290,919

Движењето на сметката на вложувања во подружници за 2017 и 2016 година е како што следи:

	2017	2016
На 01 јануари	290,919	62,590
Зголемување на влог во парични средства	-	228,329
Вредносно усогласување на вложувања во подружници (бел.20)	(5,306)	-
На 31 декември	285,613	290,919

Во текот на 2016 година Друштвото го зголеми учеството во капиталот на Макпетрол Телма дооел, Скопје со дополнително вложување на парични средства во износ од 200,000 илјади Денари и го зголеми учеството во капиталот на Петролмак Грција со дополнително вложување на парични средства во износ од 28,329 илјади Денари. Понатаму, во текот на 2017 година, Друштвото изврши вредносно усогласување на вложувањето во Макпетрол Телма дооел, Скопје во вкупен износ од 5,306 илјади Денари (види Белешка 20).

Макпетрол АД, Скопје

29

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Вложувања во подружници и придружени друштва (продолжува)

Придружени друштва

Следната табела ја прикажува вредноста и учеството на Друштвото во капиталот на придружените друштва на датумите на известување:

	% од учест.	Земја на основање	Валута	31 декември 2017 Износ во валута	31 декември 2017 (000 МКД)	31 декември 2016 Износ во валута	31 декември 2016 (000 МКД)
Оилко КДА	35.60	Македонија	МКД	-	536,118	-	536,118
				-	536,118	-	536,118

Примени дивиденди

Во текот на 2017 година, Друштвото оствари приход од примени дивиденди од вложувањата во подружници и придружени друштва во износ од 48,431 илјади Денари (2016: 5,318 илјади Денари) (види Белешка 18).

9 Финансиски средства расположливи за продажба

	2017	2016
<i>Вложувања во удели во капиталот на домашни правни субјекти (некотирачки)</i>		
Вложувања во АД ГА-МА	1,150,456	1,150,456
Останати вложувања	158	872
	1,150,614	1,151,328

Движењето на сметката на вложувања во финансиски средства расположливи за продажба за разгледуваните периоди е како што следи:

	2017	2016
На 01 јануари	1,151,328	1,150,960
Промена на објективна вредност - признаено во останата сеопфатна добивка (ревалоризациони резерви) (Бел.14)	(714)	368
На 31 декември	1,150,614	1,151,328

Вложувања во АД ГА-МА

Вложувањето во АД ГА-МА, Скопје, кое со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година изнесува 1,150,456 илјади Денари во целост се состои од паричен и непаричен влог. Непаричниот влог се состои од недвижности, постројки и опрема кои го сочинуваат Гасоводниот систем на Република Македонија. Влогот е евидентиран според набавната вредност на средствата на датумот на вложувањето.

АД ГА-МА е акционерско друштво чии акционери се Република Македонија и Макпетрол АД, Скопје. Основната главнина на АД ГА-МА е поделена на две обични акции со право на глас, од кои по една обична акција за секој поединечен акционер. Владата на РМ има покренато и на датумот на известување сеуште е во тек судски спор за утврдување на учеството на двата акционера во основната главнина на АД ГА-МА. Повеќе детали се објавени во Белешката 24 во продолжение на посебните финансиски извештаи.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

10 Финансиски побарувања

	2017	2016
Финансиски позајмици на вработени	3,057	5,899
Финансиски позајмици на домашни правни субјекти	687	223
Останати финансиски побарувања	29,417	29,417
	33,161	35,539
Од кои:		
Краткорочни финансиски побарувања	31,410	32,616
Долгорочни финансиски побарувања	1,751	2,923
	33,161	35,539

Во текот на 2017 година, Друштвото одобри позајмици во износ од 1,100 илјади Денари (2016: 58,856 илјади Денари) и оствари прилив од наплата во износ од 3,260 илјади Денари (2016: 176,872 илјади Денари). Исто така во текот на 2017 година, Друштвото резервираше целосно ненаплатливи финансиски позајмици во износ од 218 илјади Денари (Белешка 20). Салдото на останатите финансиски побарувања во износ од 29,417 илјади Денари, во целост се однесува на побарување од домашен правен субјект во стечај. Друштвото очекува целосно надоместување на овој износ преку превземање на недвижности од должникот.

Старосна структура и квалитет на кредитното портфолио

Салдото на финансиските побарувања со состојба на 31 декември 2017 година може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

2017	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	3,744	29,417	5,662	38,823
Исправка на вредност	-	-	(5,662)	(5,662)
Нето евидентирана вредност	3,744	29,417	-	33,161

2016	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	5,506	30,033	5,444	40,983
Исправка на вредност	-	-	(5,444)	(5,444)
Нето евидентирана вредност	5,506	30,033	-	35,539

Анализата на старосната структура на доспеаните неоштетени финансиските побарувања на ден 31 декември 2017 и 2016 година е како што следи:

	2017	2016
До 30 дена	-	7
Од 1 - 3 месеци	-	-
Од 3 - 6 месеци	-	-
Од 6 - 12 месеци	-	78
Над 1 година	29,417	29,948
	29,417	30,033

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата поради оштетување на финансиските побарувања во текот на 2017 и 2016 година е како што следи:

	2017	2016
На 01 јануари	5,444	5,444
Загуби од оштетување на финансиски побарувања (Бел.20)	218	-
На 31 декември	5,662	5,444

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

11 Залихи

	2017	2016
Трговски стоки	631,662	668,499
Ситен инвентар и резервни делови	164,521	149,172
Готови производи и производство во тек	2,354	2,354
	798,537	820,025

На 31 декември 2016 година и врз основа на направена процена, Друштвото изврши ослободување на претходно признаените резервирања во износ од 2,811 илјади Денари во корист на тековните добивки (Белешка 18).

12 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2017	2016
Побарувања од купувачи		
Домашни купувачи	452,987	459,112
Странски купувачи	60,327	54,522
Поврзани субјекти	38,189	44,048
	551,503	557,682
Намалено за: резервирање поради оштетување	(292,357)	(284,419)
	259,146	273,263
Останати тековни побарувања		
Побарувања од пресметани камати на купувачите	679,297	679,725
Побарувања од продажба на платежни картички	206,044	184,493
Аванси на добавувачи	132,084	73,606
Припејд картички за гориво	71,106	63,946
Однапред платени трошоци	82,472	36,253
Побарувања од државата по основ на даноци	697	6,942
Побарувања од вработени	11,410	6,607
Останати побарувања	73	143
	1,183,183	1,051,715
Намалено за: резервирање поради оштетување по камати	(666,568)	(637,615)
	516,615	414,100
	775,761	687,363

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачи

Салдото на побарувањата од купувачите со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

31 декември 2017	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	189,592	69,554	292,357	551,503
Исправка на вредност	-	-	(292,357)	(292,357)
Нето евидентирана вредност	189,592	69,554	-	259,146

31 декември 2016	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	183,609	89,654	284,419	557,682
Исправка на вредност	-	-	(284,419)	(284,419)
Нето евидентирана вредност	183,609	89,654	-	273,263

Анализата на старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачите со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година е како што следи:

	2017	2016
Од 1 - 3 месеци	9,059	5,833
Од 3 - 6 месеци	3,484	1,595
Од 6 - 12 месеци	6,135	3,336
Над 1 година	50,876	78,890
	69,554	89,654

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата од оштетувања на побарувања од купувачи и останатите побарувања во текот на 2017 и 2016 година е како што следи:

	Купувачи		Останати побарувања		Вкупно	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
На 01 јануари	284,419	330,047	637,616	644,961	922,035	975,008
Тековни оштетувања (Б.20)	16,451	7,221	37,219	3,961	53,670	11,182
Ослобод.на резервации (Б.18)	(2,133)	(790)	(228)	(1,751)	(2,361)	(2,541)
Пренос од купувачи во останати побарувања	-	(8,570)	-	8,570	-	-
Отпис на резервација	(6,380)	(43,489)	(8,039)	(18,126)	(14,419)	(61,615)
На 31 декември	292,357	284,419	666,568	637,615	958,925	922,034

Во текот на 2017 година, Друштвото изврши директен отпис на целосно ненаплатливи побарувањата од купувачи и останати побарувања во износ од 541 илјади Денари (2016: 1,546 илјади Денари) (види Белешка 20).

13 Парични средства и еквиваленти

	2017	2016
Денарски и девизни сметки кај домашни банки	80,464	63,181
Готовина во благајна	66,528	48,757
Парични еквиваленти – вредносни картички	156,935	163,539
Средства во процес на наплата	42,634	25,780
	346,561	301,257

14 Капитал

Акционерски капитал

На 31 декември 2017 и 2016 година акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 3,483,842 илјади Денари, (денарска противвредност на 57,459,792 Евра). Истиот е поделен на 112,382 запишани и во целост платени обични акции со право на глас со номинална вредност од 511.29 Евра по акција.

	Број на акции			Износ (000 мкд)			
	емитирани	сопствени	во оптек	емитирани	сопствени	премија	во оптек
01 јан.2016	112,382	-	112,382	3,483,842	-	-	3,483,842
31 дек.2016	112,382	-	112,382	3,483,842	-	-	3,483,842
01 јан.2017	112,382	-	112,382	3,483,842	-	-	3,483,842
Откуп на сопств.акции	-	(3,564)	(3,564)	-	(110,484)	9,647	(100,837)
31 дек. 2017	112,382	(3,564)	108,818	3,483,842	(110,484)	9,647	3,383,005

Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	31 декември 2017	31 декември 2016
Домашни правни лица	30.01%	26.29%
Домашни физички лица	65.05%	67.68%
Странски правни лица	4.16%	4.72%
Странски физички лица	0.78%	1.31%
	100.00%	100.00%

На 31 декември 2017 година, за сопствениците на 1,047 акции постои ограничување за тргување со акциите издадени од страна на Друштвото.

Макпетрол АД, Скопје

33

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Капитал (продолжува)

Резерви

Движењето на сметката на резервите во текот на 2017 и 2016 година е како што следи:

	Законски резерви	Статутарни резерви	Ревалоризациони резерви	Вкупно
На 01 јануари 2016	-	-	346	346
Ефект од промена на објект. вред. на вложувања (бел.9)	-	-	368	368
На 31 декември 2016 / 01 јануари 2017	-	-	714	714
Распоред на акум. добивка	18,839	171,010	-	189,849
Ефект од промена на објект. вред. на влож. увања (бел.9)	-	-	(714)	(714)
На 31 декември 2017	18,839	171,010	-	189,849

Дивиденди

Во текот на 2017 Друштвото распредели дел од акумулираните добивки за дивиденди и награди во вкупен износ од 156,694 илјади Денари (2016: -) вклучително даноци и придонеси во износ од 21,629 илјади Денари (2016: -).

15 Позајмици

	2017	2016
Краткорочни позајмици со камата		
Краткорочни кредити од домашни банки (фиксна стапка во рамки од 4.9 – 6.5% п.а.)	1,723,020	1,336,350
Краткорочни кредити од домашни банки (варијабилна стапка во рамки од 1.8% п.а. над референтна стапка објавена од НБРМ на депозити без девизна клаузула)	800,000	-
	2,523,020	1,336,350

Во текот на 2017 година, Друштвото позајми краткорочни средства во вкупен износ од 7,794,767 илјади Денари (2016: 6,165,061 илјади Денари) и отплати дел од вкупните позајмици во износ од 6,608,097 илјади Денари (2016: 6,618,471 илјади Денари). Отплатата на позајмиците е гарантирана со залог врз дел од недвижностите, постројките и опремата на Друштвото (Белешки 5 и 24).

16 Обврски кон добавувачи и останати обврски

	2017	2016
Добавувачи		
Домашни добавувачи	735,041	1,762,945
Поврзани субјекти	33,103	30,307
Странски добавувачи	89,775	72,463
	857,919	1,865,715
Останати тековни обврски		
Издадени платежни картички ВЕРНА	257,710	257,154
Плати, персонален данок и придонеси од плати	70,043	68,300
Обврски по картици за гориво	55,831	49,752
Примени аванси од купувачи	78,394	37,850
Пресметани трошоци	47,241	31,564
Обврски за акцизи	2,044	3,221
Обврски по дивиденди	13,321	9,814
Обврски за отпремнини	1,814	2,234
Обврски за ДДВ	13,408	-
	539,806	459,889
Вкупно добавувачи и останати обврски	1,397,725	2,325,604

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

17 Приходи од продажба

	2017	2016
Приходи од продажба на домашен пазар	17,797,109	15,720,599
Приходи од продажба на странски пазар	816,899	596,925
Вкупно приходи од продажба	18,614,008	16,317,524

18 Останати деловни приходи

	2017	2016
Отпис на обврски и вишоци по попис	63,126	54,276
Дивиденди (Бел. 8)	48,438	5,318
Продажба на недвижности, постројки и опрема (Бел. 5)	2,783	32,726
Ослободување на резервации од оштетув.на побарув. (Бел.12)	2,361	2,541
Вишоци на недвижности, постројки и опрема по попис	-	11,758
Ослободување на резервација кај залихи (Бел. 11)	-	2,811
Приходи од продажба на вложувања	-	1,469
Останато	46,020	56,772
Вкупно останати деловни приходи	162,728	167,671

19 Трошоци за користи на вработените

	2017	2016
Бруто плати	846,087	823,228
Останати со закон утврдени надоместоци	48,904	42,581
Отпремнини при пензионирање	1,814	2,235
	896,805	868,044

Останатите со закон утврдени надоместоци спрема вработените се однесуваат главно на надоместоците за регреси за годишен одмор, отпремнини при пензионирање, разни видови помош и сл.

20 Останати деловни трошоци

	2017	2016
Транспортни услуги	217,455	207,324
Промоција, пропаганда, реклами и репрезентација	116,551	91,482
Останати услуги	76,754	98,712
Услуги за одржување и заштита	61,531	51,497
Загуби од оштетување на побарувањата (Бел.12)	53,670	11,182
Премии за осигурување	40,435	43,077
Кусоци на залихи	40,161	12,752
Банкарски и трошоци на платниот промет	37,804	32,297
ПТТ услуги	28,050	30,656
Наемнини	27,068	24,633
Други даноци, придонеси и членарини	18,436	19,551
Донации	12,875	10,133
Вредносно усогласување на вложување во подружници (Бел.8)	5,306	-
Неотпишана вред.на продадена и расходувана опрема (Бел.5)	726	15,626
Расход од отпис на ненаплатливи побарувања (Бел.12)	541	1,546
Загуби од оштетување на финансиски побарувања (Бел.10)	218	-
Останати трошоци	33,336	52,907
Вкупно останати деловни расходи	770,917	703,375

21 Финансиски приходи и расходи

	2017	2016
Приходи		
Приходи од камати	30,611	70,924
Позитивни курсни разлики	3,300	5,008
	33,911	75,932
Расходи		
Расходи по камати	71,400	98,931
Негативни курсни разлики	5,772	3,284
	77,172	102,215
Финансиски (расходи), нето	(43,261)	(26,283)

Макпетрол АД, Скопје

35

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

22 Данок на добивка

Усогласувањето на вкупниот даночен трошок според Извештајот за сеопфатната добивка за 2017 и 2016 е како што следи:

	2017	2016
Добивка пред оданочување:	328,955	410,699
Усогласување за:		
Неодбитни трошоци за даночни цели	80,708	56,218
Даночен кредит за расходите со одложено признавање	(3,747)	(122,489)
Даночен кредит за дивиденда остварена со учество во капиталот во друг обврзник	(48,438)	(5,318)
Основа за оданочување	357,478	339,110
Даночна стапка	10%	10%
Тековен даночен трошок по стапка од 10%	35,748	33,911
Намалување на пресметаниот данок на добивка	(8,600)	-
Данок на добивка	27,148	33,911
<i>Ефективна даночна стапка</i>	<i>8.25%</i>	<i>8.26%</i>

23 Заработувачка по акција

Заработувачката по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2017	2016
Добивка која припаѓа на имателите на обични акции	301,807	376,788
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	111,304	112,382
Заработувачка по акција – основна и разводнета (денари по акција)	2,712	3,353

24 Неизвесни и превземени обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2017 судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат 2,477,857 илјади Денари (2016: 2,854,959 илјади Денари). Од овој износ, 2,373,510 илјади денари се однесуваат на судски спор покренат од Владата на Република Македонија. Судскиот спор се однесува на утврдување на учеството на Република Македонија и Макпетрол АД во основната главнина на АД Гама. До донесување на правосилна одлука на судот, основната главнина на АД ГА-МА е поделена на две обични акции со право на глас, од кои по една обична акција за Република Македонија и Макпетрол АД, како акционери на АД ГА-МА. Поединечната номинална вредност на акцијата изнесува 1,150,456 илјади Денари.

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови давајќи при тоа посебна важност на тужбата поднесена од Владата на Република Македонија според која ќе го остваруваат само тужбеното барање кое се однесува на утврдувањето на правото на Република Македонија на сопственост на идеален дел на Гасоводниот систем на Република Македонија. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Неизвесни и превземени обврски (продолжува)

Заложени средства

Со состојба на 31 декември 2017 година, Друштвото има залог врз дел од своите недвижности, постројки и опрема како обезбедување на банкарските кредити и договори за набавка на нафтени деривати (Белешки 5 и 15).

Примател на залогот	Опис на недвижноста	Процент Износ во ЕУР
Халк Банка	Деловни објекти - Бензински Станици	6,806,711
Комерцијална Банка АД Скопје	Деловни објекти – Управна зграда, административни објекти, хотел Маврово, останат недвижен имот, опрема, инвентар, енергетски постројки	22,327,610
ОКТА АД Скопје	Деловни објекти, земјиште, хотел Макпетрол Струга	12,357,869
		41,492,190

Долгорочни и краткорочни гаранции

Со состојба на 31 декември 2017, Друштвото има превземени обврски по долгорочни и краткорочни денарски и девизни гаранции издадени од страна на неколку домашни банки во вкупен износ од 288,442 илјади Денари (2016: 286,872 илјади Денари).

Даночни обврски

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да произлезат дополнителни даноци и трошоци. Врз основа на проценката на Раководството на денот на овие финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни потенцијални обврски по тој основ.

25 Трансакции со поврзани субјекти

Друштвото има трансакции со своите подружници и придружени друштва во текот на своите редовни деловни активности. Овие трансакции се извршени во согласност со тековните пазарни услови, цени и каматни стапки.

Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2017 и 2016 година.

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2017				
Подружници				
ТВ канал Макпетрол – Телма	205	5,856	5,034	58,831
Шампион Макпетрол	-	-	111	1,770
Пром Гас	10,411	-	381,434	-
Макпетрол доо Белград	4,377	693	-	28,064
Петролмак Грција	11,522	4,194	3	65,427
Придружени друштва				
Оилко КДА	19,510	13,141	103,176	286,581
Субјекти каде Друштвото има подеднакво учество во капиталот				
Гама ад	1,055	9,219	10,189	54,136
Клучен раководен кадар				
Клучен раководен кадар – побарувања	2,457	-	-	-
Краткор.користи за клучен раководен кадар	-	-	-	26,120

Макпетрол АД, Скопје

37

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзани страни (продолжува)

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2016				
Подружници				
ТВ канал Макпетрол – Телма	201	4,732	8,243	47,424
Шампион Макпетрол	-	-	111	1,656
Пром Гас	18,972	-	280,994	-
Макпетрол доо Белград	7,844	379	-	10,421
Петролмак Грција	14,354	4,116	-	31,235
Придружени друштва				
Оилко КДА	9,666	12,414	92,808	298,123
Субјекти каде Друштвото има поеднакво учество во капиталот				
Гама ад	1,018	8,966	15,012	49,320
Клучен раководен кадар				
Клучен раководен кадар - побарувања	3,636	-	-	-
Краткор.користи за клучен раководен кадар	-	-	-	2,958

26 Настани по периодот на известување

По 31 декември 2017 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие посебни финансиски извештаи, Друштвото во поединечни трансакции на Македонска Берза се стекна со 387 дополнителни сопствени акции и на датумот на одобрувањето на овие посебни финансиски извештаи поседува 3,951 сопствени акции што претставува 3.52% од вкупниот број на акции на Друштвото.

Освен погоренаведеното, нема други настани кои би предизвикале корекција на посебните финансиски извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие посебни финансиски извештаи.

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXII. седница, одржана на 9.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото, за периодот од 1.1.2017 до 31.12.2017 година и Извештајот на независните ревизори

Член 1

Се усвојува Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото, за периодот од 1.1.2017 до 31.12.2017 година и Извештајот на независните ревизори, со следниве резултати :

1. Вкупен приход	18.810.647.394 ден.
2. Вкупен расход	18.481.694.106 ден.
3. Добивка пред оданочување	328.953.288 ден.
4. Данок на добивка	27.147.629 ден.
5. Добивка по оданочување	301.805.659 ден.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ



"МАКПЕТРОЛ"

Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтни деривати

Бр. 0504-2461/1
27. 03. 2018 20 год.

СКОПЈЕ 10

КОНСОЛИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА

2017



Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017		35.443.042	22.651.693
16.	Материјални средства во подготовка	018		334.228.886	168.925.823
17.	Останати материјални средства	019		6.314.316	6.314.316
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		1.782.197.965	1.778.112.114
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		432.646.190	590.087.690
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			2.029.555
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		36.424.686	35.538.891
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		1.313.127.089	1.150.455.978
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		1.313.127.089	1.150.455.978
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031		0	0
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		1.876.088.969	1.802.462.972
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		813.054.189	838.418.949
33.	Залихи на сировини и материјали	038		164.446.633	149.098.927
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		374.752	14.560.102
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		2.163.227	2.163.227
36.	Залихи на готови производи	041		190.158	4.097.953
37.	Залихи на трговски стоки	042		645.879.419	668.498.740
38.	Залихи на биолошки средства	043			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на ЛОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		697.941.913	629.142.784
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		11.451.457	2.778.281
42.	Побарувања од купувачи	047		531.002.865	536.401.788
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		133.233.516	73.605.952
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		7.270.238	7.282.400
45.	Побарувања од вработените	050		11.684.415	6.816.408
46.	Останати краткорочни побарувања	051		3.299.422	2.257.955
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		247	461
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		247	461
48.а.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055		247	461
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057			
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		365.092.620	334.900.778
52.а.	Парични средства	060		208.047.999	171.329.699
52.б.	Парични еквиваленти	061		157.044.621	163.571.079
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062		179.116.939	132.931.673
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		7.793.942.075	7.502.692.827
55.	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064		3.108.547.840	3.129.688.911
56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		3.841.022.659	3.790.012.706
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		3.483.842.000	3.483.842.000
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067		9.647.138	
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068		110.484.000	
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070		-13.381.187	-12.466.702
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		190.494.334	851.137
63.	Законски резерви	072		19.483.979	851.137
64.	Статутарни резерви	073		171.010.355	
65.	Останати резерви	074			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		52.726.541	33.287.069
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		86.313.153	105.645.029
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		314.490.986	390.144.231
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		0	
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		3.848.655.506	3.630.239.681
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		1.814.280	2.323.560
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083		1.814.280	2.323.560
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		0	0
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	Обврски по заеми и кредити	090			
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			914.025
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		3.846.841.226	3.627.916.121
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096		28.556.876	27.691.895
88.	Обврски спрема добавувачи	097		843.250.808	1.855.979.099
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		84.022.172	42.193.181
90.	Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата	099		24.030.807	23.492.902
91.	Обврски кон вработените	100		50.224.580	49.134.850
92.	Тековни даночни обврски	101		22.168.120	25.663.662
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
95.	Обврски по заеми и кредити	104		2.523.020.419	1.336.349.550

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на Белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
96.	Обврски по хартии од вредност	105		257.710.476	257.153.643
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106		13.314.287	9.801.387
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108		542.681	455.952
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		104.263.910	81.526.415
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		7.793.942.075	7.502.692.827
103.	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112		3.108.547.840	3.129.688.911


Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Радмила Шуманска Гашевска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0100859

Потпис



Во,

Скопје

Во

Скопје

На ден

31.03 2018 година

На ден

31.03 2018 година

Одговорно

Саша Лекиќ

Потпис



			Период				Контролор																			
1	2	3	0	4	0	5	7	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)							Резервни кодекси																

Назив на друштвото

Макпетрол А.Д. Скопје

Адреса, седиште и телефон

ул. Св. Кирил и Методиј број 4

Скопје

3146-117

Адреса за е-пошта

normativa@makpetrol.com.mk

Единствен даночен број

4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3

БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)
за периодот од 01.01. до 31.12. **2017** година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АСП	Број на белешки	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		18.922.918.787	16.642.362.066
2.	Приходи од продажба	202		18.777.026.255	16.470.170.989
3.	Останати приходи	203		145.892.532	172.191.077
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204		2.353.385	15.758.766
4.b.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	205		2.353.385	2.353.385
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		18.590.684.586	16.196.910.181
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		115.942.011	120.173.938
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209		16.523.687.050	14.223.014.724
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		420.079.282	384.982.598
11.	Останати трошоци од работењето	212		217.170.026	224.438.751
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		961.720.410	934.750.528
12.a.	Плати и надоместоци на плати (нето)	214		624.892.582	605.897.006

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АСП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		49.455.055	48.121.389
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		240.242.868	235.169.561
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		47.129.905	45.562.572
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		233.053.926	225.708.130
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		55.993.070	12.401.673
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221		1.814.280	2.323.560
17.	Останати расходи од работењето	222		61.224.531	69.116.279
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		83.119.277	76.447.302
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		48.677.242	5.654.490
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225		48.430.658	5.317.855
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226		246.584	312.984
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			23.651
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229		7.382	
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		30.247.687	65.579.871
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		3.605.962	5.007.524
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233		581.004	205.417
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		77.863.498	102.816.934
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		28.277	351.246
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236		28.277	32.059
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			319.187
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		71.520.778	98.983.441
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		6.048.386	3.320.676

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на Белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
31.	Останати финансиски расходи	243		266.057	161.571
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244		5.943.260	19.810.471
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245)	246		343.433.240	425.487.343
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244)	247		0	0
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			
37.	Нето загуба од прекинати работења	249			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		343.433.240	425.487.343
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		0	0
40.	Данок на добивка	252		28.942.254	35.343.112
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		314.490.986	390.144.231
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		0	0
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		1.856	1.832
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		314.490.986	390.144.231
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		314.490.986	390.144.231
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264		2.826	
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265		2.826	
48.б.	Вкупно разводната заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
48.г.	Разводната заработувачка по акција од прекинато работење	268			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОФАТНА ДОБИВКА

за периодот од 01.01. до 31.12. 2017 година

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		314.490.986	390.144.231
2.	Загуба за годината	270		0	0
3.	Останата сеофатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271		0	258.956
4.	Останата сеофатна загуба (274+276+278+280+282+284) - 273+275+277+279+281+283)	272		915.650	
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274		202.000	108.994
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275			367.950
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276		713.650	
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актурски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актурски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеофатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеофатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеофатна добивка	285			
18.	Нето останата сеофатна добивка (271-285)	286		0	258.956
19.	Нето останата сеофатна загуба (285-271) или (272+285)	287		915.650	
20.	Вкупна сеофатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		313.575.336	390.403.187
20.а.	Сеофатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		313.575.336	390.403.187
20.б.	Сеофатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеофатна загуба за годината (270-286) или (287-269)	291		0	0
21.а.	Сеофатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21.б.	Сеофатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД

Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници

ДЕЈНОСТ-

4 7 3 0

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтерскиот систем - Службен весник на Република Македонија бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13)

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Радмила Шуманска Гашевска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0100859

Потпис

Во

На ден

Скопје

31.03 2018 година

Во,

На ден

Скопје

31.03 2018 година

Одобрено
Саџа Лекиќ

Потпис



Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
3.	009д	Акумулирана амортизација на издатоци за развој за сопствени цели	607		
4.		Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	608	0	0
5.	003д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	609	11.078.672	11.078.672
6.	008д	Вредносно усогласување на софтвер со лиценца	610		
7.	009д	Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	611	10.711.525	10.194.617
8.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	612	367.147	884.055
9.		Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	613		
10.	008д	Вредносно усогласување на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	614		
11.	009д	Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	615		
12.		Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	616	0	0
13.	003д	Набавна вредност на купени бази на податоци	617		
14.	008д	Вредносно усогласување на набавени бази на податоци	618		
15.	009д	Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	619		
16.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	620	0	0
17.	003д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	621		
18.	008д	Вредносно усогласување на бази на податоци развиени за сопствена употреба	622		
19.	009д	Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	624	0	0
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
21.	010д	Земјишта	625	860.986.769	852.019.965
22.	014д	Шуми	626		

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
23.	011д	Набавна вредност на станови и станбени згради	627		
24.	018д	Вредносно усогласување на станови и станбени згради	628		
25.	019д	Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	629		
26.		Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	630	0	0
27.	011д	Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	631	3.416.203.778	3.366.962.725
28.	018д	Вредносно усогласување на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	632		
29.	019д	Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	633	1.752.360.726	1.687.441.665
30.		Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност ²⁾ (< или = АОП 012 од БС)	634	1.663.843.052	1.679.521.060
31.	011д	Набавна вредност на објекти од нисокоградба ³⁾	635	672.841.107	667.402.992
32.	018д	Вредносно усогласување на објекти од нисокоградба	636		
33.	019д	Акумулирана амортизација на објекти од нисокоградба	637	358.243.046	353.914.721
34.		Сегашна вредност на објекти од нисокоградба (< или = АОП 012 од БС)	638	314.598.061	313.488.271
35.	012д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ⁴⁾	639		
36.	018д	Вредносно усогласување на информациска и телекомуникациска опрема	640		

²⁾ Објекти кои во својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно одат во висина, како: административни згради, фабрички згради, хали, работилници, складишта, силоси, сушални, продавници, мотели, ресторани, одморалишта, градежни објекти за земјоделие и сточарство, градежни објекти за рудници итн.

³⁾ Објекти коишто претежно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патишта, железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн.

⁴⁾ Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
37.	019д	Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	641		
38.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	642	0	0
39.	012д	Набавна вредност на компјутерска опрема ⁵⁾	643	166.601.398	164.245.499
40.	018д	Вредносно усогласување на компјутерска опрема	644		
41.	019д	Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	645	138.722.139	134.122.091
42.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	646	27.879.259	30.123.408
43.	014д	Набавна вредност на повеќегодишните насади	647		
44.	018д	Вредносно усогласување на повеќегодишните насади	648		
45.	019д	Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	649		
46.		Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	650	0	0
47.	014д	Набавна вредност на основното стадо	651		
48.	018д	Вредносно усогласување на основното стадо	652		
49.	019д	Акумулирана амортизација на основното стадо	653		
50.		Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	654	0	0
51.	015д	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста	655		
52.	015д	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично	656	6.194.930	6.194.930
53.	015д	Драгоцени метали и камења	657		
54.	015д	Антиквитети и дрги уметнички дела	658		
55.	015д	Други скапоцености	659		
56.	016д	Вложувања во природни богатства во подготовка	660		
57.	016д	Подобрување на земјиштето	661		

⁵⁾ Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		В. СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			
58.	160, 162, 168д	Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 052 од БС)	662		
59.	162, 168д	Краткорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷ (< или = АОП 052 од БС)	663		
60.	032д (во земјата) 033д (во земјата) 041д (во земјата) 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	664	687.887	223.730
61.	032д (во земјата) 041д, 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷	665	3.274.498	5.898.629
		Г. СРЕДСТВА ВО АКЦИИ И УДЕЛИ			
62.	030д, 031д, 035д, 036д, 165д	Вложувања во акции издадени од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 021 од БС)	666	1.700.637.571	1.700.617.729
63.	030д, 031д	Вложувања во удели во трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	667	285.611.087	290.917.983

6 Се однесува на сите трговски друштва, освен на трговските друштва од финансискиот сектор (банки, лизинг друштва, пензиски и инвестициски фондови, осигурителни друштва, брокерски друштва и т.н.).

7 Финансиските релации со физичките и правните лица од странство не се предмет на известување.

8 Стопанска интересна заедница, здруженија и фондации, други облици на здружување, политички партии, верски заедници, религиозни групи, Црвен крст на Република Македонија, странски и меѓународни организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикати и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Д. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА			
64.	005, 017, 027, 037д (во земјата), 040д (во земјата), 044д, 046д, 110, 112, 116д (во земјата), 120д, 122д, 124д (во земјата)	Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	668	55.369.103	24.325.454
65.	037д, 044д, 046д, 120д, 122д, 138д	Трговски кредити и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	669	5.905.051	1.641.780
66.	037д, 038д (во земјата), 044д, 046д, 120д, 122д	Трговски кредити и аванси дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷	670		
67.	045д, 047д, 114д, 118, 125д, 126д, 127д, 151д, 152д, 153д, 154, 157д, 158д, 168д, 19д, 030д (побарувања за дивиденди), 031д (побарувања за дивиденди)	Останати побарувања од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	671	903.372.640	938.913.733
68.	045д, 047д, 05, 125д, 126д, 127д, 13 (без 138 и 139), 151д, 152д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	672	41.602.411	14.958.489
69.	045д, 047д, 114д, 125д, 126д, 127д, 14 (без 149), 151д, 152д, 153д, 154д, 157д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷	673	35.273.482	26.990.777
		Ѓ. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			
70.	260, 262д, 266д	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 095 од БС)	674		
71.	262д, 266д	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷ (< или = АОП 095 од БС)	675		

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
72.	285д (во земјата), 286д (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 085 од БС)	676		
73.	286д (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷ (< или = АОП 085 од БС)	677		
		Е. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ			
74.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	678	1.186.596.585	1.080.339.404
75.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	679	2.297.245.415	2.403.502.596
76.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< од АОП 065 од БС)	680		
77.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	681		

9 Нето вредност на основна главнина = запишана уплатена основна главнина минус запишана, а неуплатена основна главнина минус сопствени акции и удели т.е. 90д = (900д - 901д - 902д)

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Ж. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ			
78.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	682		
79.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< од АОП 065 од БС)	683		
80.	210д, 212, 220д, 222д, 224д, 262, 280д (во земјата), 281д (во земјата), 282д, 284д (во земјата), 216д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	684	73.036.822	27.953.061
81.	220д, 222д, 224д, 282д, 284д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	685		
82.	220д, 222д, 224д, 282д, 284д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷	686		
83.	214, 216, 218, 225д, 229д, 253д, 254д, 255д, 259д, 262д, 269д, 285д (во земјата), 286д (во земјата), 288д, 29д	Останати обврски кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	687	257.753.243	257.153.798
84.	225д, 229д, 23, 253д, 259д, 269д, 288д, 289, 29д	Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	688	41.281.580	43.680.271

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
85.	225д, 229д, 24, 251, 252, 253д, 254д, 255д, 259д, 262д, 265д (во земјата), 269д, 286д (во земјата), 288д, 29д	Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷	689	60.670.880	55.984.708
		З. ПРИХОДИ			
		I. Приходи од продажба			
86.	73д и 74д	Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	690	18.542.806.094	16.226.029.130
87.	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	691	53.489.409	48.021.413
88.	730, 740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	692	17.747.385.993	15.672.863.111
89.	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	693	812.315.591	596.925.364
90.	731д и 742д	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ ¹⁰ (< или = АОП 202 од БУ)	694	549.221.620	541.915.712
91.	745д	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	695		
92.	747	Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	696	45.859.987	42.054.119
93.	747д	Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	697		
94.	748	Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	698		
		II. Останати приходи			
95.	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	699	470.119	10.914.723
96.	761	Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	700		
97.	762	Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	701		1.468.930
<p>¹⁰ Белгија, Германија, Италија, Ликсембург, Франција, Холандија, Данска, Ирска, Велика Британија, Грција, Португалија, Шпанија, Австрија, Финска, Шведска, Кипар, Естонија, Унгарија, Чешка, Летонија, Литванија, Латвија, Малта, Полска, Словачка, Словенија, Бугарија, Романија и Хрватска.</p>					

Реден број	Група на сметки, сметка Д = дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
98.	763	Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	702	1.125.358	599.507
99.	764	Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	703	63.126.413	66.033.799
100.	765	Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	704	2.360.328	2.541.109
101.	766	Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	705		
102.	767	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	706		
103.	767д	Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	707		
104.	767д	Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	708		
105.	768	Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	709		
106.	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	710	48.332.920	81.394.544
107.	769д	Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	711		
108.	769д	Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	712	6.911.046	5.902.994
109.	769д	Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	713		
110.	769д	Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	714		
		III. Финансиски приходи			
111.	773д и 776д	Приходи од дивиденди	715	48.430.658	5.317.855
		S. РАСХОДИ			
112.	700	Расходи на продадени производи и услуги	716	6.316.417	18.285.954
		I. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар			
113.	400д	Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	717	32.817.879	26.720.421
114.	400д	Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	718	8.330.155	7.850.739
115.	400д	Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	719	6.316.417	4.880.573

Реден број	Група на сметки, сметка Д = дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
116.	400д	Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	720	8.851.139	8.758.750
117.	400д	Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	721		
118.	400д	Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	722	8.711.723	5.422.496
119.	400д	Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	723	4.758.216	4.328.086
120.	400д	Вода (< или = АОП 208 од БУ)	724	9.341.750	7.044.808
121.	402д и 403д	Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	725	56.971.636	60.541.415
122.	402д и 403д	Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	726	5.725.986	2.895.194
123.	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	727	1.335.514	1.492.105
124.	407	Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	728		
		II. Трошоци за услуги			
125.	410д	Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	729	217.455.062	207.323.899
126.	410д	Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	730		
127.	411д	ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	731	28.049.593	30.655.567
128.	411д	ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	732		
129.	412д	Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	733		
130.	412д	Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	734		
131.	414д	Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	735	1.044.648	629.929
132.	414д	Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	736	26.023.743	24.002.884
133.	414д	Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	737		
134.	416д	Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	738		
135.	416д	Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	739		

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		III. Надомести на трошоците за вработените*			
136.	420д, 421д	Вкалкуирани надомести за време на боледување	740	7.091.316	5.931.819
137.	422д	Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	741	2.346.576	2.512.830
138.	422д	Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	742		
139.	422д	Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	743		
140.	422д	Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	744	23.075.000	22.093.162
141.	422д	Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	745	973.203	2.367.424
142.	449д	Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	746		
		IV. Останати трошоци од работењето *			
143.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	747	9.033.860	7.407.020
144.	440д	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	748	4.568.154	2.138.981
145.	441	Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	749	5.964.729	5.244.674
146.	441д	Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	750		
147.	441д	Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	751		
148.	441д	Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	752		
149.	441д	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	753		
150.	441д	Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	754	474.009	532.828
151.	441д	Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	755	2.017.191	1.593.589
152.	441д	Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	756	1.471.326	1.292.493
153.	442	Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	757		

* Износите во позициите од поглавјето III. Надоместоци на трошоците на вработените и IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.


Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
154.	443	Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	758	12.874.546	10.284.707
155.	444	Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	759	16.140.330	12.509.737
156.	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	760	40.434.506	43.077.387
157.	446	Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	761	37.804.372	31.446.540
158.	447д	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	762	5.925.730	6.145.846
159.	447д	Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	763	8.765.729	10.190.495
160.	447д	Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	764	3.744.560	3.519.617
161.	449	Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	765	15.688.757	37.300.430
		V. Останати расходи			
162.	468	Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	766	104.613	340.219
163.	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	767	19.048	42.890
		VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања			
164.	476	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	768		
		VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите и реинвестирана добивка			
165.		Исплатени дивиденди	769	111.975.900	
166.		Реинвестирана добивка	770		
		И. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
167.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	771	1.737	1.716

Во Скопје
 На ден 31.03 2018 година

Лице одговорно за составување
 на образецот
 Радмила Шуманска Гашиевска

Дата на приемот во ЦРМ

Контролата ја извршиле:




			Период								Контролор															
1	2	3	0	4	0	5	7	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси															

Назив на субјектот **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса на е-пошта normativa@makpetrol.com.mk

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01. до 31.12. 2017 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. број	Класа ¹	Назив ²	
1.	33.19	Поправка на останата опрема	1.512.744
2.	35.23	Трговија на гас преку дистрибутивни системи	925.390.967
3.	43.21	Електроинсталатерски работи	896.457
4.	45.11	Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија	61.328.588
5.	45.20	Одржување и поправка на моторни возила	4.412.392
6.	45.31	Трговија на големо со делови и прибор за моторни возила	24.186.214
7.	45.32	Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила	89.295.369
8.	45.40	Трговија со мотоцикли, и делови и прибор за мотоцикли, одржување и поправка на мотоцикли	21.129.560
9.	46.19	Посредување во трговијата со разновидни производи	15.584
10.	46.51	Трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и софтвер	164.732.504
11.	46.61	Трговија на големо со земјоделски машини, прибор и опрема	1.411.051
12.	46.69	Трговија на големо со други машини и опрема	1.878.260
13.	46.71	Трговија на големо со цврсти, течни и гасовитогорива и слични производи	2.911.997.532
14.	46.73	Трговија на големо со дрва, градежни материјали и санитарна опрема	1.618.924
15.	46.75	Трговија на големо со хемиски производи	1.932.850
16.	46.76	Трговија на големо со останати полупроизводи	485.434
17.	46.77	Трговија на големо со отпадоци и остатоци	1.125.358
18.	47.11	Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалоци и тутун	17.178.473
19.	47.22	Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници	3.197.854

20.	47.24	Трговија на мало со леб, пецива, колачи и слатки во специјализирани продавници	28.271.591
21.	47.25	Трговија на мало со пијалоци во специјализирани продавници	164.429.453
22.	47.26	Трговија на мало со производи од тутун во специјализирани продавници	818.169.182
23.	47.29	Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници	240.348.961
24.	47.30	Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници	13.271.549.302
25.	47.52	Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници	25.624.610
26.	47.54	Трговија на мало со електрични апарати за домаќинствата во специјализирани продавници	273.987
27.	47.62	Трговија на мало со весници и канцелариски прибор во специјализирани продавници	1.968.557
28.	47.71	Трговија на мало со облека во специјализирани продавници	590.625
29.	47.72	Трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници	832.713
30.	47.75	Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати во специјализирани продавници	33.202.000
31.	52.29	Останати придружни дејности во превозот	11.511.239
32.	55.10	Хотели и слични објекти за сместување	31.469.451
33.	60.20	Дејности на телевизиската програма и емитување	91.661.190
34.	62.09	Останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите	2.106.468
35.	68.10	Купување и продажба на сопствен недвижен имот	2.782.785
36.	68.20	Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	46.545.272
37.	71.20	Техничко испитување и анализа	3.645.717
38.	95.11	Поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерска) опрема	3.272.106
ВКУПНО ПРИХОДИ (збир од АОП 201 + 223 + 244 од Билансот на успех)			19.008.709.218

- 1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.
- 2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.
- 3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

4 7 3 0

Трговија на мало со моторни горива и мазива со специјализирани продавници

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници _____ ДЕЈНОСТ-

4 7 3 0

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме _____ Радмила Шуманска Гашевска

Потпис _____

Во _____ Скопје

М.П. *

На ден _____ 31.03 _____ 2018 година

Потпис _____





КОНСОЛИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА 2017
ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ



Назив на друштвото	Макпетрол А.Д. Скопје
Адреса	ул. Св. Кирил и Методиј број 4
Седиште	Скопје
Телефон	3146-117
Единствен даночен број	4030954258093

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

за 2017 година

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Назив на друштвото	Макпетрол А.Д. Скопје		
Форма на трговско друштво	Акционерско друштво		
Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар	30120110044629		
Седиште	ул. Св. Кирил и Методиј број 4		Скопје
Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување			
Позначајни дејности кои ги извршува	Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници		
	Трговија на големо со моторни горива и мазива		
Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество)	МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ		
	ТЕЛМА ДООЕЛ		
	ШАМПИОН ДООЕЛ		
	ПЕТРОЛМАК А.Д.		
	МАКПЕТРОЛ ДОО		
	ОИЛКО КДА		
	ГА-МА А.Д.		
Број на вработени према степен на образование	Основно	Средно	Високо
	84	1262	510
Сопственичка структура	Правни лица - 34,06 % Физички лица - 65,94 %		
Други релевантни информации за друштвото			

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка)	Меѓународни стандарди за финансиско известување и Меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство
Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана	Консолидирана
Валута на презентација	МКД

3 . СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Општи правила за водење сметководство

Друштвото има обврска уредно да води сметководство, трговски книги и годишни сметки на начин определен со закони , прописи за сметководство и даночни прописи.

Друштвото , во согласност со принципите на правилно водено сметководство, води трговски книги на начин што ги прави видливи сите преземени трговски правни работи, состојбата на средствата, обврските , главнината , приходите и расходите.

Трговските книги се водат по системот на двојно книговодство (дневник, главна книга и аналитички евиденции)

Трговските книги по системот на двојно книговодство се водат со примена на единствени сметки пропишани со сметковен план.

Трговските книги се водат на македонски јазик , со арапски цифри и со арапски цифри и со вредности изразени во денари. Ако се користи кратенки, кодови, знаци или симболи , тој мора јасно да го објасни нивното значење.

Сите податоци регистрирани во трговските книги мора да бидат целосни и комплетирани, навремени ажурирани и да бидат презентирани хронолошки, односно точно да го одразуваат временскиот редослед на нивното настанување.

Сметководствено финансиската евиденција во Друштвото ја води Дирекцијата за финансии и тоа трговските книги ги води врз основи на оформени и веродостојни сметководствени документи за кои одговара доносителот на документите.

Друштвото известува согласно со Меѓународните стандарди за финансиски известување,утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ , бр. 159/09, 164/10 и 107/11), кои ги содржат:

- Меѓународните сметководствени стандарди - МСС ,
- Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ,
- Толкувањата на Постојниот комитет за толкување - ПКГ и
- Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување - КТМФИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара раководството на

Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи

3.1 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

3.2 Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари ("Денари") по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување.

3.3 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и резервирањето поради оштетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2003 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Не се пресметува амортизација на земјиштето и инвестициите во тек. Амортизацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува правопрпорционално, по стапски дадени во номенклатурата на средства за амортизација објавени во Уредбата за начинот на пресметка на амортизацијата во Сл. весник 64/2002 со цел, да се распредели

набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Погонска опрема	10 години
Останата опрема и моторни возила	4 - 5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентирираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентирираниот износ. Разликите се вклучени во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

3.4 Нематеријални средства

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи, контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

Останати нематеријални средства

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

3.5 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентирираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентирираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребената вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

3.6 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, дадени позајмици како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се било креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Почетно признавање на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка.

Непризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Последователно мерење на финансиски средства

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатната добивка како останати нето добивки / загуби. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во капиталот.

Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признасна во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања.

Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи и кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котираните вложувања се базираат на тековните цени на котирација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотираните хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

Признавање на оштетувањето на финансиските средства

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиска состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатната добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се надоместуваат преку Извештајот за сеопфатната добивка.

3.7 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

3.8 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во извештајот за сеопфатната добивка.

3.9 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

3.10 Капитал, резерви и акумулирани добивки

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на приливите.

(в) Собствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како собствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(г) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за собствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

(д) Акумулирани добивки

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

3.11 Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

3.12 Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трансакциони трошоци. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има неусловено право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на известување.

3.13 Тековен и одложен данок од добивка

Согласно промените во законската регулатива за данок од добивка кои се применуваат од 1 јануари 2015 година со утврдување на добивката за деловната 2014 година, данокот од добивка по стапка од 10%, се плаќа на добивката која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди, корегирани за непризнаени расходи за даночни цели и за даночниот кредит. Пераспределената добивка не се оданочува.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок од добивка се терети или одобрува во Извештајот за сеопфатнатата добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го теретат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

3.14 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Друштвото врши резервирање за пресметани посебени минимални износи за пензионирање на вработените.

3.15 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и

- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во билансот на состојба.

3.16 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а всушност ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

3.17 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Приходи од продажба

Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Продажба на мало

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од камата

Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот принос на средствата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

3.18 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

3.19 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

3.20 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

3.21 Настани по периодот на известување

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

4. Користени проценки

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурности во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правене претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

5. Промена на сметководствени политики и корекција на грешки

Сметководствените политики се применуваат од период до период на конзистентна основа. Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на МСФИ.

По исклучок, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи. За промените во сметководствените политики одлушува Друштвото.

При ретроспективна промена во сметководствената политика, ентитетот ја применува новата сметководствена политика на компаративните информации за претходните периоди до најраниот датум кога е тоа изводливо, исто како новата сметководствена политика да била применета отсекогаш. Кога е непрактично да се одредат ефектите на поединечните периоди на промена во сметководствената политика на компаративните информации за еден или повеќе презентирани периоди, Друштвото ја применува новата сметководствена политика на сметководствените вредности за средствата и обврските на почетокот на најраниот период за кој е изводлива ретроспективна примена, што пак може да биде тековниот период и ги прави соодветните корекции на почетно салдо на секоја засегната компонента на главнината за тој период.

Согласно МСФИ, колку што е тоа изводливо, Друштвото ретроспективно ја исправа материјалната грешка од претходен период во првиот финансиски извештај одобрен за објавување, откако истата била откриена, така што

а) повторно ги прикажува компаративните износи за претходниот презентирани период(и) кога грешката се појавила, или

б) доколку грешката се појавила пред да биде презентирани најраниот претходен период, повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот претходно презентирани период.

Кога е непрактично да се одредат ефектите на грешката за специфичен период врз компаративните информации за еден или повеќе претходно презентирани периоди, ентитетот повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот период за кој е изводливо ретроспективно повторно прикажување (што може да биде и тековниот период).

6. Управување со ризик

6.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

6.2 Ризик од кредитирање

Друштвото нема значителна концентрација на ризик од кредитирање. Друштвото има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големите број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства принаесни на датата на извештајот на финансиската состојба.

6.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

6.4 Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 10%. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 10%.

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

6.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенфиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	ВКУПНО
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2017 (тековна година)	29.155.237	0	20.409.669	53.982.232	763.930	104.311.068
Зголемување			1.529.769	855.919		2.385.688
Намалување	962.274					962.274
Салдо на 31 Декември 2017 (тековна година)	28.192.963	0	21.939.438	54.838.151	763.930	105.734.482
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2017 (тековна година)	25.294.032	0	11.949.101	35.004.397	0	72.247.530
Амортизација	2.868.777		3.069.768	6.750.148		12.688.693
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2017 (тековна година)	28.162.809	0	15.018.869	41.754.545	0	84.936.223
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2017 (тековна година)	30.154	0	6.920.569	13.083.606	763.930	20.798.259
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2017 (тековна година)	3.861.205	0	8.460.568	18.977.835	763.930	32.063.538

Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2016 (претходна година)	28.989.420	0	16.340.420	53.718.892	763.930	99.812.662
Зголемување	165.817		4.069.249	263.340		4.498.406
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2016 (претходна година)	29.155.237	0	20.409.669	53.982.232	763.930	104.311.068
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2016 (претходна година)	23.662.482	0	9.161.060	26.515.057		59.338.599
Амортизација	1.631.550		2.788.041	8.489.340		12.908.931
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2016 (претходна година)	25.294.032	0	11.949.101	35.004.397	0	72.247.530
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2016	3.861.205	0	8.460.568	18.977.835	763.930	32.063.538
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2016 (претходна година)	5.326.938	0	7.179.360	27.203.835	763.930	40.474.063

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2017 (тековна година)	852.019.965	4.045.370.430	2.563.199.047	191.611.418	7.652.200.860
Зголемување	8.966.804	81.278.448	131.352.927	666.717.424	888.315.603
Намалување		24.672.200	33.999.331	488.656.914	547.328.445
Салдо на 31 Декември 2017 (тековна година)	860.986.769	4.101.976.678	2.660.552.643	369.671.928	7.993.188.018
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2017 (тековна година)	0	2.042.318.245	1.852.760.085	0	3.895.078.330
Амортизација		95.589.222	123.430.371		219.019.593
Намалување		24.672.200	31.977.648		56.649.848
Салдо на 31 Декември 2017 (тековна година)	0	2.113.235.267	1.944.212.808	0	4.057.448.075
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2017 (тековна година)	860.986.769	1.988.741.411	716.339.835	369.671.928	3.935.739.943
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2017 (тековна година)	852.019.965	2.003.052.185	710.438.962	191.611.418	3.757.122.530

Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2016 (претходна година)	828.314.495	3.962.605.312	2.487.564.031	110.119.601	7.388.603.439
Зголемување	26.379.802	95.576.137	146.152.106	432.955.043	701.063.088
Намалување	2.674.332	12.811.019	70.517.090	351.463.226	437.465.667
Салдо на 31 Декември 2016 (претходна година)	852.019.965	4.045.370.430	2.563.199.047	191.611.418	7.652.200.860
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2016 (претходна година)		1.955.091.417	1.780.607.760		3.735.699.177
Амортизација		91.777.967	121.035.073		212.813.040
Намалување		4.551.139	48.882.748		53.433.887
Салдо на 31 Декември 2016 (претходна година)	0	2.042.318.245	1.852.760.085	0	3.895.078.330
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2016 (претходна година)	852.019.965	2.003.052.185	710.438.962	191.611.418	3.757.122.530
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2016 (претходна година)	828.314.495	2.007.513.895	706.956.271	110.119.601	3.652.904.262

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

2016	Недовршени земјоделски производи	Основно стадо	Обратно стадо	Повојгодишни насади	Средства во подготовка	ВКУПНО
Состојба на 1 Јануари 2016 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2016 (тековна година)						0
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства						0
2015						
Состојба на 1 Јануари 2015 (претходна година)						0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2015 (претходна година)						0
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства						0

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Бложување во конвертибилни обврзници		
Вкупно:		

Број на конвертибилни обврзници:

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

--

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	482.029.135	452.894.824
Побарувања од купувачи во странство	60.407.622	54.603.312
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	943.426.863	951.187.633
Бедносно усогласување на побарувања	959.040.545	922.181.081
Вкупно:	526.823.075	536.504.688

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	135.717.338	92.057.489
Парични средства во денарска благајна	66.522.460	48.689.131
Девизна сметка	5.748.940	4.684.546
Девизна благајна	59.261	118.898
Вкупно:	208.047.999	145.550.064

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на	01.01.2017	%	Состојба		31.12.2017	%
				зголем.	намал.		
2017 (тековна година)							
Обични акции	Физички лица	2.403.523.000	68,99%		106.237.000	2.297.286.000	65,94%
	Правни лица	1.080.319.000	31,01%		4.247.000	1.076.072.000	30,89%
	Откупени сопствени акции				110.484.000	110.484.000	3,17%
Приоритетни акции	ФПИО					0	
Вкупно:		3.483.842.000	100%	110.484.000	110.484.000	3.483.842.000	100%
2016 (претходна година)							
		01.01.2016	%	Состојба		31.12.2016	%
				зголем.	намал.		
Обични акции	Физички лица	2.366.447.000	67,93%	37.076.000		2.403.523.000	68,99%
	Правни лица	1.117.395.000	32,07%		37.076.000	1.080.319.000	31,01%
	Откупени сопствени акции					0	
Приоритетни акции	ФПИО					0	
Вкупно:		3.483.842.000	100%	37.076.000	37.076.000	3.483.842.000	100%

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска:	Вид на обезбедување:		
Обврски спрема поврзани друштва			
Обврски кон добавувачи			
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити			
Обврски по основ на кредити			
Обврски по основ на заеми			
Останати долгорочни обврски			
Вкупно:		0	0

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	751.632.987	1.786.245.153
Добавувачи во странство	91.585.362	72.462.824
Добавувачи за нефактурирани стоки	32.459	-1.814.853
Вкупно:	843.250.808	1.856.893.124

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		
Краткорочни кредити во земјата	2.523.020.419	1.336.349.550
Краткорочни кредити во странство		
Вкупно:	2.523.020.419	1.336.349.550

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	17.908.343.789	16.149.472.294
Приходи од продажба во странство	822.110.280	649.263.618
Вкупно:	18.730.454.069	16.798.735.912

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	45.043.250	39.766.780
Приходи од наплатени отпишани побарувања	2.492.623	2.761.269
Приходи од државни поддршки	2.682.690	5.937.185
Вкупно:	50.218.563	48.465.234

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	218.050.326	209.118.057
Трошоци за саеми	246.727	14.923
Наемнина	31.387.129	27.635.285
Дневници за службени патувања и патни трошоци	9.908.469	7.868.169
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	4.405.982	4.422.513
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	104.631.137	78.820.949
Премии за осигурување	47.109.408	49.540.762
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	37.997.909	32.509.109
Трошоци за ревизија	1.706.808	1.756.535
Трошоци за останати интелектуални услуги	22.120.400	39.219.913
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	54.547.027	12.729.703
Загуби од отуѓување на нетековни средства		
Останати расходи	269.485.492	348.756.228
Вкупно останати оперативни расходи	801.596.814	812.392.146

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи	11.366.351	2.376.528
Обврски по основ на купопродажни односи	28.556.876	27.448.398
Приходи од продажба на готови производи	686.174	512.896
Приходи од продажба на стоки	14.497.746	42.828.527

Во, СкопјеНа ден 31.03.2018 година

Лице одговорно за составување на извештајот:

Радмила Шуманска Гашевска

М.П.

Одобрил:

Снежана Петровска



Консолидирани финансиски извештаи и
Извештај на независниот ревизор

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

31 декември 2017 година

Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1
Консолидиран Извештај за финансиската состојба	3
Консолидиран Извештај за сеопфатната добивка	4
Консолидиран Извештај за промените во капиталот	5
Консолидиран Извештај за паричните текови	6
Белешки кон Консолидираните финансиски извештаи	7
Прилози	



Извештај на независниот ревизор

Grant Thornton DOO
1000 Skopje
Sv. Kiril i Metodij 52 b- 1/20
Macedonia

T +389 2 3214 700
F +389 2 3214 710
www.grant-thornton.com.mk

До Раководството и Акционерите на
Матичното Друштво - Макпетрол а.д., Скопје

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните консолидирани финансиски извештаи на Макпетрол а.д., Скопје и подружниците (во понатамошниот текст “Групата”), составени од консолидираниот Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2017 година, и консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка, консолидираниот Извештај за промените во капиталот, и консолидираниот Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 36.

Одговорност на Раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на консолидирани финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во консолидираните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Групата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Наше мислење е дека, консолидираните финансиски извештаи ја презентираат објективно во сите материјални аспекти финансиската состојба на Матичното Друштво Макпетрол а.д., Скопје и подружниците на ден 31 декември 2017 година, како и резултатот од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.


Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Матичното Друштво е исто така одговорно за изготвување на Консолидиран годишен извештај за работењето на Групата за 2017 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на консолидираниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2017, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.


Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2017.

Скопје,
29 март 2018 година

Грант Торнтон ДОО, Скопје



Управител
Марјан Андонов

Овластен ревизор
Марјан Андонов

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Консолидирани финансиски извештаи
31 декември 2017

Консолидиран Извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2017 000 мкд	31 декември 2016 000 мкд
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	6	3,935,742	3,757,123
Нематеријални средства	7	20,797	32,064
Вложувања во придружени друштва	9	595,159	589,215
Финансиски средства распл.за продажба	11	1,150,614	1,151,328
Финансиски побарувања	12	1,751	2,923
		5,704,063	5,532,653
Тековни средства			
Финансиски побарувања	12	34,673	32,616
Залихи	13	813,054	838,418
Побарувања од купувачи и останати побарувања	14	870,638	764,104
Побарувања за данок на добивка		6,421	-
Парични средства и еквиваленти	15	365,093	334,902
		2,089,879	1,970,040
Вкупно средства		7,793,942	7,502,693
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал	16	3,373,358	3,483,842
Премии		9,647	-
Резерви		177,181	(11,614)
Акумулирани добивки		280,837	317,784
		3,841,023	3,790,012
Обврски			
Тековни обврски			
Позајмици со камата	17	2,523,020	1,336,350
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	18	1,426,398	2,357,687
Обврски за данок на добивка		3,501	18,644
Вкупно обврски		3,952,919	3,712,681
Вкупно капитал и обврски		7,793,942	7,502,693

Овие Консолидирани финансиски извештаи се одобрени од Управниот Одбор на Матичното Друштво на ден 28 март 2018 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Андреја Јосифовски,
Претседател на Управен Одбор



Г-дин Саша Лекиќ
Директор на Дирекција за финансии

Консолидиран Извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2017 000 мкд	31 декември 2016 000 мкд
Приходи од продажба	5	18,777,026	16,470,170
Останати деловни приходи	19	194,700	177,512
Потрошени материјали		(115,944)	(120,351)
Набавна вредност на продадени стоки		(16,523,687)	(14,223,014)
Трошоци за вработени	20	(967,391)	(931,764)
Депрецијација и амортизација	6,7	(233,054)	(225,709)
Останати деловни трошоци	21	(750,875)	(696,074)
Промени во залихите на п/во во тек и гот.п/оди	13	-	(13,405)
Добивка од работењето		380,775	437,365
Финансиски приходи	22	34,313	71,128
Финансиски (расходи)	22	(77,596)	(102,816)
Нето финансиски (расходи)		(43,283)	(31,688)
Удел во добивките на придружени друштва	9,10	5,943	19,810
Добивка пред оданочување		343,435	425,487
Данок на добивка	23	(28,943)	(35,343)
Добивка за годината по оданочување		314,492	390,144
Останата сеопфатна добивка за годината			
Промена на обј. вред. на фин. с-ва распол. за прод.	11,16	(714)	368
Преведување на странски валути	16	(202)	(109)
		(916)	259
Вкупна сеопфатна добивка за годината		313,576	390,403
Добивка за сопствениците		314,492	390,144
Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците		313,576	390,403
Заработувачка по акција	24		
- Основна и разводнета (Денари по акција)		2,826	3,472

Придружните белешки се составен дел на овие Консолидирани финансиски извештаи

Консолидиран Извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал 000 мкд	Премии 000 мкд	Резерви 000 мкд	Акумулирани добивки/(загуби) 000 мкд	Вкупно 000 мкд
На 01 јануари 2017 година	3,483,842	-	(11,614)	317,784	3,790,012
Трансакции со сопствениците					
Откуп на сопствени акции (Б.16)	(110,484)	9,647	-	-	(100,837)
Распоред за дивиденди (Б.16)	-	-	-	(167,035)	(167,035)
Распоред во резерви (Б.16)	-	-	184,404	(184,404)	-
Усогласување на влог во Телма	-	-	5,307	-	5,307
	(110,484)	9,647	189,711	(351,439)	(262,565)
Сеопфатна добивка					
Добивка за годината	-	-	-	314,492	314,492
Останата сеопфатна добивка	-	-	(916)	-	(916)
	-	-	(916)	314,492	313,576
На 31 декември 2017 година	3,373,358	9,647	177,181	280,837	3,841,023
На 01 јануари 2016 година	3,483,842	-	(11,873)	(72,360)	3,399,609
Трансакции со сопствениците					
Сеопфатна добивка					
Добивка за годината	-	-	-	390,144	390,144
Останата сеопфатна добивка	-	-	259	-	259
	-	-	259	390,144	390,403
На 31 декември 2016 година	3,483,842	-	(11,614)	317,784	3,790,012

Придружните белешки се составен дел на овие Консолидирани финансиски извештаи

Консолидиран Извештај за паричните текови

	Бел.	Година што завршува на 31 декември 2017 000 мкд	31 декември 2016 000 мкд
Оперативни активности			
Приливи од купувачи		18,711,335	16,743,280
Исплати на добавувачи и вработени		(19,191,069)	(15,966,194)
		(479,734)	777,086
(Платена) камата	22	(71,549)	(99,176)
(Платен) данок од добивка		(50,507)	(35,375)
		(601,790)	642,535
Инвестициони активности			
Прилив од продадени вложувања	11	-	1,469
Прилив од продадени недвиж, постројки и опрема	19	2,783	43,641
(Плаќања) за набавка на недвиж, постројки и опрема	6	(370,247)	(257,591)
(Плаќања) за набавка на нематеријални средства	7	(918)	(4,352)
(Одлив) / Прилив од фин. побарувања, нето	12	(885)	1,905
Наплатени камати	22	30,707	65,895
Приливи од дивиденди	19	48,438	5,318
		(290,122)	(143,715)
Финансиски активности			
Платени дивиденди	16	(163,528)	(106)
Откуп на сопствени акции	16	(100,837)	-
(Отплата) на кредити	17	(6,608,097)	(6,618,471)
Приливи од кредити	17	7,794,767	6,165,061
		922,305	(453,516)
Нето промена на парич.средства и еквиваленти		30,393	45,304
Парични средства и еквиваленти на почетокот		334,902	289,707
Преведување на странски валути		(202)	(109)
Парични средства и еквиваленти на крајот	15	365,093	334,902

Придружните белешки се составен дел на овие Консолидирани финансиски извештаи

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

1 Општи информации

Макпетрол а.д., Скопје (“Матичното Друштво”) е Акционерско Друштво основано во Република Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е следната: Ул. “Св. Кирил и Методиј”, бр.4, 1000 Скопје, Република Македонија.

Матичното Друштво е основано во 1947 и е најголем специјализиран дистрибутер на нафтени деривати и гас во Република Македонија. Групата има деловни активности и на меѓународните пазари. Со состојба на 31 декември 2017 година Групата вработува 1,856 лица (2016: 1,834 лица).

Од 2002, акциите на Матичното Друштво котираат на официјалниот пазар на Македонска берза на хартии од вредност и со состојба на датумот на овој консолидиран Извештај, Матичното Друштвото е рангирано меѓу првите 10 најликвидни правни субјекти кои котираат на Берзата и учествуваат во формирањето на Македонскиот Берзански Индекс. Тековните активности на Матичното Друштво исто така вклучуваат и продажба на големо и мало на различни видови стока, како и ексклузивно застапништво и дистрибуција за неколку марки, како што се: Хонда, Валволине, Goodyear и DELL.

Консолидираните финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на Матичното Друштво и подружниците (во продолжение “Групата”) кои се целосно под нејзина контрола. Контролата се остварува преку можноста на Матичното Друштво да управува со финансиските и деловните политики на подружниците, како и да ги користи придобивките од нивните активности.

Следната табела ги прикажува консолидираните подружници и учеството на Матичното Друштво во нивниот капитал:

	% од учест.	Земја на основање	Валута	31 декември 2017		31 декември 2016	
				Износ во вал.	(000 МКД)	Износ во вал.	(000 МКД)
Макпетрол - Телма	100.00	Македонија	МКД	-	200,310	-	205,616
Шампион	100.00	Македонија	МКД	-	372	-	372
Пром-гас	100.00	Македонија	МКД	-	10,000	-	10,000
Макпетрол ДОО	100.00	Србија	УСД	452,500	25,075	452,500	25,075
Петролмак	100.00	Грција	ЕУР	810,000	49,856	810,000	49,856
					285,613		290,919

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основи за подготовка

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004 ... 61/2016) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Групата да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за консолидираните финансиски извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2017 и 2016. Известувачка и функционална валута е Македонски Денар (МКД или Денар). Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2 Консолидација

Подружници

Финансиските извештаи на подружниците се вклучени во консолидираните финансиски извештаи од датумот на пренесување на контролата до датумот на престанокот на истата. Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вишокот на трошокот на стекнувањето над неговата објективна вредност претставува гудвил.

Интеркомпаниските трансакции, салда и нереализирани добивки од трансакциите помеѓу деловните субјекти се елиминирани. Нереализираните загуби се елиминирани исто така, освен во случај кога трошокот не може да биде надоместен.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Консолидација (продолжува)

Придружени друштва

Придружени друштва се субјекти врз кои Матичното друштво има значително влијание, но не ги контролира истите. Постоенето на значително влијание се утврдува преку следното: застапеност во Одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации и каде учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 50% од гласачките права. Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според методот на главнина. Нереализираните добивки или загуби од трансакциите помеѓу Групата и придружените друштва се елиминирани согласно обемот на учеството на Групата во овие ентитети. При елиминирање на нереализираните загуби, средствата се тестираат за загуби поради оштетување.

2.3 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

2.4 Трансакции во странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден девизен курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (Денари) по официјалниот среден курс на Народна Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како финансиски приходи или расходи за пресметковниот период. Средните девизни курсеви применети за прикажување на позициите во консолидираниот Извештај за финансиската состојба деноминирани во странска валута се следните:

	31 декември 2017	31 декември 2016
1 УСД	51.2722 Денари	58.3258 Денари
1 ЕУР	61.4907 Денари	61.4812 Денари
1 ЦХФ	52.5472 Денари	57.2504 Денари
1 ГБП	69.3087 Денари	71.8071 Денари
1 ЦАД	40.8875 Денари	43.3332 Денари
1 АУД	40.0695 Денари	42.1220 Денари
1 ЈПУ	0.4555 Денари	0.4982 Денари

Средствата, обврските, приходите, расходите и резултатот од работењето на подружници кои имаат различна валута од валутата на известување, се искажани во валутата на известување како што следи:

- Средствата и обврските се пресметани според средниот курс на датумот на Извештајот на финансиската состојба;
- Приходите и расходите се пресметани со примена на просечниот курс за периодот на известување (освен ако просечниот курс не претставува разумна основа за изразување на кумулативниот ефект на курсевите на денот на трансакцијата, во кој случај е користен курсот на трансакцијата); и
- Курсните разлики произлезени од погоренаведеното се прикажани како посебна ставка во останатата сеопфатна добивка.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.5 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Погонска опрема	10 години
Останата опрема и моторни возила	4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

2.6 Нематеријални средства

Нематеријални средства стекнати од страна на Групата, со дефиниран век на употреба, се мерат според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од оштетување, доколку постојат.

Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите останати трошоци се признаваат во добивки или загуби во периодот кога настануваат. Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува пропорционално во период од пет години.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.7 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се поврати. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребената вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.8 Финансиски средства

Групата ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства кои се чуваат до доспевање, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година Групата нема класифицирано средства во оваа категорија.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Групата има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година Групата нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Групата на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи, побарувања за дадени позајмици и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Признавање и мерење на финансиски средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Групата има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Финансиски средства (продолжува)**

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Групата ги пренела значително сите ризици и користи од сопственоста.

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како останати нето добивки/загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди од финансиските средства преку добивки и загуби се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се општетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во консолидираниот Извештај на сеопфатната добивка како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

*Оштетување на финансиски средства**а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност*

На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиската состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се општетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираниот износ на средството се намалува и износот на загубата истовремено се признава во консолидираниот Извештај на сеопфатната добивка.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)**

Финансиски средства (продолжува)

Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Групата може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот Извештај на сеопфатната добивка.

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиска состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Групата ги користи критериумите наведени во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во консолидираниот Извештај за финансиската состојба, се отстранува од капиталот и се признава во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Загубите поради оштетување признаени во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се корегираат преку консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот Извештај на сеопфатната добивка.

2.9 Пребивање на финансиските средства и обврски

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.10 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****2.11 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања**

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се признава кога постои објективен доказ дека Групата нема да може да ги наплати сите доспееани побарувања според нивните оригинални услови на плаќање.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство.

Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентируваниот износ на средството со признавање на поврзаните загуби преку сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот консолидиран Извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

2.12 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

2.13 Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби**(а) Акционерски капитал**

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Сопствени акции

Кога Групата откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(в) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на недвижностите, постројките и опремата и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на Раководството и акционерите на Групата.

(г) Акумулирани добивки/загуби

Акумулираните добивки/загуби ги вклучуваат задржаните добивки/загуби од тековниот и претходните периоди.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.14 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Групата на датумите на известување се класифицирани во категоријата финансиски обврски по амортизирана набавна вредност и се состојат од позајмици со камата и обврски спрема добавувачи и останати обврски.

Обврски кон добавувачи и други обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски.

Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето.

Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Групата има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

2.15 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

2.16 Наем

Групата признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Наем (продолжува)***Групата како закупец*

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Групата суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Наем плаќањата се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Групата ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Групата нема класифицирани средства во оваа категорија.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Групата како закуподавач

Наемот каде Групата како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во консолидираниот Извештај за финансиската состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки/загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

2.17 Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Консолидираниот Извештајот за сеопфатна добивка, корегирани за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот или останатата сеопфатна добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот или во останатата сеопфатна добивка соодветно.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2017 и 2016, Групата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.18 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Групата има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Групата признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Групата има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Групата, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Групата нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за консолидираните финансиски извештаи.

2.19 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

2.20 Резервирања

Резервирање се признава кога Групата има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корелираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.21 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместокот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Групата, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Групата.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Признавање на приходите и расходите (продолжува)****Приходи од продажба***Продажба на големо*

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Продажба на мало

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

Финансиски приходи и расходи

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските расходи се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Групата учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Групата ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.22 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Групата е евидентирана како обврска во консолидираните финансиски извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Групата.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.23 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во консолидираните финансиски извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во консолидираните финансиски извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.24 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Групата со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.25 Настани по датумот на известување

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во консолидираните финансиски извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)

3 Управување со финансиски ризици**3.1 Фактори на финансиски ризици**

Деловните активности на Групата се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Групата се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Групата.

Управувањето со ризици на Групата го врши Раководството на Матичното Друштво и подружниците врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2 Кредитен ризик

Групата нема значителна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и региони од земјата и странство. Групата има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Групата има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Максималната изложеност на Групата на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на консолидираниот Извештај на финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела:

	2017 (000 мкд)	2016 (000 мкд)
Класи на фин. средства - евидентирана вредност		
Фин. средства расположливи за продажба		
Вложув. во удели и хартии од вредност	1,150,614	1,151,328
	1,150,614	1,151,328
Кредити и побарувања		
Финансиски побарувања	36,424	35,539
Побарувања од купувачи, нето	319,870	312,522
Побарув. од пресм. камати на купувачи, нето	12,745	42,164
Побарувања од продажба на платежни картички	205,959	184,493
Побарувања од вработени	11,682	6,817
Останати побарувања	7,492	4,025
Парични средства и еквиваленти	365,093	334,902
	959,265	920,462
	2,109,879	2,071,790

3.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Групата, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии. Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Групата.

	2017		2016	
	Тековни (до 12 мес.) (000 мкд)	Нетековни (000 мкд)	Тековни (до 12 мес.) (000 мкд)	Нетековни (000 мкд)
Позајмици	2,523,020	-	1,336,350	-
Обврски спрема добавувачи	871,806	-	1,876,500	-
Обврски по дивиденди	13,321	-	9,814	-
	3,408,147	-	3,222,664	-

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.4 Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Групата има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложена на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Групата не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Групата е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Групата деноминирани во странски валути е како што следи:

	2017		2016	
	средства (000 МКД)	(000 МКД)	обврски (000 МКД)	(000 МКД)
ЕУР	38,459	36,366	71,989	105,610
РСД	269	1,568	1,100	-
ЈПУ	-	-	-	96
ЦХФ	-	-	-	-
GBP	-	-	5,588	2,002
УСД	160,807	126,663	27,766	14,268
	199,535	164,597	106,443	121,976

Анализа на сензитивноста на странски валути

	Промени во		2017		2016	
	2017	2016	Добивка или загуба Во илјади Денари			
ЕУР	1%	1%	(335)	(692)		
РСД	5%	5%	(42)	78		
ЈПУ	1%	1%	-	(1)		
ЦХФ	1%	1%	-	-		
GBP	1%	1%	(56)	(20)		
УСД	5%	5%	6,652	5,620		

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 1% или 5% соодветно. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 1% или +/- 5%.

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Групата е изложена на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Групата е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)

Флуктуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Групата. Групата не е значајно изложена на ризикот од флуктуација на пазарните каматни стапки бидејќи нема позајмици ниту пласмани со променлива каматна стапка.

	31 декември 2017			31 декември 2016		
	Без камата	Каматносни Фиксна	Варијаб.	Без камата	Каматносни Фиксна	Варијаб.
Средства						
Вложув.во удели и ХВ	1,150,614	-	-	1,151,328	-	-
Финан. побарувања	-	36,424	-	-	35,539	-
Побарув.од купувачи	-	319,870	-	-	312,522	-
Поб.по кам.на куп, нето	12,745	-	-	42,164	-	-
Поб.од прод.на пласт.карт.	205,959	-	-	184,493	-	-
Побарувања од вработени	11,682	-	-	6,817	-	-
Останати побарувања	7,492	-	-	4,025	-	-
Парич.сва и еквиваленти	266,261	98,832	-	238,159	96,743	-
	1,654,753	455,126	-	1,626,986	444,804	-
Обврски						
Обврски спрема добавувачи	871,806	-	-	1,876,500	-	-
Обврски по дивиденди	13,321	-	-	9,814	-	-
Позајмици со камата	-	1,723,020	800,000	-	1,336,350	-
	885,127	1,723,020	800,000	1,886,314	1,336,350	-
Нето изложеност	-	-	(800,000)	-	-	-
Анализа на сензитивноста						
Промена + 2%	-	-	(16,000)	-	-	-
Промена - 2%	-	-	16,000	-	-	-

3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Групата при управување со капиталот се овозможување на Групата да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенфицини за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Групата може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Групата се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмици обелоденети во Белешка 17, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по позајмици се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2017	2016
Позајмици со камата	2,523,020	1,336,350
Парични средства и еквиваленти	(365,093)	(334,902)
Нето обврски	2,157,927	1,001,448
Капитал	3,841,023	3,790,012
	0.56	0.26

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.6 Проценка на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.6.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства и тоа:

- Ниво 1: котирали цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства расположливи за продажба се состојат од вложувања во удели во капиталот и хартии од вредност на домашни правни субјекти. Евидентирани се по нивната објективна вредност врз основа на директно и индиректно достапни влезни податоци и информации. Согласно претходно презентирани нивоа на хиерархија овие вложувања се класифицирани во Ниво 2 (во илјади Денари):

	2017	2016
Финансиски средства расположливи за продажба		
Вложувања во удели и хартии од вредност – Ниво 2	1,150,614	1,151,328

Усогласувањата на салдата помеѓу двата датума на известување е обелоденето во Белешка 11.

3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2017	2016	2017	2016
Средства				
Финансиски побарувања	36,424	35,539	36,424	35,539
Побарувања од купувачи, нето	319,870	312,522	319,870	312,522
Побарувања од пресм.камати на купувачи, нето	12,745	42,164	12,745	42,164
Побарувања од продажба на платежни картички	205,959	184,493	205,959	184,493
Побарувања од вработени	11,682	6,817	11,682	6,817
Останати побарувања	7,492	4,025	7,492	4,025
Парични средства и еквиваленти	365,093	334,902	365,093	334,902
Вкупни средства	959,265	920,462	959,265	920,462
Обврски				
Позајмици со камата	2,523,020	1,336,350	2,523,020	1,336,350
Обврски спрема добавувачи	871,806	1,876,500	871,806	1,876,500
Обврски по дивиденди	13,321	9,814	13,321	9,814
Вкупни обврски	3,408,147	3,222,664	3,408,147	3,222,664

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)**

Проценка на објективна вредност (продолжува)

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради краткорочната доспеаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната објективна вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Групата, опишани во Белешка 2 кон овие консолидирани финансиски извештаи, од Раководството на Групата се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засноваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Групата пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2017 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 6 и 7. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази/податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Значајни сметководствени проценки (продолжува)***Објективна вредност на финансиски средства*

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5 Известување по сегменти

На 31 декември 2017 и 2016 година, Групата е организирана во следниве деловни сегменти:

- Трговска мрежа;
- Производство на производи од обновливи извори на енергија - биодизел;
- Радиодифузија.

Резултатите од работењето по сегменти за годините што завршуваат на 31 декември 2017 и 2016 се како што следат:

	Трговија	Производи од обновливи извори на енергија	Радиодифузија	Вкупно
Година што завршува на 31 декември 2017				
Продажба	19,194,180	-	119,913	19,314,093
Интер-сегментна продажба	(478,236)	-	(58,831)	(537,067)
Нето продажба	18,715,944	-	61,082	18,777,026
Добивка од делов.активности				380,775
Финансиски резултат, нето				(43,283)
Удел во добивката на придруж.друштва				5,943
Добивка пред оданочување				343,435
Данок на добивка				(28,943)
Добивка за годината				314,492
Година што завршува на 31 декември 2016				
Продажба	16,737,192	446	105,867	16,843,505
Интер-сегментна продажба	(325,911)	-	(47,424)	(373,335)
Нето продажба	16,411,281	446	58,443	16,470,170
Добивка/(Загуба) од делов. активности				437,365
Финансиски резултат, нето				(31,688)
Удел во (загубата) на придруж.друштва				19,810
Добивка пред оданочување				425,487
Данок на добивка				(35,343)
Добивка за годината				390,144

Сегментните средства и обврски се како што следи:

2017 година				
Средства	7,096,439	554,246	143,257	7,793,942
Обврски	3,938,263	283	14,373	3,952,919
Капитални трошоци	363,295	-	7,870	371,165
2016 година				
Средства	6,795,591	536,684	170,418	7,502,693
Обврски	3,695,882	269	16,530	3,712,681
Капитални трошоци	240,158	1,176	20,609	261,943

Продажбата по категории е како што следи:

	2017	2016
Деривати	16,656,413	14,579,232
Трговски стоки	1,967,993	1,738,030
Услуги	91,538	94,465
Радиодифузија	61,082	58,443
	18,777,026	16,470,170
Од кои:		
- На домашен пазар	17,926,323	15,844,779
- На странски пазари	850,703	625,391
	18,777,026	16,470,170

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

6 Недвижности, постројки и опрема

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и останати средства	Аванси за, и останати инвестиции во тек	Вкупно
На 01 јануари 2016 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	828,315	3,961,998	2,486,271	110,086	7,386,670
Исправка на вредноста	-	(1,951,939)	(1,779,885)	-	(3,731,824)
Преведување на странски валути	-	(2,407)	465	-	(1,942)
Нето книговодствена вредност	828,315	2,007,652	706,851	110,086	3,652,904
Промени во текот на 2016 година					
Почетна нето книговодствена вредност	828,315	2,007,652	706,851	110,086	3,652,904
Набавки, нето од пренос од инв. во тек	26,380	84,272	124,695	22,244	257,591
Интерни трансфери	-	(249)	249	-	-
(Продажби и расходи) по набав.вред.	(2,674)	(12,472)	(52,171)	(4,090)	(71,407)
(Продажби и расходи) по исправ. на вред.	-	4,551	51,230	-	55,781
Пренос во нематеријални средства	-	-	-	(263)	(263)
Пренос од залихи	-	-	-	63,600	63,600
Вишоци по попис (Бел.19)	-	11,304	454	-	11,758
Корекција на депрецијација	-	1	35	-	36
(Депрецијација) за годината	-	(92,008)	(120,658)	-	(212,666)
Преведување на странски валути	-	(209)	(2)	-	(211)
Крајна нето книговодствена вредност	852,021	2,002,842	710,683	191,577	3,757,123
На 31 декември 2016 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	852,021	4,044,854	2,559,533	191,577	7,647,985
Исправка на вредноста	-	(2,039,396)	(1,849,313)	-	(3,888,709)
Преведување на странски валути	-	(2,616)	463	-	(2,153)
852,021	2,002,842	710,683	191,577	3,757,123	
Промени во текот на 2017 година					
Почетна нето книговодствена вредност	852,021	2,002,842	710,683	191,577	3,757,123
Набавки, нето од пренос од инв. во тек	8,966	79,581	133,430	148,270	370,247
Трансфер од залихи	-	-	-	30,056	30,056
Трансфер во нематеријални средства	-	-	-	(232)	(232)
(Продажби и расходи) по набав.вред.	-	(24,672)	(31,437)	-	(56,109)
(Продажби и расходи) по исправ. на вред.	-	24,672	30,805	-	55,477
(Отпис) по набав.вред.	-	-	(1,173)	-	(1,173)
(Отпис) по исправ. на вред.	-	-	1,173	-	1,173
Корекции од мин.год – набавна вредност	-	-	(5,142)	-	(5,142)
Корекции од мин.год – исправка	-	-	4,953	-	4,953
(Депрецијација) за годината	-	(93,970)	(126,667)	-	(220,637)
Преведување на странски валути	-	287	(281)	-	6
Крајна нето книговодствена вредност	860,987	1,988,740	716,344	369,671	3,935,742
На 31 декември 2017 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	860,987	4,099,763	2,655,211	369,671	7,985,632
Исправка на вредноста	-	(2,108,694)	(1,939,049)	-	(4,047,743)
Преведување на странски валути	-	(2,329)	182	-	(2,147)
860,987	1,988,740	716,344	369,671	3,935,742	

Продажби и расходувања

Во текот на 2017 година, Групата продаде и расходува дел од своите недвижности, постројки и опрема чија нето евидентирана вредност изнесува 632 илјади Денари (2016: 15,626 илјади Денари) (Белешка 21). Продажната вредност на делот кој се однесува на продадените средства изнесува 2,783 илјади Денари (2016: 43,641 илјади Денари) (Белешка 19).

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

29

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Инвестиции во тек

На 31 декември 2017 и 2016 година, авансите за, и инвестициите во тек се состојат од:

	2017	2016
Вложувања во бензиски станици и инсталации за деривати	309,972	160,196
Останати вложувања во деловни објекти	24,256	8,730
Аванси на добавувачи	35,443	22,651
	369,671	191,577

Залог врз недвижности, постројки и опрема

На 31 декември 2017 Групата има заложено дел од своите недвижности, постројки и опрема како обезбедување за примени позајмици со камата и издадени платежни гаранции од страна на домашни финансиски институции, како и обезбедување за набавка на нафтени деривати. Нивната проценета вредност, утврдена од независни надворешни проценители, изнесува Еур 41,492,190 (Белешка 17 и 25).

7 Нематеријални средства

	Права и лиценци	Останато	Аванси за, и средства во подготовка	Вкупно
На 01 јануари 2016 година				
Набавна или ревалоризирана вредност	86,582	12,135	764	99,481
Исправка на вредноста	(47,373)	(12,135)	-	(59,508)
Преведување на странски валути	501	-	-	501
Нето евидентирана вредност	39,710	-	764	40,474
Промени во текот на 2016 година				
Почетна нето евидентирана вредност	39,710	-	764	40,474
Набавки, нето од преноси	4,352	-	-	4,352
Корекција на набавната вредност	24	-	-	24
Трансфер од недв. постројки и опрема (Амортизација) за годината	263	-	-	263
(Амортизација) за годината	(13,043)	-	-	(13,043)
Преведување на странски валути	(6)	-	-	(6)
Крајна нето евидентирана вредност	31,300	-	764	32,064
На 31 декември 2016 година				
Набавна или ревалоризирана вредност	91,221	12,135	764	104,120
Исправка на вредноста	(60,416)	(12,135)	-	(72,551)
Преведување на странски валути	495	-	-	495
Нето евидентирана вредност	31,300	-	764	32,064
Промени во текот на 2017 година				
Почетна нето евидентирана вредност	31,300	-	764	32,064
Набавки, нето од преноси	918	-	-	918
Трансфер од недв. постројки и опрема (Амортизација) за годината	232	-	-	232
(Амортизација) за годината	(12,417)	-	-	(12,417)
Преведување на странски валути	-	-	-	-
Крајна нето евидентирана вредност	20,033	-	764	20,797
На 31 декември 2017 година				
Набавна или ревалоризирана вредност	92,371	12,135	764	105,270
Исправка на вредноста	(72,833)	(12,135)	-	(84,968)
Преведување на странски валути	495	-	-	495
Нето евидентирана вредност	20,033	-	764	20,797

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

8 Финансиски инструменти по категории

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Групата признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	2017	2016
Средства		
Финансиски средства распол.за прод.		
Вложувања во удели во капиталот и харт.од вредност	1,150,614	1,151,328
Кредити и побарувања		
Финансиски побарувања	36,424	35,539
Побарувања од купувачи, нето	319,870	312,522
Побарув.од пресм.камати на купув., нето	12,745	42,164
Побарув.од продажба на платежни к.	205,959	184,493
Побарувања од вработени	11,682	6,817
Останати побарувања	7,492	4,025
Парични средства и еквиваленти	365,093	334,902
	959,265	920,462
	2,109,879	2,071,790
Обврски		
Останати финансиски обврски по амортиз.наб.вред.		
Позајмици	2,523,020	1,336,350
Обврски спрема добавувачи	871,806	1,876,500
Обврски по дивиденди	13,321	9,814
	3,408,147	3,222,664

9 Вложувања во придружени друштва

	2017	2016
Оилко КДА, Скопје, РМ (35.6% удел)		
На 1 јануари	589,215	569,405
Удел во тековните добивки	5,944	19,810
На 31 декември	595,159	589,215

Во текот на 2017 година, Групата оствари приход од дивиденди од вложувањето во придруженото друштво во износ од 8,089 илјади Денари (2016: 5,318 илјади Ден).

10 Удел во добивките на придружени друштва

Збирните финансиски информации на придруженото друштво се како што следи:

	2017	2016
Вкупни средства	1,722,109	1,681,379
Вкупни обврски	(50,772)	(26,731)
Нето средства	1,671,337	1,654,648
Вкупни приходи	398,261	401,593
Вкупни расходи	(348,091)	(327,515)
Добивка пред оданочување	50,170	74,078
Данок од добивката	(3,123)	(3,390)
Добивка за годината	47,047	70,688

Усогласувањето со евидентираната вредност на вложувањето е како што следи

	2017	2016
Вкупни нето средства	1,671,337	1,654,648
Учество на Групата во капиталот на придруженото друштво	35.61%	35.61%
Евидентирана вредност (Бел.9)	595,159	589,215

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

11 Финансиски средства расположливи за продажба

	2017	2016
<i>Вложувања во удел во капиталот на домашни правни субјекти (некотирачки)</i>		
Вложувања во АД ГА-МА	1,150,456	1,150,456
Останати вложувања	158	872
	1,150,614	1,151,328
Движењето на сметката на вложувања за разгледуваните периоди е како што следи:		
	2017	2016
На 01 јануари	1,151,328	1,150,960
Пром. на обј. вред. признаено во ост. сеопф. доб. (рев. рез.) (Б. 16)	(714)	368
На 31 декември	1,150,614	1,151,328

Вложувања во АД ГА-МА

Вложувањето во АД ГА-МА, Скопје, кое со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година изнесува 1,150,456 илјади Денари во целост се состои од паричен и непаричен влог. Непаричниот влог се состои од недвижности, постројки и опрема кои го сочинуваат Гасоводниот систем на Република Македонија. Влогот е евидентиран според набавната вредност на средствата на датумот на вложувањето.

АД ГА-МА е акционерско друштво чии акционери се Република Македонија и Матичното Друштво Макпетрол АД, Скопје. Основната главнина на АД ГА-МА е поделена на две обични акции со право на глас, од кои по една обична акција за секој поединечен акционер. Владата на РМ има покренато и на датумот на известување сеуште е во тек судски спор за утврдување на учеството на двата акционера во основната главнина на АД ГА-МА. Повеќе детали се објавени во Белешката 25 во продолжение на консолидраните финансиски извештаи.

12 Финансиски побарувања

	2017	2016
Финансиски позајмици на правни субјекти	3,950	2,046
Финансиски позајмици на вработени	3,057	3,853
Останати финансиски побарувања	29,417	29,640
	36,424	35,539
Од кои:		
Краткорочни финансиски побарувања	34,673	32,616
Долгорочни финансиски побарувања	1,751	2,923
	36,424	35,539

Во текот на 2017 година, Групата одобри нови кредити по основ на продажба на стоки на кредит во износ од 4,363 илјади Денари (2016: 11,056 илјади Денари) и оствари прилив од наплата на кредити и позајмици во износ од 3,260 илјади Денари (2016: 12,961 илјади Денари). Исто така во текот на 2017 година, Друштвото изврши дополнителна резервација поради оштетување во износ од 218 илјади Денари (Белешка 21).

Старосна структура и квалитет на кредитното портфолио

Салдото на финансиските побарувања на датумот на известување може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

	Недоспеани	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
31 декември 2017				
Набавна вредност	7,007	29,417	5,662	42,086
Исправка на вредност	-	-	(5,662)	(5,662)
Нето евидентирана вредност	7,007	29,417	-	36,424
31 декември 2016				
Набавна вредност	5,506	30,033	5,444	40,983
Исправка на вредност	-	-	(5,444)	(5,444)
Нето евидентирана вредност	5,506	30,033	-	35,539

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Финансиски побарувања (продолжува)

Доспеаните неоштетени финансиски побарувања според нивната старосна структура се од 1 до 3 години. Најголемиот дел од нив, во износ од 29,417 илјади Денари, се однесува на побарување од домашен правен субјект во стечај. Друштвото очекува целосно надоместување на овој износ преку превземање на недвижности од должникот.

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата поради оштетување на финансиските побарувања во текот на 2017 и 2016 година е како што следи:

	2017	2016
На 01 јануари	5,444	5,444
Резервација поради оштетување (Бел.21)	218	-
На 31 декември	5,662	5,444

13 Залихи

	2017	2016
Трговски стоки	645,879	686,599
Ситен инвентар и резервни делови	164,821	149,465
Недовршено производство и готови производи	2,354	2,354
	813,054	838,418

14 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2017	2016
Побарувања од купувачи		
Домашни купувачи	543,496	536,583
Странски купувачи	68,849	60,507
	612,345	597,090
Намалено за: резервирања за оштетувања	(292,475)	(284,568)
	319,870	312,522
Останати тековни побарувања		
Побарувања од пресметани камати на купувачите	679,313	679,779
Побарувања од продажба на платежни картички	205,959	184,493
Аванси на добавувачи	132,926	73,606
Однапред платени трошоци	108,009	65,653
Припејд картички за гориво	71,106	63,946
Побарувања од државата по основ на даноци и сл.	849	7,545
Побарувања од вработени	11,682	6,817
Останати побарувања	7,492	7,358
	1,217,336	1,089,197
Намалено за: резервирања за оштетувања	(666,568)	(637,615)
	550,768	451,582
	870,638	764,104

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата

31 декември 2017	Доспеани			Вкупно
	Недоспеани	неоштетени	Оштетени	
Набавна вредност	235,736	84,134	292,475	612,345
Исправка на вредност	-	-	(292,475)	(292,475)
Нето евидентирана вредност	235,736	84,134	-	319,870
31 декември 2016				
Набавна вредност	229,066	83,456	284,568	597,090
Исправка на вредност	-	-	(284,568)	(284,568)
Нето евидентирана вредност	229,066	83,456	-	312,522

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

33

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Старосната структура на доспеаните неопштетени побарувања од купувачите е како што следи:

	2017	2016
Од 1 - 3 месеци	15,083	10,848
Од 3 - 6 месеци	8,589	5,153
Од 6 - 12 месеци	7,539	6,204
Над 1 година	52,923	61,251
	84,134	83,456

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

	2017	2016
На 01 јануари	922,183	975,409
Тековни оштетувања (Б.21)*	53,787	11,183
Ослобод.на резервации (Б.19)	(2,492)	(2,761)
Отпис на резервација	(14,435)	(61,648)
На 31 декември	959,043	922,183
Отпис на ненаплат.побарув.*	541	1,546
Вкупно оштетување и отписи* (Бел.21)	54,328	12,729

15 Парични средства и еквиваленти

	2017	2016
Денарски и девизни сметки кај домашни банки	98,832	96,743
Готовина во благајна	66,582	48,808
Парични еквиваленти – вредносни картички	157,045	163,571
Средства во процес на наплата	42,634	25,780
	365,093	334,902

16 Капитал

Акционерски капитал

	Број на акции			Износ (000 мкд)			
	емитирани	сопствени	во оптек	емитирани	сопствени	премија	во оптек
01 јан.2016	112,382	-	112,382	3,483,842	-	-	3,483,842
31 дек.2016	112,382	-	112,382	3,483,842	-	-	3,483,842
01 јан.2017	112,382	-	112,382	3,483,842	-	-	3,483,842
Откуп на сопств.акции	-	(3,564)	(3,564)	-	(110,484)	9,647	(100,837)
31 дек. 2017	112,382	(3,564)	108,818	3,483,842	(110,484)	9,647	3,383,005

Номинална вредност по акција – 511.29 Евра

Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	31 декември 2017	31 декември 2016
Домашни правни лица	30.01%	26.29%
Домашни физички лица	65.05%	67.68%
Странски правни лица	4.16%	4.72%
Странски физички лица	0.78%	1.31%
	100.00%	100.00%

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Капитал (продолжува)

Резерви

Движењето на сметките на резервите е како што следи:

	Ревал. Резерви	Законски резерви	Статут. резерви	Рез.од прев.на стр.вал.	Вкупно
01 јануари 2016	330	871		(13,074)	(11,873)
Ефект од ревал.на вложувања (Бел.11)	368	-		-	368
Преведување на странски валути	-	-		(109)	(109)
31 декември 2016	698	871		(13,183)	(11,614)
01 јануари 2017	698	871		(13,183)	(11,614)
Распоред на акумул.добивка	21	13,373	171,010	-	184,404
Усогласув.на влог во Телма	-	5,307	-	-	5,307
Ефект од ревал.на вложувања (Бел.11)	(714)	-	-	-	(714)
Преведување на странски валути	-	-	-	(202)	(202)
31 декември 2017	5	19,551	171,010	(13,385)	177,181

17 Позајмици со камата

	2017	2016
Краткорочни позајмици со камата		
<i>Денарски кредити од домашни банки</i>		
- фиксна каматна ст. од 4,9 – 6,5% год.	1,723,020	1,336,350
- Варијаб.каматна ст.1.8% над реф.ст. НБРМ)	800,000	-
	2,523,020	1,336,350

Во текот на 2017 година, Групата позајми краткорочни средства во вкупен износ од 7,794,767 илјади Денари (2016: 6,165,061 илјади Денари) и отплати дел од вкупните позајмици во износ од 6,608,097 илјади Денари (2016: 6,618,471 илјади Денари). Отплатата на позајмиците е гарантирана со залог врз дел од недвижностите, постројките и опремата на Матичното Друштво (Белешки 6 и 25).

18 Обврски кон добавувачи и останати обврски

	2017	2016
Добавувачи		
Домашни добавувачи	769,412	1,777,002
Странски добавувачи	102,394	99,498
	871,806	1,876,500
Останати тековни обврски		
Обврски од издадени купони и платежни картички	313,541	257,154
Обврски кон вработени за плати и придонеси	73,089	73,149
Аванси од купувачи	84,023	50,279
Пресмет.трош.и однапред наплатени приходи	48,433	81,526
Обврски по дивиденди	13,321	9,814
Обврски по ДДВ и акцизи	19,833	6,942
Резервирања за отпремнини	1,814	2,323
Останати обврски	538	-
	554,592	481,187
	1,426,398	2,357,687

19 Останати деловни приходи

	2017	2016
Приход од отпис на обврски	63,287	54,277
Приходи од дивиденди	48,438	5,318
Приходи од субвенции и донации	28,031	-
Приход од продажба на недвиж, постројки и опрема (Бел. 6)	2,783	43,641
Приход од ослобод.на резерв. на побарувања (Бел.14)	2,492	2,761
Приход од вишоци на опрема по попис (Бел.6)	-	11,758
Приходи од продажба на вложувања (Бел.11)	-	1,469
Останати приходи	49,669	58,288
	194,700	177,512

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

35

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

20 Трошоци на вработени

	2017	2016
Бруто плати	914,591	889,189
Останати со закон утврдени надоместоци	50,986	40,252
Отпремнини за пензионирање	1,814	2,323
	967,391	931,764

Останатите задолжителни надоместоци спрема вработените се однесуваат главно на надоместоците за исхрана на вработените, превоз до и од работа, регреси за годишен одмор, разни видови помош и сл.

21 Останати деловни трошоци

	2017	2016
Трошоци за транспорт и комуникации	181,603	208,718
Закупнини	28,566	69,010
Маркетинг и промоции (вклуч.и донации)	69,633	58,735
Одржување	63,918	53,208
Трошоци за ТВ емитувања и продукција (вкл.автор.дог.)	80,977	44,499
Трошоци за осигурување	41,802	49,541
Кусоци	40,161	39,405
Банкарски трошоци	37,985	32,520
Услуги од надворешни субјекти	77,210	22,443
Членарина и слични трошоци	18,445	21,835
Неамортиз.вредн.на прод. недвиж. постројки и опрема (Бел.6)	1,378	15,626
Расход од оштетување и отпис на побарувања (Бел.14)	54,546	12,729
Усогласување на удел во подружница (Бел.16)	5,307	-
Останато	49,344	67,805
	750,875	696,074

22 Финансиски приходи и расходи

	2017	2016
Приходи		
Приходи од камати	30,707	65,895
Позитивни курсни разлики	3,606	5,233
	34,313	71,128
Расходи		
Расходи по камати	71,549	99,176
Негативни курсни разлики	6,047	3,640
	77,596	102,816
Финансиски (расходи), нето	(43,283)	(31,688)

23 Данок на добивка

Усогласувањето на вкупниот даночен трошок со добивката според консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за 2017 и 2016 е како што следи:

	2017	2016
Добивка пред оданочување	343,435	425,487
Усогласување за:		
Неодбитни трошоци за даночни цели	84,177	55,864
Даночен кредит за расходите со одложено плаќање	(3,747)	(5,432)
Даночен кредит за реинвестирана добивка	(134,438)	(122,489)
Основа за оданочување	289,427	353,430
Даночна стапка	10%	10%
Тековен даночен трошок	28,943	35,343
Ефективна даночна стапка	8.43%	8.31%

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

24 Заработувачка по акција

Заработувачката по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2017	2016
Добивка за сопствениците на обични акции	314,492	390,144
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	111,304	112,382
Заработувачка по акција – осн. и развод.(денари по акција)	2,826	3,472

25 Неизвесни и превземени обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2017 судските постапки покренати против Групата изнесуваат 2,477,857 илјади Денари (2016: 2,854,959 илјади Денари). Од овој износ, 2,373,510 илјади денари се однесуваат на судски спор покренат од Владата на Република Македонија. Судскиот спор се однесува на утврдување на учеството на Република Македонија и Макпетрол АД во основната главнина на АД Гама. До донесување на правосилна одлука на судот, основната главнина на АД ГА-МА е поделена на две обични акции со право на глас, од кои по една обична акција за Република Македонија и Макпетрол АД, како акционери на АД ГА-МА. Поединечната номинална вредност на акцијата изнесува 1,150,456 илјади Денари.

На датумот на овие консолидирани финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Групата, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови давајќи при тоа посебна важност на тужбата поднесена од Владата на Република Македонија според која ќе го остваруваат само тужбеното барање кое се однесува на утврдувањето на правото на Република Македонија на сопственост на идеален дел на Гасоводниот систем на Република Македонија. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Групата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Заложени средства

Со состојба на 31 декември 2017 година, Групата има залог врз дел од своите недвижности, постројки и опрема како обезбедување на банкарските кредити и договори за набавка на нафтени деривати (Белешки 6 и 17).

Примател на залогот	Опис на недвижноста	Процент Износ во ЕУР
Халк Банка	Деловни објекти - Бензински Станици	6,806,711
Комерцијална Банка АД Скопје	Деловни објекти – Управна зграда, административни објекти, хотел Маврово, останат недвижен имот, опрема, инвентар, енергетски постројки	22,327,610
ОКТА АД Скопје	Деловни објекти, земјиште, хотел Макпетрол Струга	12,357,869
		41,492,190

Долгорочни и краткорочни гаранции

Со состојба на 31 декември 2017 година, Групата има превземени обврски по долгорочни и краткорочни денарски и девизни гаранции издадени од страна на неколку домашни банки во вкупен износ од 288,442 илјади Денари (2016: 286,872 илјади Денари).

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

37

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Неизвесни и превземени обврски (продолжува)

Даночни обврски

Консолидираните финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Групата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години и по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да произлезат дополнителни даноци и трошоци. Врз основа на проценката на Раководството на денот на овие консолидирани финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни потенцијални обврски по тој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во консолидираните финансиски извештаи.

26 Трансакции со поврзани субјекти

Групата има трансакции со своите подружници и придружени друштва во текот на своите редовни деловни активности. Овие трансакции се извршени во согласност со тековните пазарни услови, цени и каматни стапки. Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2017 и 2016 година.

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2017				
Субјекти каде Друштвото има подеднакво учество во капиталот				
Га-ма АД Скопје*	1,055	9,219	10,189	54,136
Клучен раководен кадар				
Побарувања	2,457	-	-	-
Краткорочни користи	-	-	-	26,120
2016				
Субјекти каде Друштвото има подеднакво учество во капиталот				
Га-ма АД Скопје*	1,018	8,966	15,012	49,320
Клучен раководен кадар				
Побарувања	3,636	-	-	-
Краткорочни користи	-	-	-	12,756

*Обемот и салдата на трансакциите со поврзаното Друштво Га-ма АД Скопје ги вклучуваат трансакциите извршени од страна на сите друштва вклучени во консолидираните финансиски извештаи на Групата

27 Настани по периодот на известување

По 31 декември 2017 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие консолидирани финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на консолидираните финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие консолидирани финансиски извештаи.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXII. седница, одржана на 9.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

**за усвојување на Консолидираната Годишна сметка,
Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и
подружниците за периодот од 1.1.2017 до 31.12.2017 година и
Извештајот на независните ревизори**

Член 1

Се усвојуваат Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2017 до 31.12.2017 година и Извештајот на независните ревизори година, со следниве резултати :

1. Вкупен приход	19.006.038.064 ден.
2. Вкупен расход	18.668.548.084 ден.
3. Добивка пред оданочување	337.489.980 ден.
4. Удел во добивката на Придружното друштво ОИЛКО	5.943.260 ден.
5. Добивка пред оданочување	343.433.240 ден.
6. Данок на добивка	28.942.254 ден.
7. Добивка по оданочување	314.490.986 ден.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ



"МАКПЕТРОЛ"

Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтени деривати

07. 03. 2018 Бр. 0504-1945/А

20 год.
СКОПЈЕ 5

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА УПРАВЕН ОДБОР

2017



I. Главни фактори и околности коишто влијаеле на определувањето на работењето, промени во опкружувањето во чиишто рамки дејствува „Макпетрол“, одговор на тие промени и нивно влијание

Во 2017 година, на политички план, во светски рамки, се заострија односите помеѓу двете водечки сили, САД и Русија. Нивната меѓусебна конфронтација е присутна насекаде – по прашање на состојбите во Сирија, Украина, Северна Кореја и на Балканот.

Како последица на оваа состојба, ЕУ ги интензивираше своите активности околу решавање на проблемите во земјите од Западен Балкан и меѓу нив, со цел што е можно поскоро да се подготват за преговори за нивно членство во Унијата.

На економски план, САД вршеа силен притисок врз земјите од Унијата, со цел да ја намалат зависноста од рускиот природен гас и да се ориентираат кон набавки од други извори (САД, Катар) што во моментот е скоро невозможно. Од друга страна, пак, Русија, со поддршка од Германија, ги продолжи активностите околу проектот „Северен поток 2“, а во Турција и на своја територија отпочна со изградба на гасоводот „Турски тек“, преку својата најмоќна компанија во енергетскиот сектор „Газпром“.

На светските берзи, особено во четвртиот квартал од 2017 година, дојде до значителен пораст на цените на суровата нафта и нафтените деривати што придонесе да се зголеми интересот кај инвеститорите.

Во 2017 година, во Република Македонија се одржаа парламентарни и локални избори по кои дојде до промена на власта, промена што беше поздравена од ЕУ и која ги врати надежите на граѓаните во Република Македонија во желбата Република Македонија да продолжи кон патот за членство во НАТО и ЕУ.

Во 2017 година беше потпишан Договор за пријателство и добрососедство со Република Бугарија, а истовремено се интензивираа и преговорите за решавање на името со Република Грција под покровителство на ООН.

И покрај политичките промени во земјата, во 2017 година Република Македонија не бележи поголем напредок на економски план.

БДП бележи стагнација, трговскиот дефицит во размената со странство и понатаму е многу висок, како и задолженоста на земјата кај странските и кај домашните кредитори.

Во 2017 година, Владата на Република Македонија предложи, а Собранието на Република Македонија изгласа, промени во Законот за акцизи, со што акцизата кај дизел горивата од 1.1.2018 година се зголемува за 3 ден/лит.

Во вакви економски и политички услови во Република Македонија, „Макпетрол“ АД - Скопје оствари позитивни резултати во своето работење во 2017 година. Остварена е бруто добивка во износ од 328,9 мил.денари, односно нето добивка во износ од 301,8 мил.денари.

Во 2017 година, прометот со нафтени деривати е поголем за 2 %, а прометот со природен гас е поголем за 24 % во споредба со 2016 година.

Основни причини за остварената добивка во 2017 година се следниве:

1. Зголемена продажба на нафтени деривати во малопродажба, со што е зголемен и пазарниот удел на „Макпетрол“ АД - Скопје;
2. Зголемени приходи и зголемена маржа од промет со останати стоки;
3. Зголемена екстра маржа од соработката со Рафинерија „Окта“;
4. Зголемена продажба на природен гас.

Во 2017 година, по повод јубилејот 70 години „Макпетрол“ АД - Скопје, Компанијата организираше наградна игра – „Верна лојалност“ која ќе продолжи и во иднина.

За жал, минатата година продолжија нападите и грабежите на малопродажните објекти на „Макпетрол“ АД - Скопје.

Судскиот спор помеѓу МАКПЕТРОЛ АД Скопје и Владата на Република Македонија за утврдување на конечната сопственичка структура во АД ГА-МА останува нерешен и во 2017 година.


Конечно, во декември 2017 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија донесе Одлука со која ја одби намерата за преземање на „Макпетрол“ АД - Скопје од страна на Balkan Petroleum Holding Limited од Лондон.

II. Показатели за остварениот финансиски резултат на „Макпетрол“ во 2017 година

И покрај неповолните услови за стопанисување во текот на 2017 година, во прв ред заради промената на власта, „Макпетрол“ АД - Скопје, успеа да оствари извонредни резултати во работењето кои се ефектуираа на крајот на годината со искажана добивка од работењето пред оданочување во износ од 328,9 милиони денари односно добивка после оданочување во износ од 301,8 милиони денари, при што успеа да ја надмине минатогодишната продажба на нафтени деривати на мало за 6% како и да го зголеми прометот со останати стоки за 13%.

ПРОДАДЕНА ТРГОВСКА СТОКА ВО 2017

	Единична мера	Остварено 2017			Остварено 2016			План 2017			Индекси	
		Вкупно	Мало	Големо	Вкупно	Мало	Големо	Вкупно	Мало	Големо	ост. план.	(2/5) (2/8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(2/5)	(2/8)
Бензини	тони	52.700	52.118	582	53.011	52.374	637	54.435	53.749	686	99	97
Дизели	тони	191.562	180.402	11.160	178.977	166.219	12.758	188.981	176.305	12.676	107	101
Мазут	тони	9.878		9.878	21.949		21.949	12.096		12.096	45	82
Битумен	тони											
Млазно гориво	тони	20.350		20.350	15.463		15.463	16.500		16.500	132	123
Бутан-пропан	тони	3.957	3.377	580	3.948	3.167	781	4.499	3.710	789	100	88
Автоплин	тони	16.412	16.412		15.582	15.582		16.632	16.632		105	99
Вкупно деривати	тони	294.859	252.309	42.550	288.930	237.342	51.588	293.143	250.396	42.747	102	101
Биодизел	тони											
Глицерин-раст. пот.	тони											
Природен гас	тони	42.585		42.585	34.316		34.316	34.359		34.359	124	124
Природен гас	000м3	62.168		62.168	50.097		50.097	50.159		50.159	124	124
Метан	тони	181	179	2	124	124		126	126		146	144
Метан	000м3	264	261	3	181	181		184	184		146	144
Вкупно	тони	337.625	252.488	85.137	323.370	237.466	85.904	327.628	250.522	77.106	104	103
Масла	000 литри	1.130	1.093	37	1.106	1.018	88	1.056	978	78	102	107
Автомобили Honda	парчиња	51		51	34		34	35		35	150	146
Мотори Honda	парчиња	57	9	48	43	20	23	42	22	20	133	136
Резер. дел. Honda	ф.р.000 д.	15.022	6.607	8.415	18.128	5.666	12.462	18.300	5.490	12.810	83	82
Прих.од. усл. од Honda	000 ден.	1.625			1.532			1.800			106	90
DELL	ф.р.000 д.	212.626	4.753	207.873	189.795	3.763	186.032	136.021	20.403	115.618	112	156
Прих. од усл. од DELL	000 ден.	3.040			4.483			4.920			68	62
Автогуми	парчиња	6.173	2.949	3.224	6.369	1.652	4.717	6.750	1.080	5.670	97	91
Останати стоки	ф.р.000 д.	1.670.925	1.664.277	6.648	1.480.319	1.467.170	13.149	1.525.476	1.516.703	8.773	113	110



Во периодот јануари – декември 2017 година, „Макпетрол“ АД - Скопје оствари вкупен приход во висина од 18,8 милијарди денари кој е поголем од минатогодишниот за 2,2 милијарди денари или 13,2%. Ваквото зголемување се должи на зголемувањето на набавната вредност на дериватите во однос на истиот период од минатата година како и на зголемениот физички обем на продажба на стоки и услуги.


Во истиот период, направени се вкупни расходи во висина од 18,5 милијарди денари, што преставува зголемување во однос на минатата година за 2,4 милијарди денари или 14,9%, во што најголем удел има зголемувањето на набавната вредност на дериватите.

во 000 ден.

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	2013	2014	2015	2016	2017
ПРИХОДИ	21.346.520	20.516.655	18.563.354	16.561.126	18.810.647
РАСХОДИ	21.549.719	20.622.821	18.550.286	16.184.338	18.508.841



ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	2013	2014	2015	2016	2017
НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	-203.199	-106.166	13.066	376.788	301.806



Потребно е да се истакне дека набавната вредност на стоките со кои што тргува Друштвото изнесува 16,4 милијарди денари во 2017 година и учествува во остварените вкупни приходи и расходи со приближно 87%. Во однос на минатата година, кога изнесуваше 14,1 милијарди денари, набавната вредност на стоките е зголемена за 16,3%. Зголемувањето на набавната вредност се должи на фактот што во 2017 година дериватите скоро целосно ги набавувавме со платена акциза за разлика од минатата година.

Најголемо влијание во прикажаната добивка имаат следниве елементи:

1. Зголемена продажба на нафтени деривати во малопродажбата, која преставува основна дејност на Друштвото, со што е зголемен и пазарниот удел на Друштвото. Во 2017 година Друштвото успеа да ја надмине минатогодишната рекордна продажба на деривати во малопродажбата за 6% или за 15.022 тони, што е прикажано во следната табела :

Деривати	2017	2016	Индекс
Бензини	52.118	52.374	99
Дизели	180.402	166.219	108
Бутан-пропан	3.377	3.167	107
Автоплин	16.412	15.582	105
Метан	179	124	144
ВКУПНО	252.488	237.466	106

2. Зголемена продажба на природен гас за 24%;
3. Зголемени приходи од промет со останати стоки за 13%;
4. Зголемени приходи од продажба на странски пазар за 36%;
5. Намалени расходи од камати во однос на минатата година за 28%, во прв ред заради задржување на трендот на намалување на кредитната задолженост на Друштвото спрема банките;
6. Намалени останати трошоци и расходи.

III. Политика на вложувања за одржување и за поддршка на успешноста на работењето на „Макпетрол“

Во 2017 година, „Макпетрол“ АД - Скопје реализираше инвестициски вложувања во износ од **424.445.820** денари.

Позначајни се следниве:

I ВЛОЖУВАЊА ВО БЕНЗИНСКИ СТАНИЦИ		335.418.069
1. Вложувања во нови БС:		281.842.379
БС 168 ВЕВЧАНИ	изградба	39.073.427
БС 169 КОЈЛИЈА	изградба	15.586.901
БС 167 БИТОЛА	изградба	5.153.272
БС 192 ЖЕЛИНО	купување	160.796.745
БС 046 ГЕВГЕЛИЈА	изградба	61.232.034
2. Вложувања во постоечки БС:		53.575.690
БС 001 ИНДУСТРИСКА		167.034
БС 002 ПАРТИЗАНСКА		6.682.883
БС 003 ИВО РИБАР ЛОЛА		31.034
БС 004 КОЗЛЕ		9.843
БС 006 БЕЛВИ		61.000
БС 007 СИНГЕЛИК		16.300
БС 008 ВИЗБЕГОВО 1		625.100
БС 011 ГОСТИВАР		369.950
БС 013 КУМАНОВО		5.365.275
БС 015 КРИВА ПАЛАНКА		16.855
БС 016 БИТОЛА		138.650
БС 017 БИТОЛА		390.212
БС 018 КАТЛАНОВО		15.009
БС 020 РЕСЕН		457.254
БС 022 БИЉАНИНИ ИЗВОРИ		643.050
БС 024 СТРУГА		1.580.310
БС 029 КОЧАНИ		207.256

БС 030 КОЧАНИ	182.551
БС 035 ВЕЛЕС 2	16.968
БС 038 КАВАДАРЦИ	17.791
БС 042 ДЕМИР КАПИЈА	23.940
БС 045 ТРИ ЧЕШМИ	15.900
БС 047 РАДОВИШ	17.052
БС 048 КРАТОВО	4.452.208
БС 050 СТРУМИЦА	17.563
БС 051 СТРУМИЦА 2	18.231
БС 053 ЛИСИЧЕ	414.321
БС 057 КИЧЕВО 2	19.119
БС 058 БИТОЛА	20.192
БС 060 ВИЗБЕГОВО	16.753
БС 061 АВТОКОМАНДА	39.975
БС 062 САЈМИШТЕ	259.548
БС 063 ЧАИР	7.842.803
БС 064 БУТЕЛ	487.337
БС 067 ДРАЧЕВО	74.513
БС 068 КИСЕЛА ВОДА	36.929
БС 069 АЕРОДРОМ	26.525
БС 073 ШТИП 3	16.886
БС 074 ШТИП 4	167.034
БС 075 НОВО СЕЛО	1.759.861
БС 076 МУРТИНО	1.144.075
БС 079 ПЕТРОВЕЦ	23.940
БС 080 КУМАНОВО 3	204.949
БС 083 КАВАДАРЦИ	31.034
БС 084 АМСМ	8.257
БС 085 ОРЦЕ НИКОЛОВ	14.133
БС 087 ВЛАЕ	1.187.052
БС 094 ПРИЛЕП 3	16.825
БС 096 МАКЕДОНСКИ БРОД	26.135
БС 117 ДОБРУШЕВО	59.457
БС 119 ПЕХЧЕВО	20.187
БС 121 ГРАДСКО	61.767
БС 132 АШАУА ВЕЛЕС	39.900
БС 133 8-МИ КИЛОМЕТАР ШТИП	15.900
БС 133 ДЕЛЧЕВО 2	1.429.406
БС 139 ДЕЉАДРОВЦЕ	226.054
БС 143 НОВО ЛИСИЧЕ	39.900

БС 146 СТРУЖАНКА	18.838
БС 153 ИДРИЗОВО	192.330
БС 168 ВЕВЧАНИ	79.800
БС 192 ЖЕЛИНО	107.394

ВЛОЖУВАЊА ВО ПРИВАТИЗАЦИЈА ГР.ЗЕМЈИШТЕ	1.908.405
ВЛОЖУВАЊА ВО ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИ	198.700
ВЛОЖУВАЊА ВО СЕПАРАТОРИ НА БС	284.310
ВЛОЖУВАЊА ВО КАМЕРИ НА БС	940.629
ВЛОЖУВАЊА ВО ТОТЕМИ И ПИЛОНИ НА БС	2.173.234
ВЛОЖУВАЊА ВО ОПРЕМА ЗА ПОВРАТ НА ПАРЕА	3.604.853
ВЛОЖУВАЊА ВО КИТОВИ ЗА ДИСПЕНЗЕРИ ЗА ТОЧЕЊЕ ГОРИВО	6.771.131
ВЛОЖУВАЊА ВО НОВИ КОМПРЕСОРИ	26.080

II ОСТАНАТИ ВЛОЖУВАЊА	89.027.751
------------------------------	-------------------

1. ДИРЕКЦИЈА ЗА МАЛОПРОДАЖБА	111.582
-------------------------------------	----------------

2. ДИРЕКЦИЈА ЗА ГОЛЕМОПРОДАЖБА	52.027.554
---------------------------------------	-------------------

3. ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКА	586.417
--------------------------------	----------------

4. ДЕЛОВНА ЗГРАДА	8.140.491
--------------------------	------------------

5. НЕЕНЕРГЕТСКИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ	5.682.702
--	------------------

Неенергетски комерцијални дејности	225.741
------------------------------------	---------

Центар ДЕЛ	3.644.535
------------	-----------

Хотел Маврово	752.732
---------------	---------

Хотел Струга	1.013.280
--------------	-----------

Центар Хонда	1.949
--------------	-------

Одделение за испостави и ЈЦС	44.465
------------------------------	--------

6. ДИРЕКЦИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И КВАЛИТЕТ	1.650.678
---	------------------

7. ДИРЕКЦИИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ	10.244.463
--	-------------------

8. ДИРЕКЦИЈА ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ	9.716.885
--	------------------

9. ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИИ	140.282
---------------------------------	----------------

10. ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРАВНИ РАБОТИ	454.315
11. СЕКТОР ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	72.229
12. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА	20.800
13. ОБЈЕКТ ТЕМКО	179.353
ВКУПНО ВЛОЖУВАЊА ВО ИНВЕСТИЦИИ И ОСНОВНИ СРЕДСТВА	424.445.820

IV. Политика на дивиденди

На 07.08.2017 година Друштвото, согласно Одлуката бр. 0202-29/2-2 за плаќање дивиденда, донесена на 21-та Седница на Собранието на акционерите, одржана на 10.06.2017 година изврши исплата на дивиденда по годишната сметка за 2016 година. Дивидендата е исплатена во бруто износ од 1.000 денари од акција или вкупно е исплатена дивиденда во износ од 112.382.000 денари.

V. Политика на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина и политиката на управувањето со ризици други индикатори на работењето

Тековното работење на Друштвото постојано е изложено на ризици од најразличен вид, особено финансиски вклучувајќи и ризици од кредитирање поврзани со ефектите од промените на девизните курсеви и каматните стапки. Друштвото особено внимание придава на непредвидливоста на пазарите при што работи на минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на работењето на Друштвото.

Управувањето со ризици го врши Управниот одбор врз основа на претходно одобрени политики и процедури.

Во продолжение се дадени некои попзначајни индикаториза работењето на Друштвото во 2017 година:

ПРОФИТАБИЛНОСТ		
ОПИС	2017	2016
1 Односно добивката пред оданочување и вкупната актива (во % со една децимала)	4,2%	5,5%
2 Односно добивката за деловната година и вкупната актива (во % со една децимала)	3,9%	5,0%
3 Односно добивката пред оданочување и капитал и резерви (во % со една децимала)	8,5%	10,7%
4 Односно добивката за деловната година и капитал и резерви (во % со една децимала)	7,8%	9,8%
5 Добивка пред оданочување по работник (во денари)	193.502	239.335
6 Добивка за деловната година по работник (во денари)	177.533	219.574
7 Пренесена загуба и загуба за деловната година во однос на капитал и резерви (во % со една децимала)	0,0%	0,4%
8 Загуба за деловната година по работник (во денари)	0	0
9 Добивка за деловната година и амортизација во однос на вкупната актива (во % со една децимала)	3,9%	5,0%

ЕФИКАСНОСТ		
ОПИС	2017	2016
1 Денови на врзување на залихите (цел број) - однос меѓу производот на вредноста на залихите и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	16	18
2 Денови на врзување на побарувањата (цел број) - однос меѓу производот на вредноста на побарувањата и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	12	13
3 Денови на плаќање на обврските - однос меѓу производот на вредноста на краткорочните обврски и бројот на деновите во годината спрема трошоците од редовното работење (цел број)	76	82

ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ		
О П И С	2017	2016
1 Финансиска сигурност - учество на капиталот и резервите во вкупната пасива (во % со една децимала)	49,7%	51,0%
2 Степен на кредитна способност - однос меѓу капиталот и резервите, долгороч. резервирања и долгорочните обврски со постојаните средства (во % со една децимала)	69,2%	67,2%
3 Степен на самофинансирање - однос меѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и постојаните средства и залихите (во % со една децимала)	60,9%	58,7%
4 Степен на задолженост - однос на вкупните долгови со капиталот и резервите (во % со една децимала)	98,6%	93,9%

ЕКОНОМИЧНОСТ		
О П И С	2017	2016
1 Однос меѓу приходите и расходите од работењето (во % со една децимала)	101,8%	102,8%
2 Однос меѓу финансиските приходи и финансиските расходи (во % со една децимала)	106,7%	79,5%
3 Однос меѓу редовните и финансиските приходи и редовните и финансиските расходи (во % со една децимала)	101,8%	102,6%
4 Однос на добивката за деловната година и приходите од редовно работење (во % со една децимала)	1,6%	2,3%
5 Однос на добивката за деловната година и финансиските приходи (во % со една децимала)	366,5%	463,7%
6 Однос на загубата за деловната година и редовните и финансиските приходи (во % со една децимала)	0,0%	0,0%

ЛИКВИДНОСТ		
О П И С	2017	2016
1 Моментна ликвидност - однос меѓу паричните средства и хартиите од вредност и краткорочните обврски (во % со една децимала)	9,1%	8,4%
2 Тековна ликвидност - однос меѓу тековните средства намалени за залихите и краткорочните обврски (во % со една децимала)	25,5%	24,7%
3 Општа ликвидност - однос меѓу тековните средства и краткорочните обврски (во % со една децимала)	46,4%	47,5%

VI. Големи зделки и зделки со заинтересирана страна

A. Назив и седиште на правното лице како заинтересирана страна

„ОИЛКО“ КДА Скопје, ул. 10 бр. 152 с. Миладиновци, Општина Илинден;

Б. Начин и постапка во која била одобрена зделката

По исполнување на условите од членот 457 и 460 од Законот за трговските друштва зделката е одобрена со Одлука бр. 0201-29/5 за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна, донесена на 21 - та Седница на Собранието на акционерите на „Макпетрол“ АД - Скопје оддржана на 10.06.2017 година. Пред донесување на Одлуката, а во целост постапувајќи согласно член 460-а од Законот за трговските друштва во 2017 година, беше изготвен и доставен до Собранието Извештај за ангажман за уверување во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна на ОИЛКО КДА Скопје, изготвен од страна на овластен ревизор, Друштвото БЕНД ревизија и консалтинг ДОО Тетово, заведен под бр. 0504 - 3008/2 од 20.04.2017 година.

I МАКПЕТРОЛ АД – Скопје како продавач на стоки и давател на услуги „ОИЛКО“ КДА како купувач на стоки и корисник на услуги

во денари без ДДВ		
ПРЕДМЕТ	Одобрено со Одлука на Собрание	Остварено во 2017 година
Гориво за возила, потрошени материјали делови и останати стоки и услуги	123.000.000	103.176.761
СЕ ВКУПНО :	123.000.000	103.176.761

II МАКПЕТРОЛ АД – Скопје како купувач на ствари, стоки и корисник на услуги „ОИЛКО“ КДА како продавач на ствари, стоки и давател на услуги

во денари без ДДВ		
ПРЕДМЕТ	Одобрено со Одлука на Собрание	Остварено во 2017 година
Транспортни услуги, закуп и останато	369.660.000	286.581.094
СЕ ВКУПНО :	369.660.000	286.581.094

VII. Информација за стекнување сопствени акции

Согласно Одлуката бр. 0202-14/5 донесена на XXI-та седница на Собранието на акционерите одржано на 10.06.2017 година Друштвото во 2017 година се стекна со 3.564 сопствени акции во вкупна куповна вредност од 100.216.728 денари по просечна куповна цена од 28.119 денари по акција.

Стектатите сопствени акции учествуваат со 3,17% во основната главнина на Друштвото.

VIII. Изгледи за иден развој на „Макпетрол“ и неговиот деловен потфати активностите во сферата на истражувањето и развојот

Во 2018 година, „Макпетрол“ АД - Скопје планира повеќе деловни потфати и активности во сферата на сопствениот развој:

- Довршување на реконструкцијата на Бензинската станица 046 Гевгелија;
- Проширување на мрежата малопродажни објекти за авто гас и КПП-метан;
- Реконструкција на дел од постојните бензински станици и складови согласно Планот за работа во 2018 година;
- Легализација и откуп на земјиште, сопственост на Република Македонија, на кое се изградени објекти на МАКПЕТРОЛ АД Скопје и
- Изградба на нова бензинска станица на автопатот Демир Капија - Гевгелија.


IX. Примања на членови на Управниот и Надзорниот одбор на „Макпетрол“ остварени во 2017 година

Во текот на 2017 година членот на Управниот одбор Андреја Јосифовски остварил плата и надоместоци на плата нето износ од 11.300.235 денари, по основ на бонус нето износ 4.256.413 денари и по основ на други права нето износ од 724.897 денари, членот на Управниот одбор Саша Лекиќ остварил плата и надоместоци на плата нето износ од 2.069.141 денари, по основ на бонус нето износ 309.131 денари и по основ на други права нето износ од 11.700 денари, членот на Управниот одбор Јован Трповски остварил плата и надоместоци на плата нето износ од 2.043.419 денари, по основ на бонус нето износ 309.131 денар и по основ на други права нето износ од 11.700 денари, членот на Управниот одбор Зоран Донеvски остварил плата и надоместоци на плата нето износ од 1.918.976 денари, по основ на бонус нето износ 309.131 денари и по основ на други права нето износ од 13.995 денари, членот на Управниот одбор Мери Забазноска остварила плата и надоместоци на плата нето износ од 1.743.261 денари, по основ на бонус нето износ 249.703 денари и по основ на други права нето износ од 252.916 денари, членот на Управниот одбор Љупчо Георгиевски остварил плата и надоместоци на плата нето износ од 1.770.385 денари, по основ на бонус нето износ 309.131 денари и по основ на други права нето износ од 11.700 денари, членот на Управниот одбор Сашо Бошковски остварил плата и надоместоци на плата нето износ од 1.711.681 денари, по основ на бонус нето износ 249.702 денари и по основ на други права нето износ од 11.700 денари, членот на Управниот одбор Марија Јосифовска Спасовска остварила плата и надоместоци на плата нето износ од 756.068 денари, по основ на бонус нето износ 309.131 денари и по основ на други права нето износ од 11.700 денари, членот на Надзорниот одбор Станко Веселински остварил надоместок за членување во НО до 06.2017 година нето износ од 210.000 денари, членот на Надзорниот одбор Оливера Данова остварила надоместок за членување во Надзорниот одбор до 06.2017 година нето износ од 210.000 денари, членот на Надзорниот одбор Дејан Левески остварил надоместок за членување во Надзорниот одбор нето износ од 420.000 денари, членот на Надзорниот одбор Звонко Трифунов остварил надоместок за членување во Надзорниот одбор нето износ од 420.000 денари, членот на Надзорниот одбор Александар Спасовски остварил надоместок за членување во Надзорниот одбор од 07.2017 година нето износ од 240.000 денари а членот на Надзорниот одбор Филип Чадииковски остварил надоместок за членување во Надзорниот одбор од 07.2017 година нето износ од 240.000 денари

По основ на примања од други друштва Андреја Јосифовски остварил нето надомест од 1.440.000 денари како Комплементар во ОИЛКО КДА Скопје, Саша Лекиќ остварил нето надомест од 1.440.000 денари како Комплементар во ОИЛКО КДА Скопје, како неизвршен член на Одборот на директори на НЕОКОМ АД Скопје износ од 180.000 денари и како неизвршен член во ГА-МА АД Скопје износ од 720.000 денари а Јован Трповски остварил нето надомест како неизвршен член на Одборот на директори на НЕОКОМ АД Скопје износ од 180.000 денари и како член на Надзорниот одбор во ОИЛКО КДА Скопје износ од 420.000 денари.

Членови на Управен Одбор:

1. Андреја Јосифовски
2. Саша Лекиќ
3. Јован Трповски
4. Мери Забазноска
5. Љупчо Георгиевски
6. Зоран Донеvски
7. Сашо Бошковски
8. Марија Јосифовска Спасовска



The image shows a blue circular official stamp of the company "МАКПЕТРОЛ" (Makpetrol) from Skopje. The stamp contains the text "Акционерско друштво за промет со нафта и нафтни деривати" (Shareholder company for trade in oil and oil derivatives) and "МАКПЕТРОЛ СКОПЈЕ". Below the stamp, there are eight horizontal lines, each with a handwritten signature in blue ink corresponding to the names in the list above.



"МАКПЕТРОЛ"
Акционерско друштво за промет
со гнфта и нафтени деривати
27. 05. 2018 20. год. 1
СКОПЈЕ 10

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

за консолидираните финансиски резултати
на Макпетрол АД и подружници во 2017 година



Консолидиран Извештај за остварениот финансиски резултат на Макпетрол АД и подружници во 2017 година

Во 2017 година МАКПЕТРОЛ АД Скопје и подружниците остварија **приход** во износ од **19,012** милијарди денари кој е поголем од минатогодишниот за 2,273 милијарди денари или 13,6 и.п. Најголемо влијание на ваквото зголемување има зголемувањето на приходите кај Макпетрол АД кој учествува во нив со 99 и.п. а тоа се должи на ефектот од зголемувањето на набавната вредност на дериватите (најповеќе заради набавките на деривати со платена акциза), зголемена продажба на енергенси во малопродажбата како и од зголемените приходи од продажба на странскиот пазар. Во истиот период остварени се **вкупни расходи** во висина од **18,668** милијарди денари што преставува зголемување во однос на минатата година за 2,369 милијарди денари или 14,5 и.п. во што повторно најголем удел има зголемувањето на набавната вредност на дериватите. Потребно е да се истакне дека **набавната вредност** на стоките со кои се тргува изнесува 16,523 милијарди денари во 2017 год и **учествува со приближно 87% во искажаните вкупни приходи и расходи** и е за 16,2% зголемена во однос на 2016 год. кога изнесувала 14,223 милијарди денари. Висината на набавната вредност, покрај од обемот на прометот, зависи и од нивото на пропишаните цени на горивата.

Состојбата на средствата и изворите на средствата ни покажува дека главнината и резервите во 2017 година се зголемени како резултат на искажаната добивка во деловната година. Значително се намалени, во однос на минатата година, обврските према добавувачите за 54% додека пак од друга страна зголемени се останатите побарувања за 84% и обврските за краткорочни кредити за 89%. Амортизацијата, трошоците за вработените, трошоците на сировини и материјали се на нивото од минатата година додека останатите трошоци од работење и останатите расходи се намалени во однос на минатата година.


Како резултат на вака остварените приходи и расходи Макпетрол АД Скопје со подружниците после оданочување искажа **добивка** од **343,4** милиони денари која е пониска од минатата година кога изнесуваше 425,5 милиони денари. Остварените резултати се дадени во следната табела :

во 000 денари


опис	2017	2016	Индекс
Приходи од продажба	18.777.026	16.470.171	114
Оперативни и останати приходи	234.955	268.449	88
Вкупен приход	19.011.981	16.738.620	114
Набавна вредност на продадени стоки	16.523.687	14.223.015	116
Оперативни и останати расходи	2.144.861	2.090.118	103
Данок на добивка	28.942	35.343	82
Вкупен расход	18.697.490	16.348.476	114
Загуба по оданочување	314.491	390.144	81

Во табелите подолу даваме приказ на движењето на приходите, расходите и добивката/загубата во изминатите пет години.

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	во 000 ден.				
	2013	2014	2015	2016	2017
ПРИХОДИ	21.496.201	20.661.398	18.687.494	16.738.620	19.011.981
РАСХОДИ	25.105.428	24.975.808	21.723.123	16.348.476	18.668.548



ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	во 000 ден.				
	2013	2014	2015	2016	2017
НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	-226.922	-124.255	2.075	390.144	314.491



Во остварениот финансиски резултат друштвата имаат различен удел но секако најголемо е учеството на Макпетрол АД. Покрај Макпетрол добивка од работењето искажале сите останати Друштва освен Телма која единствена искажа загуба од работењето во износ од 18,9 милиони денари. Поединечно остварените резултати од работењето се дадени во следната табела:

Друштво во консолидација	добивка/загуба пред оданочување	данок на добивка	добивка/загуба после оданочување
Макпетрол АД	328.953.288	27.147.629	301.805.659
Пром-Гас	17.866.405	1.794.625	16.071.780
Телма	-18.990.123		-18.990.123
Шампион	30.249		30.249
Макпетрол ДОО	2.048.134		2.048.134
PetroImak	7.211.027		7.211.027
Вкупно	337.118.980	28.942.254	308.176.726
пребивање меѓусебно			371.000
ОИЛКО - консол. по метод на главнина			5.943.260
Се вкупно	337.118.980	28.942.254	314.490.986
загуби од повт. мерење на фин. средст.			-713.650
загуба од преведување од странско работ.			-202.000
КОНСОЛИДИРАНА ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА			313.575.336

Состојбата на побарувања и обврски, како и остварените приходи и расходи од меѓусебното работење на крајот на 2017 година ја даваме во следната табела :

Назив на субјектот	ПОБАРУВАЊА	ОБВРСКИ	ПРИХОДИ	РАСХОДИ
ПЕТРОЛМАК	11.521.513	4.195.080	3.144	65.427.278
МАКПЕТРОЛ ДОО	4.376.970	693.615		28.063.910
МАКПЕТРОЛ ЛТД				
ПРОМ ГАС	10.411.236		381.434.252	
ШАМПИОН			110.864	1.769.976
ТЕЛМА	205.189	5.855.704	3.143.117	58.830.772
ВКУПНО	26.514.908	10.744.399	384.691.377	154.091.936

Основните причини за искажаната добивка во 2017 година соодветствуваат со причините за добивката искажана во Макпетрол АД Скопје а тоа се следниве:

1. Зголемената продажбата на енергенси во малопродажба за 6%;
2. Зголемувањето на приходите од продажба на странскиот пазар за 36%;
3. Намалувањето на расходите од камати, курсни разлики, во однос на минатата година, за 28%.

Во продолжение ги даваме основните показатели за работењето на Макпетрол А.Д. и подружниците во 2017 година :

ПРОФИТАБИЛНОСТ			
О П И С		2017	2016
1	Однос на добивката пред оданочување и вкупната актива (во % со една децимала)	4.4	5.7
2	Однос на добивката за деловната година и вкупната актива (во % со една децимала)	4.0	5.2
3	Однос на добивката пред оданочување и капитал и резерви (во % со една децимала)	8.9	11.2
4	Однос на добивката за деловната година и капитал и резерви (во % со една децимала)	8.2	10.3
5	Добивка пред оданочување по работник (во денари)	185.039	232.253
6	Добивка за деловната година по работник (во денари)	169.446	212.961
7	Пренесена загуба и загуба за деловната година во однос на капитал и резерви (во % со една децимала)	1.1	1.4
8	Загуба за деловната година по работник (во денари)	0	0
9	Добивка за деловната година и амортизација во однос на вкупната актива (во % со една децимала)	4.0	5.2

ЕФИКАСНОСТ			
О П И С		2017	2016
1	Денови на врзување на залихите (цел број)-однос меѓу производот на вредноста на залихите и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	16	18
2	Денови на врзување на побарувањата (цел број) - однос меѓу производот на вредноста на побарувањата и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	13	14
3	Денови на плаќање на обврските - однос меѓу производот на вредноста на краткорочните обврски и бројот на деновите во годината спрема трошоците од редовното работење (цел број)	76	82


ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ			
	О П И С	2017	2016
1	Финансиска сигурност - учество на капиталот и резервите во вкупната пасива (во %)	49.3	50.5
2	Степен на кредитна способност - однос меѓу капиталот и резервите, долгороч. резервирања и долгорочните обврски со постојаните средства (во %)	70.3	68.1
3	Степен на самофинансирање - однос меѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и постојаните средства и залихите (во %)	61.5	59.2
4	Степен на задолженост - однос на вкупните долгови со капиталот и резервите (во %)	100.2	95.8

ЕКОНОМИЧНОСТ			
	О П И С	2017	2016
1	Однос меѓу приходите и расходите од работењето (во %)	101.8	102.8
2	Однос меѓу финансиските приходи и финансиските расходи (во %)	106.8	74.3
3	Однос меѓу редовните и финансиските приходи и редовните и финансиските расходи (во %)	101.8	102.6
4	Однос на добивката за деловната година и приходите од редовно работење (во %)	1.7	2.3
5	Однос на добивката за деловната година и финансиските приходи (во %)	378.4	510.3
6	Однос на загубата за деловната година и редовните и финансиските приходи (во %)	0.0	0.0

ЛИКВИДНОСТ			
	О П И С	2017	2016
1	Моментна ликвидност - однос меѓу паричните средства и хартиите од вредност и краткорочните обврски (во %)	9.5	9.2
2	Тековна ликвидност - однос меѓу тековните средства намалени за залихите и краткорочните обврски (во %)	27.6	26.6
3	Општа ликвидност - однос меѓу тековните средства и краткорочните обврски (во %)	48.8	49.7

Членови на Управен одбор :

1. Андреја Јосифовски
2. Саша Лекиќ
3. Јован Трповски
4. Мери Забазноска
5. Љупчо Георгиевски
6. Зоран Донеvски
7. Сашо Бошковски
8. Марија Јосифовска Спасовска



Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 38 и 103 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXII. седница, одржана на 9.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2017 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2017 година

Член 1

Се усвојуваат:

- Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во деловната 2017 година и
- Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2017 година.

Годишните извештаи од ставот 1 на овој член се составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ



"МАКПЕТРОЛ"
Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтни деривати
Бр. 0102 - 3058/1
19. 04. 2018 20 ____ год.
СКОПЈЕ 10

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА НАДЗОРЕН ОДБОР

2017



Надзорниот одбор, согласно надлежностите определени со Законот за трговските друштва (понатаму во текстот: ЗТД) и Статутот на „Макпетрол“ АД Скопје (понатаму во текстот: Статутот), како орган овластен да врши надзор врз работата на Управниот одбор, во текот на 2017 година работеше објективно и професионално, извршувајќи ги надлежностите согласно одредбите на ЗТД и на Статутот, при што во целост и во континуитет ја следеше работата на Управниот одбор на „Макпетрол“ АД Скопје.

1. Следење и контрола над управувањето и раководењето со Друштвото во 2017 година

Надзорниот одбор, согласно овластувањата определени со ЗТД и со Статутот, редовно и целосно ја следеше работата на Управниот одбор, при што во целост и во континуитет беше во тек со секојдневното работење на Друштвото.

Надзорниот одбор е составен од членови кои се стручни и компетентни за одредени сегменти од работењето на Друштвото, што овозможи правилно и квалитетно следење на работата на Друштвото, односно раководењето и управувањето на Управниот одбор со Друштвото.

Во текот на работењето, Надзорниот одбор беше целосно и навремено информиран за работењето на Друштвото, преку периодични извештаи изготвени од стручните служби и од Управниот одбор.

Надзорниот одбор ги разгледуваше периодичните извештаи и ги анализираше од сите аспекти, при тоа компарирајќи ги со резултатите од минатата година, како и со планираните резултати.

Во својата работа, Надзорниот одбор на Друштвото ја вршеше контролната функција и преку Одделението за внатрешна ревизија кое е под директна надлежност на Надзорниот одбор. Годишниот извештај за 2017 година од Одделението за внатрешна ревизија е даден во прилог на овој Извештај.

2. Обем на контролата над управувањето и раководењето со Друштвото за 2017 година

Во текот на 2017 година, Надзорниот одбор одржа 18 (осумнаесет) седници на кои беше разгледувано управувањето на Друштвото од страна на Управниот одбор, при што носеше одлуки, даваше предлози и согласности на Управниот одбор, во рамките на своите овластувања, согласно ЗТД и Статутот.

Во 2017 година, Одделението за внатрешна ревизија спроведе 6 (шест) ревизорски прегледи со издадени вкупно 32 (триесет и две) препораки. Дополнително изготви и Програма за квалитет и за подобрување на Одделението за внатрешна ревизија и, како составен

дел од процесот на мониторинг, активно ја следеше имплементацијата на издадените препораки.

Како генерален заклучок од спроведените постапки, Одделението за внатрешна ревизија издаде препораки до раководните лица за креирање и за спроведување интерни контроли и процеси, чија доследна имплементација ќе овозможи зголемување на ефикасноста во работењето.

Полугодишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија во кој се презентирани активностите за периодот 1-6 месец 2017 година, Надзорниот одбор го разгледа и утврди, со заедничка оценка на сите членови на Надзорниот одбор, дека полугодишниот извештај е изработен согласно ЗТД и подзаконските акти.

Годишниот извештај за 2017 година на Одделението за внатрешна ревизија е разгледан и усвоен од страна на Надзорниот одбор на Седницата одржана на 30.1.2018 година, со заедничка оценка на сите членови на Надзорниот одбор дека Годишниот извештај е изработен согласно ЗТД, подзаконските акти и Годишниот план за 2017 година.

Надзорниот одбор го разгледа Годишниот план за работа на службата за внатрешна ревизија за 2018 година и го одобри истиот.

Надзорниот одбор констатира дека Управниот одбор континуирано го следеше финансиското и материјално работење, приливот и одливот на средствата и притоа правилно ги согледуваше тековните услови на стопанисување и правилно преземаше мерки за ублажување на влијанието на кризата во економијата на Република Македонија врз работењето на Друштвото.

Управниот одбор, навремено и во согласност со ЗТД, ги има доставено до Надзорниот одбор изготвените Годишна сметка и Финансиски извештаи на Друштвото за 2017 година, Извештајот на независните ревизори заедно со нивното мислење за објективноста на финансиските извештаи за 2017 година, Годишниот извештај на Управниот одбор за работата на Друштвото во 2017 година, како и Предлог-одлуката за распоредување според Годишната сметка на Друштвото за 2017 година.

На Седницата одржана на 19.4.2018 година, Надзорниот одбор ги разгледа доставените материјали од страна на Управниот одбор, ги усвои со едногласно донесени одлуки и е согласен да се достават до Собранието на акционери на Друштвото на разгледување и одлучување. На истата Седница, Надзорниот одбор го утврди и овој текст- Годишен извештај за контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2017 година.

И покрај неповолните услови за стопанисување во текот на 2017 година, „Макпетрол“ АД Скопје успеа да оствари извонредни резултати во работењето, кои се ефектуираа на крајот на годината со искажана добивка од работењето пред оданочување во износ од 328,9 милиони денари, при што успеа да ја надмине

минатогодишната продажба на нафтени деривати на мало за 6%, како и да го зголеми прометот со останати стоки за 13%.

Надзорниот одбор констатира дека во Годишниот извештај на Управниот одбор за работата на Друштвото во 2017 година, реално и објективно се дадени резултатите од работењето на Друштвото.

Надзорниот одбор, ценејќи ги условите за работење и за дејствување на Управниот одбор во 2017 година, оценува дека Управниот одбор во целост ги исполни своите надлежности дадени со Статутот и со ЗТД и му предлага на Собранието на акционерите на „Макпетрол“ АД Скопје да го одобри работењето на секој член поединечно.

3. Резултати од испитувањата извршени од ревизорите на Годишната сметка и на Финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година

Имајќи ги предвид обврските кои произлегуваат од ЗТД и од Статутот, извршена е ревизија на финансиските извештаи за 2017 година од страна на овластено, независно и реномирано друштво за ревизија „Грант Торнтон“.

Ревизорите, преку своите извештаи, дадоа свое независно мислење за извршената ревизија на поединечните финансиски извештаи на „Макпетрол“ АД Скопје, составени од Извештај за финансиската состојба на 31 декември 2017 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што заврши во тој период, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки. Ревизијата е извршена во согласност со Меѓународните стандарди за Ревизија, коишто бараат усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да биде планирана и извршувана на начин што ќе овозможи да се стекне разумно уверување дека поединечните финансиски извештаи не содржат материјално значајни грешки. Ревизијата вклучува спроведување на процедури, со цел стекнување ревизорски докази за износите и за објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од процената на ревизорот и истите вклучуваат процена на ризиците од постоење на материјално погрешни прикажувања во поединечните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и за објективно презентирање на поединечните финансиски извештаи на Друштвото, со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни за околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективността на внатрешната контрола на Друштвото.

Мислењето на ревизорите е дека поединечните финансиски извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото од 31 декември 2017 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што заврши во тој период, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за изготвување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2017 година, во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Притоа, одговорност на ревизорите е да изразат и мислење за конзистентноста на Годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во Годишната сметка и во Финансиските извештаи на Друштвото, со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2017, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата од член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл.Весник на РМ број 158 од 2010 година).

**„МАКПЕТРОЛ“ АД СКОПЈЕ
НАДЗОРЕН ОДБОР**

Претседател

Александар Спасовски

Членови:

1. Звонко Трифунов

2. Дејан Левески

3. Филип Чадиловски,
независен член



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

**за работата на одделението за внатрешна ревизија
за периодот 01.01. - 31.12.2017 година**

Доставено до:
- Надзорен Одбор
- Управен Одбор

Февруари 2018 година

СОДРЖИНА

I.	Поставеност и усогласеност на внатрешната ревизија со законската регулатива	3
I.I.	Дефиниција и мисија на внатрешната ревизија	3
II.	Опис на извршени ревизорски прегледи во 2017 година	4
III.	Вонредни ревизорски прегледи	5
IV.	Оценка на адекватноста и ефикасноста на системот на внатрешни контроли	5
V.	Статус на имплементација на издадени препораки од ревизорски прегледи во 2017 година	6
VI.	Наоди и препораки на одделението за внатрешна ревизија	6
VII.	Оценка на реализација на поставените цели со Годишниот план за работа на одделението за внатрешната ревизија во 2017 година	8
VIII.	Дополнителни активности на внатрешната ревизија	9

I. Поставеност и усогласеност на внатрешната ревизија со законската регулатива

Организациската поставеност, правата и одговорностите на внатрешната ревизија се одредени од страна на Надзорниот Одбор на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје во согласност со член 415 - а од Законот за трговските друштва (Сл.весник на Р.М бр. 28/2004; 84/2005; 71/2006; 25/2007; 87/2008; 17/2009; 23/2009; 42/2010; 48/2010; 8/2011; 21/2011; 24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 120/2013; 187/2013; 38/2014;41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015; 6/2016; 30/2016 и 61/2016 година) и Меѓународните стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија (Сл.весник на Р.М бр.113/2014 година), а дефинирани се во Статутот, Повелбата за внатрешна ревизија и Правилникот за начинот на вршење на внатрешната ревизија во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје.

Годишниот извештај за работата на одделението за внатрешна ревизија е изработен согласно член 415 - в од Законот за трговските друштва (Сл.весник на Р.М бр. 28/2004; 84/2005; 71/2006; 25/2007; 87/2008; 17/2009; 23/2009; 42/2010; 48/2010; 8/2011; 21/2011; 24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 120/2013; 187/2013; 38/2014; 41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015; 6/2016; 30/2016 и 61/2016 година).

Извештајот ќе се достави на разгледување до Надзорниот и Управниот Одбор на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје.

I.1. Дефиниција и мисија на внатрешната ревизија

Внатрешната ревизија е независна и објективна активност на уверување и советување, дизајнирана да додаде вредност и да го подобри работењето на Друштвото. Внатрешната ревизија му помага на Друштвото да ги оствари своите цели, преку користење на систематски, дисциплиниран пристап за проценка и подобрување на ефективността на управувањето со ризиците, контролите и процесите на раководење.

Кредителитетот и вредноста на внатрешната ревизија се зголемува кога внатрешните ревизори се проактивни и нивните проценки нудат нови увидувања и го земаат предвид нивното влијание во иднина.

II. Опис на извршени ревизорски прегледи во 2017 година

Ревизорските прегледи во 2017 година беа извршени согласно Годишниот план за работа, одобрен од Надзорниот Одбор на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје со Одлука бр.0203 - 4/3 од 02.03.2017 година.

Во 2017 година беа спроведени шест (6) редовни ревизорски прегледи во следните организациони единици:

Табеларен преглед на редовни ревизорски прегледи извршени во 2017 година:

Р.б.	Назив на ревизија	Организациона единица	Период на извршување	Бр. на препораки
1	2	3	4	5
1.	Процес на изработка на цени на нафтени деривати во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје	Дирекција за набавка	03.08.2016 - 14.11.2016 година	3
2.	Политика на вложување за одржување и развој во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје	Дирекција за развој и инвестиции	16.11.2016 - 31.03.2017 година	3
3.	Управување со готовина во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје	Дирекција за малопродажба, Неенергетски и комерцијални дејности, Дирекција за ИТ и Дирекција за финансии	01.03.2017 - 17.05.2017 година	7
4.	Управување со трошоци - дневници во Дирекција за Одржување	Дирекција за одржување	12.04.2017 - 13.06.2017 година	7

5.	Управување со картички во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје (Верна, Верна+, Верна Classic и идентификациони картички)	Дирекција за големопродажба, Сектор за маркетинг и развој и Дирекција за ИТ	08.08.2017 - 30.10.2017 година	6
6.	Канцелариско и архивско работење во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје	Дирекција за правни работи	04.10.2017 - 23.11.2017 година	6

III. Вонредни ревизорски прегледи

Одделението за внатрешна ревизија во текот на 2017 година не спроведе вонредни ревизорски прегледи.

IV. Оценка на адекватноста и ефикасноста на системот на внатрешни контроли

Системот на внатрешни контроли претставува континуиран процес кој се спроведува на сите нивоа во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје и истиот е дизајниран да обезбеди сигурност за постигнување на целите на Друштвото, односно квалитетно, сигурно и економично снабдување на македонскиот пазар со нафтени деривати, гас и био горива, најдобри услуги за своите купувачи, квалитетни производи, добар стандард за своите вработени, доверба кај добавувачите и зачувување на животната средина и развој на економијата во Р. Македонија.

Внатрешните контроли во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје се во форма на воспоставени политики, процедури, правила, софтвери и програми, делегирање на овластувања, организација и истите подразбираат идентификување, континуирано следење и управување со ризици.

Внатрешната ревизија оценува дека системот на внатрешни контроли има адекватна примена во однос на целите на Друштвото, потенцирајќи дека целосната и навремена имплементација на издадените препораки од спроведените ревизорски извештаи во 2017 година ќе допринесе за намалување на можноста од грешки и ќе овозможи навремена детекција и елиминирање на истите.

Општо мислење

При издавање на општо мислење за спроведените ревизорски прегледи во 2017 година, внатрешните ревизори се придржуваат кон основните принципи за професионално извршување на внатрешната ревизија и тоа: интегритет, компетентност, должно професионално внимание и усогласеност со мисијата, целта и визијата на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје.

Издаденото мислење на внатрешната ревизија се базира на исполнување на критериуми во однос на усогласеност со законска регулатива, интерни акти, ефикасност на системите на внатрешна контрола, комплетност и точност на документација, рационално користење на средствата и намалување на ризикот од загуба во работењето.

Врз основа на користените ревизорски техники произлегоа одредени препораки, презентирани во прилог на овој извештај, кои се однесуваат во најголема мера на зајакнување на општите и апликативните контроли во рамки на постоечките интерни политики и нивно ажурирање, соодветна сегрегација на должности и изнаоѓање нови технички решенија се со цел зголемување на ефикасноста и ефективноста, како и надградување на работните процеси и тоа во делот на управување со цени на нафтени деривати, инвестиции, готовина, трошоци - дневници, картички и канцелариско и архивско работење во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје.

Издадените препораки на одделението за внатрешна ревизија се во насока на исполнување на организационите цели и додавање вредност на целокупното работење на Друштвото.

V. Статус на имплементација на издадени препораки од ревизорски прегледи во 2017 година

Внатрешните ревизори континуирано ја следеа имплементацијата на издадените препораки од спроведените ревизорски прегледи во 2017 година и испратија дописи до ревидираните субјекти се со цел да се оцени статусот на нивна имплементација. Како резултат на реализација на издадените препораките внатрешната ревизија оценува дека раководните лица преземаат адекватни мерки за имплементирање на препораките и истите генерално се реализираат во рамки на дадените рокови.

VI. Наоди и препораки на одделението за внатрешна ревизија


Одделението за внатрешна ревизија врз основа на наодите од спроведените ревизии издаде вкупно 32 препораки за подобрување на работењето во организационите единици прикажани во табеларниот преглед.

Табеларен преглед на статус на наоди/препораки од спроведени ревизорски прегледи во 2017 година по организациони единици:

Реден број	Организациона единица	Имплементирани	Неимплементирани	Пролонгирани ¹	Недоспеани
1	Дирекција за малопродажба	2	/	/	/
2	Дирекција за ИТ	2	/	/	3
3	Неенергетски комерцијални дејности – Центар DELL и Хонда Центар	2	/	/	/
4	Дирекција за финансии	2	/	/	/
5	Дирекција за одржување	5	/	2	/
6	Дирекција за правни работи	4	/	/	2
7	Дирекција за набавка – Сектор за набавка на енергенси	/	/	3	/
8	Дирекција за инвестиции и развој	/	/	/	3
9	Дирекција за големопродажба	/	/	/	1
10	Сектор за маркетинг и развој	/	/	/	1
	Вкупно	17	/	5	10

¹ Одделението за внатрешна ревизија достави дописи до директорот на Дирекција за одржување и раководителот на Сектор за набавка на енергенси, за добивање информација за статусот на имплементација на издадени препораки од спроведените ревизии, од истите доби информација дека препораките се пролонгирани од објективни причини и за истото приложи документирано образложение, за кое внатрешната ревизија го прифати во целост.

Статус на препораки за 2017 година изразени во проценти



VII. Оценка на реализација на поставените цели со Годишниот план за работа на одделението за внатрешна ревизија во 2017 година

VII.I. Реализирани редовни ревизорски прегледи

Одделението за внатрешна ревизија го реализираше во целост предвиденото со Годишниот план за работа на одделението за внатрешна ревизија во 2017 година, односно до Надзорниот Одбор на Друштвото и ревидираните субјекти предадени се два Конечни извештаи од спроведените ревизорски прегледи со наслов „Управување со трошоци - дневници во Дирекција за Одржување“ и „Управување со картички во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје (Верна, Верна+, Верна Classic и идентификациони картички)“ и предаден е еден Нацрт извештај за ревизорски преглед со назив „Канцелариско и архивско работење во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје“.

VII.II. Полугодишен извештај за работата на одделението за внатрешна ревизија за периодот 01.01. - 30.06.2017 година

Одделението за внатрешна ревизија согласно законските обврски и интерните акти изработи Полугодишен извештај за работата на одделението за внатрешна ревизија за периодот 01.01. - 30.06.2017 година со архивски бр.0302 - 5783/1 од 14.08.2017 година и го достави на разгледување до Надзорен Одбор и Управен Одбор на Друштвото.

VII.III. Оценка на планираното време за контрола и евентуално отстапување

Одделението за внатрешна ревизија успешно ги реализираше сите редовни ревизорски прегледи предвидени со Годишниот план за работа на одделението за внатрешна ревизија за 2017 година.

Во текот на 2017 година исто така беа поднесени три (3) Конечни извештаи за ревизорски прегледи предвидени со Годишниот план за работа на одделението за 2016 година и тоа: „Процес на изработка на цени на нафтени деривати во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје“, „Политика на вложување за одржување и развој во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје“ и „Управување со готовина во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје“.

VIII. Дополнителни активности на внатрешната ревизија

Одделението за внатрешна ревизија во насока на исполнување на своите обврски пропишани со Меѓународните стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија и Правилникот за начинот на вршење на внатрешната ревизија изработи Програма за квалитет и подобрување на одделението за внатрешна ревизија се со цел постигнување на повисоко ниво на усогласеност со принципите и стандардите за внатрешна ревизија .

Во 2017 година внатрешните ревизори присуствуваа на обуки на тема „Процес на набавка, деловни ризици и контрола“ и „Внатрешна ревизија базирана на проценка на ризик“ организирани во рамки на Здружението на Внатрешни Ревизори на Р.Македонија.

**ОДДЕЛЕНИЕ
ЗА
ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
Шеф,**

Марјан Ивановски



„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXII СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
9.6.2018 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 38 и 65 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXII. седница, одржана на 9.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2017 година

Член 1

Писмениот извештај на Надзорниот одбор за резултатите од контролата во кој ги соопштува:

1. Начинот на кој извршил контрола над управувањето и раководењето со Друштвото за 2017 година;
2. Обемот на контролата над управувањето и раководењето со Друштвото за 2017 година и
3. Резултатите од испитувањата извршени од ревизорите на годишните сметки за 2017 година.

СЕ УСВОЈУВА.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXII СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
9.6.2018 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXII. седница, одржана на 9.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2017 година

Член 1

Се одобрува работата и водењето на работењето на Друштвото во 2017 година на членовите на Управниот одбор на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, поименично и поединечно овде наведени :

1.	Јосифовски	Андреја	- претседател
2.	Лекиќ	Саша	- член
3.	Трповски	Јован	- член
4.	Доневски	Зоран	- член
5.	Забазноска	Мери	- член
6.	Јосифовска Спасовска	Марија	- член
7.	Георгиевски	Љупчо	- член
8.	Бошковски	Сашо	- член

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXII СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
9.6.2018 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXII. седница, одржана на 9.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2017 година

Член 1

Се одобрува работата во 2017 година на членовите на Надзорниот одбор на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, поименично и поединечно овде наведени :

- | | | | |
|-----------|------------|------------|------------------|
| 1. | Спасовски | Александар | - претседател |
| 2. | Трифунув | Звонко | - член |
| 3. | Левески | Дејан | - член |
| 4. | Чадиковски | Филип | - независен член |

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXII СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
9.6.2018 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXII. седница, одржана на 9.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулирана добивка на Друштвото

Член 1

Износот од 40.000.000 денари, што со Одлука на Собранието бр.0202–29/2-1 од 10.06.2017 година, се распоредени во дел за посебни резерви за стекнување сопствени акции со откуп, се враќа во акумулирана добивка поради нивното неискористување.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

Врз основа на членовите 384 и 483 од Законот за трговските друштва и членовите 38 и 105 од Статутот на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје, Собранието на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје на XXII седница, одржана на 10.6.2017 година, донесе

О Д Л У К А

за распоредување на добивката по Годишна сметка на Друштвото за 2017 година

Член 1

Тековната добивка за 2017 година во износ од 301.805.659 денари и **акумулираната добивка** во износ од 40.000.000 денари, односно **добивка** во вкупен износ од **341.805.659 денари** се распоредува на:

1. Дел за задолжителна општа резерва	15.090.283 ден.
2. Дел за исплата на дивиденда	108.000.000 ден.
3. Дел за посебни резерви за стекнување сопствени акции со откуп	170.465.376 ден.
4. Дел за исплата на членовите на Управниот одбор	9.000.000 ден.
5. Дел за исплата на раководните лица	2.250.000 ден.
6. Дел за исплата на вработените	37.000.000 ден.

Се овластува Надзорниот одбор на Друштвото да ги утврди критериумите и поединечните износи за исплата на делот од добивката наменет за членовите на Управниот одбор.

Се овластува Управниот одбор на Друштвото да ги утврди критериумите и поединечните износи за исплата на делот од добивката наменет за раководните лица и вработените.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXII СОБРАНИЕ
Бр. 0202–
9.6.2018 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 487 и 490 од Законот за трговските друштва и членот 108 од Статутот на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје, Собранието на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје на XXII седница, одржана на 9.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2017 година (Дивиденден календар)

Член 1

На акционерите на МАКПЕТРОЛ АД - Скопје се одобрува плаќање на дивиденда во бруто износ во висина од **108.000.000** денари.
Дивидендата ќе биде исплатена во пари.

Член 2

За **датум на пресек** на акционерската книга според која се определува листа на акционери кои имаат право на исплата на дивиденда се утврдува **10.7.2018** година.

Член 3

За **последен ден** на тргување со право на дивиденда се утврдува **6.7.2018** година.

Член 4

За **прв ден** на тргување без право на дивиденда се утврдува **9.7.2018** година.

Член 5

Исплата на дивидендата ќе се изврши до **30.9.2018** година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXII СОБРАНИЕ
Бр. 0202–
9.6.2018 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членот 333 од Законот за трговските друштва и членот 19 од Статутот на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје, Собранието на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје на XXII седница, одржана на 9.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

за стекнување сопствени акции со откуп

Член 1

Од распоредените средства за посебни резерви за купување на сопствени акции, во износ од 170.465.376 денари, се одобрува купување сопствени акции до висина од една десетина од основната главнина на Друштвото, по најниска вредност за една акција од 15.000 денари, а по највисока вредност за една акција од 60.000 денари.

Член 2

Купувањето на сопствените акции ќе се изврши на начин кој ќе биде во согласност со законските прописи, во корист на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје во рок од 12 месеци од денот на донесувањето на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXII СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
9.6.2018 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 479 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „ Макпетрол” А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол” А.Д. – Скопје на XXII.седница, одржана на 9.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2018 година

Член 1

За ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2018 година се именува ревизорската куќа **Grant Thornton** од Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

ДО
НАДЗОРЕН ОДБОР НА
„МАКПЕТРОЛ“ А.Д.-СКОПЈЕ

ПРЕДМЕТ: Известување


Врз основа на членот 459 од Законот за трговските друштва, ние членовите на Управниот одбор на „Макпетрол“, А.Д.-Скопје:

1. Андреја Јосифовски, Претседател
2. Саша Лекиќ, член
3. Јован Трповски, член
4. Зоран Донеvски, член
5. Сашо Бошковски, член
6. Љупчо Георгиеvски, член
7. Мери Забазноска, член
8. Марија Јосифовска Спасовска, член

го **ИЗВЕСТУВАМЕ** Надзорниот одбор на „Макпетрол“ А.Д.-Скопје, дека секој од нас поединечно и сите заедно сме заинтересирана страна во зделката, согласно членот 457 од Законот за трговските друштва и имаме интерес истата да се договори/склучи со ОИЛКО КДА-Скопје. Ова од причина што Андреја Јосифовски и Саша Лекиќ се комплементари, Јован Трповски е командитор и член на Надзорниот одбор, Марија Јосифовска Спасовска има интерес да се склучи зделката, а сите останати членови се командитори во Друштвото ОИЛКО КДА-Скопје.

Подносителите на Известувањето:

1. Андреја Јосифовски, Претседател
2. Саша Лекиќ, член
3. Јован Трповски, член
4. Зоран Донеvски, член
5. Сашо Бошковски, член
6. Љупчо Георгиеvски, член
7. Мери Забазноска, член
8. Марија Јосифовска Спасовска, член



**ДО
СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА
„МАКПЕТРОЛ“ А.Д.-СКОПЈЕ**

ПРЕДМЕТ: Известување


Врз основа на членовите 457 и 459, а во врска со членот 349 од Законот за трговските друштва, ние членовите на Надзорниот одбор на „Макпетрол,, А.Д.-Скопје:

1. Александар Спасовски, претседател
2. Звонко Трифунов, член
3. Филип Чадиковски, независен член

го **ИЗВЕСТУВАМЕ** Собранието на „Макпетрол“ А.Д.-Скопје дека секој од нас поединечно сме заинтересирана страна во зделката, согласно членот 457 од Законот за трговските друштва и имаме интерес да се склучи зделка за деловна соработка со ОИЛКО КДА Скопје.

Подносители на Известувањето:

1. Александар Спасовски, претседател
2. Звонко Трифунов, член
3. Филип Чадиковски, независен член





Друштво за ревизија БЕНД РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ ДОО		"МАК ПЕТРОЛ" Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати СКОПЈЕ	
Бр. <u>08-145/2</u> <u>05.04.2018</u> год. ТЕТОВО		Примено: <u>05.04.2018</u>	
Обр. Едини-	Бр.:	Прилог:	Вредност:
<u>0504</u>	<u>2756/2</u>		
Архивски знак: _____			
Рок на чување: _____ год.			
_____ 200_ год. Потпис, _____			

ИЗВЕШТАЈ

ЗА

**АНГАЖМАН ЗА УВЕРУВАЊЕ ВО ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ
НА ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА
НА "МАКПЕТРОЛ" АД Скопје**

Април 2018



СОДРЖИНА

Опис	Страна
Изјава од овластениот ревизор	3
1. Извештај на независниот ревизор за разумно уверување	4
1.1. Идентификување и опис на информациите за предметната материја - Предмет на зделката со заинтересирана страна	4
1.2. Идентификување на критериумите според кои е оценета предметната материја	7
1.3. Методи на вреднување	8
1.4. Инхерентни ограничувања	10
1.5. Одговорност на менаџментот	10
1.6. Одговорност на ревизорот	11
1.7. Изјава дека ангажманот е усогласен со МСАУ 3000	11
1.8. Резиме на извршената работа – Извршени процедури и извори кои се користени за утврдување на релевантните податоци кои се предмет на анализа	12
1.9. Изјава за независност и компетентност	13
1.10. Специфични ограничувања кои влијаат на заклучокот	13
1.11. Суштински прашања утврдени од наша страна	13
1.12. Фактори на ризик	14
2. Заклучок	15
Прилози:	
- Предлог Одлука за одобрување на деловна соработка (зделка) со ОИЛКО КДА - Скопје	
- Критериумите и методите на вреднување при дефинирање на зделката од одговорната страна	



ИЗЈАВА ОД ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР

Јас Апостоловски Душко Овластен ревизор вработен во Бенд Ревизија и Консалтинг ДОО Тетово, под полна (материјална, морална и кривична) одговорност изјавувам дека немам конфликт на интереси со “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје и дека во последните три години не сум давал консултантски услуги на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје во смисла на Правилникот за подетално пропишување на условите и потребната документација за исполнување на условите за овластен ревизор кој дава мислење во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна.

Изјавил:

Тетово 05,04,2018

Овластен ревизор: Душко Апостоловски



ИЗВЕШТАЈ ЗА АНГАЖМАН ЗА РАЗУМНО УВЕРУВАЊЕ ВО ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

До

**Собранието на акционери на
“МАКПЕТРОЛ” АД Скопје**

1. Извештај на независниот ревизор за разумно уверување

Ние бевме ангажирани од “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје за да извршиме Ангажман за разумно уверување и да издадеме заклучок во врска со Предлог Одлуката за одобрување на деловна соработка (зделка) со ОИЛКО КДА - Скопје (во понатамошниот текст: зделка со заинтересирана страна) за Годишното Собрание на акционери за 2018 година за одобрување на зделка со заинтересирана страна.

1.1. Идентификување и опис на информациите за предметната материја - Предмет на Зделка со заинтересирана страна

“МАКПЕТРОЛ” АД Скопје остварува деловна соработка со “ОИЛКО” КДА Скопје при што “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје ќе користи услуги за транспорт во вредност од околу 353,340,000,00 денари, закуп на транспортни средства (вагон цистерни, цистерна и полуприколки ADRT PED SHMITZ CARGOBULL за транспортирање на батерии со боци за компримиран природен гас) во вредност од околу 30.000.000,00 денари, закуп на деловен простор во вредност од околу 300.000,00 денари и купување на други стоки и услуги во вредност од околу 5.000.000,00 денари или вкупно 388,640,000,00 денари.

“ОИЛКО” КДА Скопје се јавува како купувач на нафтени деривати во износ од 90.000.000,00 денари, други стоки и услуги и тоа, резервни делови и потрошен материјал во вредност од околу 15.000.000,00 денари, услуги преку верна картичка во вредност од околу 5.000.000,00 денари и останати стоки и услуги во вредност од околу 18.000.000,00 денари или вкупна вредност од 128.000.000,00 денари.
Вкупна вредност на зделката изнесува 516,640,000,00 денари.

Според содржината оваа Зделка со заинтересирана страна според член 460а точка (1) од Законот за трговски друштва претставува кумулативна вредност на меѓусебно поврзани зделки, но според последните ревидирани годишни финансиски извештаи **претставува 6.63% од вредноста на активата на друштвото значи не надминува 10% од активата.**

- Забелешка: според ревидираните ФИ на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје износот на активата по ФИ за 2017 година изнесува 7,798,322,811,00 денари

Овој ангажман врз основа на претходното претставува Договорна ревизија согласно член 4 точка 3 од Законот за ревизија “Службен весник на РМ” бр.158/10,135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15 и 23/16) каде што е наведено: **“Договорна ревизија”** е незадолжително испитување, постапки, проверки и уверувања на годишната сметка, финансиските извештаи, консолидираната годишна сметка и на други финансиски информации, кои се вршат врз основа на договор во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC и други релевантни објави на IFAC прифатени и објавени во Република Македонија со цел да се изрази мислење, заклучок или уверување во врска со нивната вистинитост и непристрасност и нивната усогласеност со прифатената и друга рамка за финансиско известување.



Временската точка за која се однесува оценката или мерењето на зделката е со датумот на Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна, а временскиот период на кој се однесува зделката е период од една година.

Според содржината оваа зделка претставува кумулативна вредност на меѓусебно поврзани идни зделки. Конкретната зделка со заинтересирана страна која е предмет на одобрување содржи перспективни финансиски информации предвидени со Планот на Друштвото.

Табеларниот преглед на зделката е во продолжение:

Опис на Зделката со заинтересирана страна :

– Висина на трансакции

I „МАКПЕТРОЛ“ АД како купувач на стоки и услуги	Вредност 2018	%
1. Транспортни услуги	353,340,000	68.39%
1.1. Превоз на бензини и дизели	218,107,784	42.22%
1.2. Превоз на авио гориво	13,138,044	2.54%
1.3. Превоз на мазут	10,405,000	2.01%
1.4. Превоз на битумен	-	0.00%
1.5. Превоз на Автоплин и ТНГ	73,508,200	14.23%
1.6. Превоз на Плински Боци	15,196,500	2.94%
1.7. Превоз на Био дизел	158,732	0.03%
1.8. Масла и мазива	3,645,720	0.71%
1.9. Антифриз и кристал кар	5,380,020	1.04%
1.10. Останато	13,800,000	2.67%
2. Закуп на деловен простор	300,000	0.06%
3. Закуп на транспортни средства	30,000,000	5.81%
4. Останати стоки и услуги	5,000,000	0.97%
Вкупно	388,640,000	75.22%
% од активата	4.98%	
II. МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки		
5. Гориво за возила	90,000,000.00	17.42%
6. Резервни делови и потрошен материјал	15,000,000.00	2.90%
7. Услуги преку Верна картички	5,000,000.00	0.97%
8. Останати стоки и услуги	18,000,000.00	3.48%
Вкупно	128,000,000	24.78%
% од активата	1.64%	
СЕ ВКУПНО	516,640,000	100.00%
Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2017	7,798,322,811.00	
Вкупен % од активата	6.63%	

Во споредбениот преглед во продолжение се дадени остварените зделки помеѓу двете друштва во периодот 2013 до 2017 година на годишно ниво како и планирани и остварени зделки по години, идентификуваните промени и нивниот процент во однос на активата на друштвото според ревидираните финансиски извештаи за претходните години.

Остварените зделки помеѓу двете друштва во периодот 2013 до 2017 година на годишно ниво, идентификуваните промени, како и планирани и остварени зделки по години и нивниот процент во однос на активата на друштвото според ревидираните финансиски извештаи за претходната година се во продолжение.



I „МАКПЕТРОЛ“ АД како купувач на стоки и услуги	Остварено во 2013 година	Остварено во 2014 година	Остварено во 2015 година	Остварено во 2016 година	Остварено во 2017 година
Транспортни услуги	342,382,409	316227503	310757074	273877633	260298616
Закуп на деловен простор	236,344	237338	258742	258716	258742
Закуп на транспортни средства	20,963,210	23883723	22920709	23986193	26023737
Останати стоки и услуги					
Вкупно	363,581,963	340,348,564	333,936,525	298,122,542	286,581,095
II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги	Остварено во 2013 година	Остварено во 2014 година	Остварено во 2015 година	Остварено во 2016 година	Остварено во 2017 година
Гориво за возила	68,049,265	68,446,583	73,215,137	69,598,495	73,907,858
Резервни делови и потрошен материјал	4,174,019	6,784,442	11,283,788	9,294,531	10,677,167
Услуги преку Верна картички	3,286,662	3,341,656	3,012,229	2,587,929	2,735,728
Останати стоки и услуги	2,995,846	3,336,927	9,854,016	11,327,166	14,692,291
Вкупно	78,505,792	81,909,608	97,365,170	92,808,121	102,013,044
КУМУЛАТИВНА ВРЕДНОСТ НА ЗДЕЛКАТА	442,087,755	422,258,172	431,301,695	390,930,663	388,594,139
ИМОТ (АКТИВА)	8,950,303,000	8,158,777,533	7,430,008,000	7,511,106,000	7,798,322,811
% НА ЗДЕЛКА ВО ОДНОС НА ИМОТ	4.94%	5.18%	5.80%	5.20%	4.98%
КУМУЛАТИВНА ВРЕДНОСТ НА ЗДЕЛКА ПО ОДЛУКА	572,250,000	483,250,000	485,109,000	551,207,100	488,878,870
% НА ЗДЕЛКА РЕАЛИЗИРАНО ПЛАНИРАНО	77.25%	87.38%	88.91%	70.92%	79.49%
% НА ЗДЕЛКА ПО ОДЛУКА	6.39%	5.92%	6.53%	7.34%	6.27%
I „МАКПЕТРОЛ“ АД како купувач на стоки и услуги	Остварено во 2013 година	Остварено во 2014 година	Остварено во 2015 година	Остварено во 2016 година	Остварено во 2017 година
Вкупен приход	21,178,817,871	20,516,655,186	18,563,353,000	16,561,127,000	18,810,647,394
% на учество во вкупен приход	1.72%	1.66%	1.80%	1.80%	1.52%
Вкупни расходи	21,382,016,871	20,622,821,403	18,531,252,000	16,150,428,000	18,481,694,106
% на учество во вкупни расходи	1.70%	1.65%	1.80%	1.85%	1.55%
II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги	Остварено во 2013 година	Остварено во 2014 година	Остварено во 2015 година	Остварено во 2016 година	Остварено во 2017 година
% на учество во вкупен приход	0.37%	0.40%	0.52%	0.56%	0.54%
% на учество во вкупни расходи	0.37%	0.40%	0.53%	0.57%	0.55%
% на учество на вкупната зделка во вкупен приход	2.08%	2.06%	2.32%	2.37%	2.08%
% на учество на вкупната зделка во вкупни расходи	2.07%	2.05%	2.33%	2.42%	2.10%



Нефинансиските информации како што е техничката опременост на возилата особено во делот на мерните инструменти, изградениот систем за сведување на минимум на разликите при прием, потоа системот за централизирано следење на сите функции на возила и полуприколки каде што се сместени дериватите, се предмет на поголеми инхерентни ограничувања отколку финансиските информации, даваат повеќе квалитативни карактеристики на оваа постапка и методите за утврдување на вредноста на зделката.

1.2. Идентификација на критериумите според која е оценета предметната материја:

– Висина на трансакции

I „МАКПЕТРОЛ“ АД како купувач на стоки и услуги	Вредност 2018	%	Критериум
1. Транспортни услуги	353,340,000	68.39%	
1.1. Превоз на бензини и дизели	218,107,784	42.22%	Не повисоко од максимално утврдената од страна на регулаторна комисија за енергетика
1.2. Превоз на авио гориво	13,138,044	2.54%	Не повисоко од максимално утврдената од страна на регулаторна комисија за енергетика
1.3. Превоз на мазут	10,405,000	2.01%	Според утврдени тарифници и склучен договор со краен потрошувач
1.4. Превоз на битумен	-	0.00%	Според утврдени тарифници и склучен договор со краен потрошувач
1.5. Превоз на Автоплин и ТНГ	73,508,200	14.23%	Според утврдени тарифници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад
1.6. Превоз на Плински Боци	15,196,500	2.94%	Според утврдени тарифници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад
1.7. Превоз на Био дизел	158,732	0.03%	Оваа услуга за превоз се јавува доколку Макпетрол врши продажба на био гориво (ФАМЕ) франко купувач и е составен дел на продажната цена.
1.8. Масла и мазива	3,645,720	0.71%	Според утврдени тарифници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад
1.9. Антифриз и кристал кар	5,380,020	1.04%	Според утврдени тарифници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад
1.10. Останато	13,800,000	2.67%	Според утврдени тарифници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад
2. Закуп на деловен простор	300,000	0.06%	Според слични цени на закуп
3. Закуп на транспортни средства	30,000,000	5.81%	Не повисоко од дадена понуда од австриски оператор и квалитативни карактеристики
4. Останати стоки и услуги	5,000,000	0.97%	Според утврдени тарифници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад
Вкупно	388,640,000	75.22%	
% од активата	4.98%		
II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и корисник на услуги			
			Критериум
5. Гориво за возила	90,000,000	17.42%	Не повисоко од максимално утврдената од страна на регулаторна комисија за енергетика
6. Резервни делови и потрошен материјал	15,000,000	2.90%	Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени
7. Услуги преку Верна картички	5,000,000	0.97%	Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени
8. Останати стоки и услуги	18,000,000	3.48%	Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени
Вкупно	128,000,000	24.78%	
% од активата	1.64%		
СЕ ВКУПНО	516,640,000	100.00%	
Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2017,	7,798,322,811		
% од активата	6.63%		



Процентуално учество на критериумите и карактеристиките во утврдената вредност на зделката:

2018

КРИТЕРИУМ -УЧЕСТВО	%	Извор
Не повисоко од максимално утврдената од страна на регулаторна комисија за енергетика	63.15%	Службен весник на РМ
Според утврдени тарифници и склучен договор со краен потрошувач	2.01%	Договори со крајни купувачи
Регулирани цени	65.16%	
Според утврдени тарифници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад	14.23%	Договор и тарифници со важност во 2017 и 2018 година и Податоци од МАКАМ ТРАНС
Според утврдени тарифници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад	7.39%	-“- “
Според слични цени на закуп	0.06%	Пазар 3
Не повисоко од дадена понуда од австриски оператор и квалитативни карактеристики.	5.81%	Понуда на оператор
Пазарни цени - надворешни докази	27.48%	
Надворешни докази	92.64%	
4. Останати стоки и услуги	3.48%	Договор и тарифници со важност во 2017 и 2018 година и изедначеност со други купувачи
6. Резервни делови и потрошен материјал -	2.90%	. Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени и изедначеност со други купувачи
8. Останати стоки и услуги - Според утврдени тарифници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад	0.97%	. Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени и изедначеност со други купувачи, и Податоци од МАКАМ ТРАНС
Останато по пазарни цени	7.36%	
СЕ ВКУПНО	100.00%	

Критериумите и карактеристиките се однесуваат само на елементите на деловите од оваа зделка и корисниците за кој е наменет извештајот.

Критериумите се дискутирани на состанок со малцински акционери на 23,03,2018 година

1.3. Во Предлог Одлуката на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје се користени анализи и извори на информации и се употребени следните методи на вреднување:

- 1) - Метода на вреднување на трошоци плус согласно со Тарифни таблица како составен дел на Деловната соработка . Со ваквиот пристап е добиена вредност од 516.640.000,00 денари во 2018 година.
- 2) - Метода на вреднување – Пакет и блок цени според типови на транспорт според релација и тоа едномерна (полно во еден правец, а празно на враќање); Радијална релација – со кружно опслужување на повеќе пунктови и Циклична релација- која се состои од една главна и повеќе помошни прстенести релации. Со ваквиот пристап е добиена вредност од 516.635.788,00 денари.
- 3) - Метода на вреднување на % на учество на транспортни трошоци во однос на остварен вкупен приход и остварени расходи во изминатиот период применет на планираните износи во 2017 година. Со ваквиот пристап е добиена вредност од 532.833.572,00 денари.



4) - Метода на вреднување според просечни цени во однос на планирани количини во 2017 година Со ваквиот пристап е добиена вредност од 524.612.179,00 денари.

5) Врз основа на користените методи на вреднување добиената вредност за предвидените количини се движи помеѓу од 516.635.788,00 денари и 532.833.572,00 денари.

6) Сите 4 употребени методи се значајни и релевантни, но заради можната флукуација на цената на нафтните деривати крајниот износ на зделката е утврден согласно со точка 7 во продолжение.

7) За определување на крајниот износ е користен критериумот за утврдување на вредноста врз основа на Регулирани и споредливи пазарни цени со други купувачи според планираните количини за транспорт на нафтени деривати и природен гас во делот на транспорт, најсоодветен понудувач од аспект на закуп на вагон цистерни и возила за транспорт на природен гас кога "МАКПЕТРОЛ" АД Скопје се наоѓа во улога на купувач и Регулирани и споредливи пазарни цени според калкулација на Макпетрол АД во услови кога "МАКПЕТРОЛ" АД Скопје се наоѓа во улога на продавач. Со ваквиот пристап вредностите на зделката се следни :

Опис на Зделката со заинтересирана страна :

– Висина на трансакции

I „МАКПЕТРОЛ" АД како купувач на стоки и услуги	Вредност 2018	%
1. Транспортни услуги	353,340,000	68.39%
1.1. Превоз на бензини и дизели	218,107,784	42.22%
1.2. Превоз на авио гориво	13,138,044	2.54%
1.3. Превоз на мазут	10,405,000	2.01%
1.4. Превоз на битумен	-	0.00%
1.5. Превоз на Автоплин и ТНГ	73,508,200	14.23%
1.6. Превоз на Плински Боци	15,196,500	2.94%
1.7. Превоз на Био дизел	158,732	0.03%
1.8. Масла и мазива	3,645,720	0.71%
1.9. Антифриз и кристал кар	5,380,020	1.04%
1.10. Останато	13,800,000	2.67%
2. Закуп на деловен простор	300,000	0.06%
3. Закуп на транспортни средства	30,000,000	5.81%
4. Останати стоки и услуги	5,000,000	0.97%
Вкупно	388,640,000	75.22%
% од активата	4.98%	
II. МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки		
5. Гориво за возила	90,000,000.00	17.42%
6. Резервни делови и потрошен материјал	15,000,000.00	2.90%
7. Услуги преку Верна картички	5,000,000.00	0.97%
8. Останати стоки и услуги	18,000,000.00	3.48%
Вкупно	128,000,000	24.78%
% од активата	1.64%	
СЕ ВКУПНО	516,640,000	100.00%
Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2017	7,798,322,811.00	
Вкупен % од активата	6.63%	

Критериумите и методите на вреднување при дефинирање на зделката се во прилог на овој извештај.



1.4. Инхерентни ограничувања - ограничувања кои постојат заради неможност да се влијае и контролира вкупниот деловен амбиент, технички карактеристики и опременост на возила, ефективност на интерните контроли и слично.

- Отсутноста на перфектен пазар, воспоставена пракса за споредба за различни, но прифатливи техники за мерење може да резултира со материјално различно вреднување и може да влијае на споредливоста.
- Според содржината оваа зделка претставува кумулативна вредност на меѓусебно поврзани идни зделки. Конкретната зделка со заинтересирана страна која е предмет на одобрување содржи перспективни финансиски информации предвидени со Планот на Друштвото. Заради ваквата состојба дури и да се случат настаните кои се предвидени со хипотетичките претпоставки во однос на предвидената зделка, сепак фактичките резултати веројатно ќе се разликуваат од проекцијата бидејќи други предвидени настани не се случуваат како што се очекува (флукуација на цената на дериватите и физички обем на транспорт).
- Флукуација на цената на дериватите во 2016, 2017 и на почетокот на 2018 година

1.5. Одговорност на менаџментот

Страните корисници на зделката со заинтересирана страна се обелоденети во Предлог одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна.

Заинтересираните страни во Зделката со заинтересирана страна се обелоденети во Заклучокот на Управниот одбор бр. 0202-5/6 и Известувањето на Членовите на Управниот Одбор бр. 0202-6/1 до Надзорниот Одбор од 09.03.2018 година како и Заклучокот на Надзорниот одбор бр. 0203-8/2 и Известувањето на членовите на Надзорниот одбор до Собранието бр. 0203-9/1 од 13.03.2018 врз основа Законот за Трговски Друштва.

Управниот Одбор на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје е одговорен за подготовка на Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна во согласност со критериумите на Законот за трговски друштва и Законот за хартии од вредност, а посебно дека :

- зделката со заинтересирана страна е во согласност со важечките прописи на земјата
- зделката со заинтересирана страна е фер односно вредноста на зделката е утврдена според пазарните услови во согласност со важечките прописи во земјата
- во зделката со заинтересирана страна не постои несразмерност во заемните давања на страните
- во зделката со заинтересирана страна не постојат некои други факти и околности кои би можеле да претставуваат основ за причинување на штета
- во досегашните финансиски извештаи на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје реално се прикажани врските и зделките со заинтересирани страни
- од согледаните ризик фактори при реализирање на предметната зделка со заинтересирана страна не постојат индикации од аспект на можна измама и манипулација

Одговорноста вклучува и селекција и примена на соодветните методи и критериуми за подготовка на предлогот за уверување и употреба на претпоставките и проценките на индивидуалната одржливост на заклучоците во рамки на дадените околности. Одговорноста вклучува и дизајнирање и имплементација на системи и процеси релевантни за подготовка на предлогот.



1.6. Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да спроведеме ангажман за разумно уверување со цел да дадеме заклучок врз основа на нашата работа врз основа на нашите постапки за тоа :

- дали зделката со заинтересирана страна е во согласност со важечките прописи во земјата,
- дали зделката со заинтересирана страна е фер односно дали вредноста на зделката е утврдена според пазарни услови,
- дали постои несразмерност во заемните давања на страните,
- дали постојат и некои други факти и околности кои би можеле да претставуваат основ за причинување на штета,
- дали во досегашните Финансиски Извештаи на друштвото реално се прикажани врските и зделките со заинтересирани страни,
- дали и какви ризик фактори постојат при реализирање на предметната зделка со заинтересирана страна, особено од можна измама и манипулација.
- да дадеме Препорака до малцинските акционери дали да ја подржат зделката со заинтересирана страна согласно со Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапката за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии хартии од вредност котираат на берза (Сл. Весник на РМ 182/2015)

Ние ја извршивме нашата работа во согласност со меѓународниот стандард за уверување 3000 врз основа на добиените податоци до 02,04,2018 година. Овој стандард бара од нас да ги исполниме етичките барања и да го планираме и извршиме ангажманот за разумно уверување врз основа на материјалните аспекти за да го изразиме нашиот заклучок за ангажманот за уверување за тоа дали зделката во сите материјални аспекти е во согласност со критериумите на Законот за трговски друштва и Законот за хартии од вредност како и да дадеме препорака до малцинските акционери дали да ја подржат зделката со заинтересирана страна.

Нашиот извештај е изготвен со цел да им помогне на акционерите на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје да ја оценат валидноста на Предлог Одлуката во однос на одобрување на зделка со заинтересирана страна врз основа на тврдењата на одговорната страна.

Овој Извештај вклучувајќи го и заклучокот, е подготвен за целите на усогласеност со рамката за трансакции со поврзани страни на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје. Ние не прифаќаме или превземаме одговорност кон никој друг освен кон акционерите на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје.

1.7. Изјава дека ангажманот е извршен согласно со МСАУ 3000

Овој извештај е изготвен во согласност со Меѓународниот стандард за уверување (МСАУ 3000), ангажмани за уверување кои не се ревизии или проверка на историски информации, кои се издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување, одредбите од членот 460-а став 2 а в.в. со став 3 од Законот за трговски друштва и Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии акции котираат на берза (Сл. Весник на РМ 67/2013) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапката за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии хартии од вредност котираат на берза (Сл. Весник на РМ 182/2015)



Овој извештај се однесува на изнесеното во Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна по однос на точка на дневниот ред од Годишното Собрание на акционери за 2018 година и не се однесува на работењето на Компанијата како целина.

1.8. Резиме на извршената работа - Извршени процедури и извори кои се користени за утврдување на релевантните податоци кои се предмет на анализа

Во согласност со рамката на нашиот ангажман при нашата работа покрај другото ги спроведовме следните процедури и ги користевме следните извори на податоци:

- Интервју на повисокиот менаџмент, одговорен за подготовка на предлог одлуката за издржаност на зделката со заинтересирана страна.
- Интервју на одговорните лица за одредени делови на предлог одлуката за издржаност на зделката со заинтересирана страна.
- Увид и анализа на декларираниите износи во Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна.
- Утврдување на процент на износот на зделката со заинтересирана страна согласно со член 460а точка (1) од Законот за трговски друштва во однос на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.
- Увид и утврдување во однос на тоа дали во досегашните Финансиски Извештаи на Друштвото реално се прикажани врските и зделките со заинтересирани страни.
- Преглед и анализа на склучени договори и тарифни табелици, помеѓу “Макпетрол” АД и “ОИЛКО” КДА кои се релевантни за зделката со заинтересирана страна која е предмет на одобрување.
- Утврдување на вредноста на зделката со заинтересирана страна според утврдените критериуми, по делови и целосно врз основа на тестирање според метода на примерок согласно со член 460а од Законот за трговски друштва, бидејќи станува збор за кумулативни вредности на меѓусебни поврзани зделки.
- Увид и анализа на добиените податоци од деловниот план на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје за 2018 година за вредноста на зделката со заинтересирана страна според Предлог одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна.
- Увид во постапка по Решение за јавен повик бр. 1421 од 16.02.2018 година за услуга и закуп на вагон цистерни полуприколки за сопствени потреби, за период од една година за вршење на транспорт на светли и темни нафтени деривати, ТНГ и КПП.
- Увид и анализа на структура на превозни трошоци по одредени видови на превоз и транспортни средства
- Увид и анализа на Склучени договори по однос на Објавени јавни набавки со АД Електрани на Македонија во државна сопственост
- Увид и анализа на одлука на ТАРИФА по видови на приклучни возила изразени во евра без пресметан ДДВ како просечен износ на авто ден од МАКАМ ТРАНС Скопје.
- Увид и анализа на склучени договори за испитување на подземни и надземни резервоари
- Одржан состанок со дел од малцинските акционери на 23,03,2018 по однос на критериумите, карактеристиките и вреднувањето на зделката
- Увид во Записник од 09,03,2018 година бр. 0202-5 на Управен одбор на Макпетрол АД Скопје
- Увид во Заклучок број 0202-5/6 од 09,03,2018 и Известување бр. 0202-6/1 од 09,03,2018 на Членовите на Управниот Одбор на “Макпетрол” АД Скопје
-



- Увид во Записник бр. 0203-8 од 13,03,2018 година на Надзорен одбор на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје
- Увид во Заклучок број 0203-8/2 од 13.03.2018, Известување до собрание бр. 0203-9/1 од 13.03.2018 на членовите на Надзорниот Одбор на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје .
- Спротивставување на трошоци за транспорт по години како износи од извршените одлуки за зделка со заинтересирана страна во однос на остварени приходи и расходи на друштвото
- Увид во Записник од УЈП за извршена надворешна контрола на деловни односи за период од 01.01.2007 до 20.02.2012 година
- Увид во Дефинитивен записник за извршена контрола на Акционерско Друштво за промет со нафта и нафтени деривати Макпетрол АД Скопје од Царинска Управа на Република Македонија бр. 0702-10057 од 18.12.2013 година
- Увид во Извештај на ревизорите на Финансиските извештаи за 2016 и 2017 година
- Анализа на флукуацијата на цената на дериватите во 2015, 2016 и 2017 година според објавените податоци во Службен Весник на Република Македонија
- Аналитички и суштински постапки на проверка на податоците за остварени меѓусебни трансакции во 2016, 2017 и до февруари 2018 година.
- Увид во склучени договори за превоз на ОИЛКО КДА со ЈСП Скопје за 2016
- Увид во склучени договори за превоз на ОИЛКО КДА со Македонија Пат Скопје за 2016
- Увид во склучени договори за превоз на ОИЛКО КДА со Македонија Пат за 2017 година
- Конфирмација на меѓусебни побарувања И обврски на 31.12.2017
- Известување за непостоење на судски спорови поврзани со зделката помеѓу страните

1.9. Изјава за независност и компетентност

Нашиот ангажман го извршивме во согласност со Кодексот на етика на професионалните сметководители.

Ние потврдуваме дека нашиот ангажман го извршивме согласно со меѓународниот стандард за уверување 3000.

1.10. Специфични ограничувања кои влијаат на заклучокот

Не постојат било какви специфични ограничувања кои влијаат на формирање на заклучокот.

1.11. Суштински прашања утврдени од наша страна, кои се однесуваат на конкретната зделка:

- Во текот на нашата работа утврдивме дека во Република Македонија е ограничена конкуренцијата во однос на постоење на друг поединечен субјект со можност за комплетно опслужување на Макпетрол АД со расположливи транспортни капацитети во делот на транспорт на нафтени деривати, авто плин и метан на околу 126 продажни места и 7 складишни капацитети, потоа опслужување на околу 1310 правни субјекти – клиенти на Макпетрол и 1025 испораки на екстра лесно масло на околу 1025 клиенти физички лица.



- ОИЛКО КДА располага со 101 возило, кои се специјализирани за транспорт на светли и црни деривати, ТНГ и автоплин, боци со ТНГ и други стоки, компримиран природен гас едно возило за зимска служба и 55 вагон цистерни.

- За целите на обезбедување на услуга и закуп на вагонцистерни и полуприколки за сопствени потреби, за период од една година за вршење на транспорт на светли и темни деривати, ТНГ и КПГ е спроведен Јавен повик бр. 1421 согласно со Решение бр.0302-1421/2 од 15.02.2018 година. Јавниот повик е објавен во дневен весник на ден 16.02.2018 година. По објавениот Јавен повик согласно со извештајот за спроведена постапка и евалуација на понудите од страна на Комисијата за распишување на оглас за прибирање на понуди за транспортни и други услуги е констатирано дека понудувачот ОИЛКО КДА Скопје е прворангиран согласно определените критериуми по тендерската документација.

- Вреднувањето и цените на транспортот се условени од следните фактори:

- Товарните карактеристики на производот
- Ризикот во транспортот врз основа на видот и карактеристиките на производот
- Должината на релацијата
- Степенот на искористеност на транспортното средство
- Бројот на линиите во транспортот
- Стабилноста на товарот
- Начинот на враќање на транспортното средство
- Поставените барања на Макпетрол АД за соодветна координација и неприфаќање на пореметување во координацијата во работата, чекање, губење на работното време, зголемување на трошоците на производите и продажните цени.
- Набавка на гориво и потрошни материјали од мрежата на Макпетрол АД.

1.12. При реализација на оваа зделка ги лоциравме следните фактори на ризик

Врз основа на извршените процедури при ангажман за разумно уверување, во однос на зделката која е предмет на одобрување на Годишното Собрание на акционери за 2018 на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје ние ги забележавме следните ризик фактори при реализација на оваа зделка.

- Непостоење на перфектен пазар за транспорт на нафтени деривати и природен гас
- Ограничена конкуренција со соодветни транспортни капацитети во Република Македонија.
- Ограничување на достап на податоци во однос на % на учество на транспортни трошоци на другите учесници на пазарот во прометот со нафтени деривати и природен гас

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашиот заклучок.



2. Заклучок

Според наше мислење врз основа на извршените процедури при ангажман за разумно уверување, како што е опишано погоре, во однос на Предлог одлуката за зделка со заинтересирана страна која е предмет на одобрување на Годишното Собрание за 2018 на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје, базирана на тврдењата на одговорната страна, зделката е објективно искажана во сите материјални аспекти, а особено што:

- Зделката со заинтересирана страна е во согласност со важечките прописи во земјата.
- Зделката со заинтересирана страна е фер, односно вредноста на Зделката е утврдена според пазарните услови кои се во согласност со важечките прописи во земјата.
- Не постои несразмерност во заемните давања на страните.
- Не постојат некои други факти и околности кои би можеле да претставуваат основ за причинување на штета.
- Во досегашните Финансиски Извештаи на друштвото се реално прикажани врските и зделките со заинтересирани страни и ревизорите на финансиските извештаи изразиле мислење без резерва по однос на истите.
- Не постојат ризик фактори при реализирање на предметната зделка со заинтересирана страна, особено од аспект на можна измама и манипулација, освен ризик факторите опишани погоре.

Врз основа на претходното ние даваме препорака до малцинските акционери на друштвото да ја поддржат зделката на седницата на Собранието на акционери, која одлука дополнително претставува услов за склучување на оваа зделка и делегирање на надлежност за реализација на зделката на органите на управување.

Препораката произлегува од погоре изнесеното, а во врска со одредбата од член 3 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии хартии од вредност котираат на берза (Сл. Весник на РМ 182 од 21 октомври 2015 година) и се изведува заклучок дека зделката е во согласност со императивните прописи на националното законодавство и истата е фер утврдена според пазарните услови и дадени околности во сите материјални аспекти, посебно поради настапување на одложениот услов - целосно спроведување на постапката за зделка со заинтересирана страна согласно со законските прописи, од кое одобрување зависи постоењето на целата зделка.

Овој заклучок со препорака ние го базираме не само раководејќи се од образложението на Органот на управување, туку посебно врз основа на критериумите за утврдување на вредноста на зделката и тоа посебно заради критериумот за утврдени цени за транспортни услуги на деривати од страна на Регулаторна комисија за енергетика и споредливите цени за извршени услуги од други превозници и продажби на добра на други купувачи и фактот дека предметот на зделката е утврден ивозможен и извршлив во услови на одобрување- потврдување на зделката, заради реализација на предметната зделка.



Истовремено нашиот заклучок, без присуство на елементите на измама, заблуда и присила, а со цел да им послужи на акционерите за одлучување за одобрување на оваа зделка со заинтересирана страна, произлегува и од увид во последните ревидирани финансиски извештаи во кои се содржани врските и зделките со заинтересирани страни, и истите се реално прикажани, како и од спроведените супстински постапки по одредените делови од реализираните зделки со заинтересирана страна во 2016 и 2017 година.

Нагласување на прашање

Ние обрнуваме внимание на точка 1.1. од овој извештај, Предмет на зделката со заинтересирана страна. Според содржината оваа зделка со заинтересирана страна претставува кумулативна вредност на меѓусебно поврзани идни зделки. Сакаме да Ви обрнеме внимание дека оваа зделка содржи идни финансиски информации предвидени со Планот на друштвото, без да го менуваме заклучокот.

Тетово 05.04.2018

Бенд Ревизија и Консалтинг ДОО Тетово
ОР. Душко Апостоловски



ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 457 и 460 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXII. седница, одржана на 9.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на зделка со заинтересирана страна

Член 1

Се одобрува зделка со заинтересирана страна „ОИЛКО“ КДА Скопје, и тоа:

I. ОИЛКО КДА-Скопје како продавач на стоки и давател на услуги:

Предмет	Вредност	Услови
1. Транспортни услуги	353.340.000	Пазарни
2. Закуп на транспортни средства	30.000.000	Пазарни
3. Закуп на деловен простор	300.000	Пазарни
4. Останати стоки и услуги	5.000.000	Пазарни
Вкупно :		388.640.000

Износот од **388.640.000** денари, претставува **4,98 %** од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи, која изнесува **7.798.322.000** денари.

II. „ОИЛКО“ КДА-Скопје како купувач на стоки и давател на услуги:

Предмет	Вредност	Услови
1. Гориво за возила	90.000.000	Пазарни
2. Резерни делови и потрошен материјал	15.000.000	Пазарни
3. Услуги преку Верна картички	5.000.000	Пазарни
4. Останати стоки и услуги	18.000.000	Пазарни
Вкупно:		128.000.000

Вредностите на зделката се изразени во денари, без пресметан ДДВ.

Износот од **128.000.000** денари, преставува **1,64 %** од вредноста на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи, која изнесува **7.798.322.000** денари.

Вкупната вредност на деловната соработка изнесува **516.640.000** денари, без пресметан ДДВ, што преставува **6,63 %** од вредноста на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи, која изнесува **7.798.322.000** денари.

Член 2

Се овластуваат директорите на соодветните дирекции во Друштвото, заради реализацијата на деловната соработка опишана во членот 1 на оваа одлука, да склучат договори и анекси кон веќе склучените договори, со важност за период од најмалку 12 месеци од денот на нивното склучување.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од денот на склучувањето на договорите и анексите од членот 2 на оваа одлука.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ



МАКПЕТРОЛ
ЖИВОТОТ Е ЕНЕРГИЈА

"МАКПЕТРОЛ" А.Д. - Скопје

Св.Кирил и Методиј бр.4

Поштенски фах 537

тел.: +389/2/311 21 44

факс.: +389/2/311 15 25

www.makpetrol.com.mk